

Службен весник на Република Македонија

Број 196

26 декември 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5997. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Карпош	4	6001. Одлука за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2015 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	5
5998. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Карпош	4	6002. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје за 2015 година	5
5999. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот „Баш Колиби“ општина Велес	4	6003. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на МЖ Транспорт АД-Скопје за 2015 година	6
6000. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2015 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија	4	6004. Одлука за давање согласност на Инвестиционите програми на МЖ Транспорт АД-Скопје за период од 2015 година до 2017 година	6
		6005. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2015 година	6

	Стр.		Стр.
6006. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Дојран.....	6	6017. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Комисија за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување	18
6007. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје.....	9	6018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром.....	18
6008. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	9	6019. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје	18
6009. Одлука за давање согласност на Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2015 година.....	9	6020. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје	18
6010. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2015 година	9	6021. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Теарце	19
6011. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	10	6022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар.....	19
6012. Одлука за давање на согласност на Деловникот за начинот на вршење на работите на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....	10	6023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово	19
6013. Одлука за продажба на недвижна ствар	11	6024. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	20
6014. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	12	6025. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	20
6015. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија	12	6026. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2015 година	20
6016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	12	6027. Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2015 година	26
		6028. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2015 година.....	27
		6029. Програма за рамномерен регионален развој во 2015 година	28
		6030. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2015 година	29

	Стр.		Стр.
6031. Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација, урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичка планска документација за автокамп и проекти за инфраструктура во Република Македонија за 2015 година.....	30	6044. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2015 година	90
6032. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година	33	6045. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2015 година	94
6033. Програма за научно-истражувачката дејност за 2015 година	37	6046. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2015 година	96
6034. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2015 година	40	6047. Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година	100
6035. Програма „здравје за сите“ за 2015 година	45	6048. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2015 година	128
6036. Програма за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика во 2015 година	50	6049. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година	129
6037. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2015 година	51	6050. Програма за основни геолошки истражувања за 2015 година	141
6038. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 година	56	6051. Програма за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2015 година	143
6039. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2015 година	58	6052. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2015 – 2016 година	144
6040. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2015 година ..	76	6053. Програма за изменување на петгодишната програма за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за периодот 2013-2017 година	150
6041. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2015 година	78	6054. Решение за изменување на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување	151
6042. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2015 година	81	6055. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред	152
6043. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2015 година	84	Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5997.**

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Карпош се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува КП бр.612 КО Карпош со површина од 25918м² евидентирано во Имотен лист бр.55133, согласно Извод од Детален урбанистички план за Градска четврт 3 05 помеѓу Бул. Илинден, Бул. 8-ми Септември, Бул. Партизански одреди и Ул. Љубљанска бр.07-7546/4 од 6.11.2013 година, на Општина Карпош со намена за изградба на Основно училиште „Лазо Трповски“.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5324/1-12
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5998.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ****Член 1**

Со оваа одлука на општина Карпош се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува КП бр.2157/3 КО Карпош со површина од 15895 м² (дел од КП бр.2157 КО Карпош) евидентирано во Имотен лист бр.4972 од 22.5.2012 година согласно Извод од Детален

урбанистички план Карпош 1 северен дел локалитет А бр.07-265/2 од 7.3.2002 година, на општина Карпош со намена за изградба на Основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5325/1-12
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5999.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАШ КОЛИБИ“ ОПШТИНА ВЕЛЕС**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот „Баш Колиби“ општина Велес, спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на техногени минерални сировини (троска) на локалитетот „Баш Колиби“ општина Велес бр.42-1055/1 од 31.01.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/14).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека во текот на евалуацијата на понудите останата е само една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7081/1
31 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

6000.

Врз основа на член 16, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14 и 139/14) и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕКА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2015 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 66.000.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2015 година.

Член 2

Средствата од членот 1 на оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација во износ од 55.000.000 денари, согласно Законот за инвалидски организации;

-За активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН во износ од 1.000.000 денари;

2. За финансирање на годишните програми на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија за изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на сојузот во износ од 950.000 денари;

3. За финансирање на програмските активности на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија за стандардизација на знаковниот јазик и обуки за толкувачи на знаковен јазик во износ од 600.000 денари;

4. За финансирање на програмските активности на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија за набавка на тифлотехнички помагала во износ од 950.000 денари;

5. За финансирање на годишните програми на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост "Порака" за набавка на опрема за Дневни центри за лица со интелектуална попреченост и за потребите на членовите на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост "Порака" во висина од 500.000 денари;

6. За финансирање на Годишната програма на Црвен крст на Република Македонија во износ од 6.000.000 денари;

7. За финансирање на програмските активности на здруженијата за борба против семејното насилство во износ од 1.000.000 денари.

Член 3

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика, согласно месечен план за исплата на овие средства.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9823/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6001.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма со Финансиски план за 2015 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 01-1427/1 од 10.11.2014 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9830/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6002.

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Јавното претпријатије Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатије Македонска радиодифузија Скопје за 2015 година, бр. 02-1433/2, прифатена од Управниот одбор на ова јавно претпријатије.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9831/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6003.

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/2013, 42/2014 и 130/2014) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Финансиската програма на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје која е содржана во Бизнис планот на МЖ Транспорт АД-Скопје за 2015 година и усвоена од Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр.1593/1-2 од 7.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9909/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6004.

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/2013, 42/2014 и 130/2014) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015 ГОДИНА ДО 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Инвестиционите програми на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје кои се содржани во Планот за работењето на МЖ Тран-

спорт АД-Скопје за период од 2015 година до 2017 година и усвоени од Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 1593/1-3 од 7.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9909/2
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6005.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2015 година, бр. 02-943/3, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10020/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6006.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Опрема во сервисен пункт	Количина
1.	Електричен апарат за сецкање зеленчук марка Fuego KY-211	1
2.	Електричен апарат за сецкање сувомесни производи марка Bosh MAS 4201N	1
3.	Електричен тостер марка Grundig	1
4.	Електричен миксер за тесто за пици марка Fuego S1A	1
5.	Метална корпа за отпадоци со капак	22
6.	Електричен фрижидер за длабоко смрзнување 100см/60см/N марка Beko HSA 32 500	1
7.	Електричен фрижидер од 600 литри 70см/78см/200см марка BekoSS 137020	1
8.	Електричен бојлер од 80 литри марка Leov	1
9.	Ретро пулт мијалник од иверица со цедилник и мешачка батерија со крила 360см/60см/85см + 90см/60см/85см + 90см/60см/85см	1
10.	Електричен автомат за кафе марка Philips HD 8325/79	5
11.	Млин за кафе со дозатор марка Grundig CM 3260	5
12.	Електричен миксер за нес кафе марка Fuego SH – 709 A	1
13.	Електричен апарат за сокови марка Fuego J-45	5
14.	Машина за миене чаши марка Indesit DIF 14A	1
15.	Метална специјална плафонска конструкција за бесење чаши=1m	2
16.	Метална барска столица	6
17.	Метално гардеробно ормарче 40см/45см/180см изработено од Метал промет Радовиш	8
18.	Метална полица 365см/40см/со 4 реда	1
19.	Метална полица 156см/40см/со 4 реда	2
20.	Метална полица 382см/40см/ со 4 реда	3
21.	Пулт за музика од гипс картон 360см/55см/85см	1
22.	Мијалник од иверица со цедилник и мешачка батерија со крила 382см/60см/85см	4

Реден број	Плажа и урбана опрема	Количина
1.	Кабина за преслекување 250см/130см/230см	4
2.	Спасувачка кула 135см/135см/400см	1
3.	Туш за плажа 25см/25см/230см	4
4.	Дрвени клупи 190см/90см/90см	33
5.	Фонтана за пиење вода однадвор обработена од дрво	7
6.	Метален држач за велосипеди 5м/60см	14
7.	Чадори за плажа од трска	20
8.	Дрвена патека за плажа од 170 метри	1

Реден број	Санитарна опрема	Количина
1.	Ниско монтажен бојлер од 10 литри марка Tesy	6
2.	Електричен сушач за раце марка Jofel	6
3.	Керамички мијалник 50см/45см/85см	10
4.	Метален држач за тоалетна роло хартија	8
5.	Метален држач за пешкир	2
6.	Метална сапуњерка 12см/7см/20см	10
7.	Огледало 60см/40см	10
8.	Писоари од керамика 21см/35см/60см	3
9.	WC школка со ниско монтажно казанче со цела потребна опрема од керамика 45см/35см/55см	8

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на општина Дојран без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на општина Дојран со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10264/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6007.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје, бр. 01–1364/1 од 5.11.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10429/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6008.

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, бр.01-1509/1 од 26.11.2014 година, донесена од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 26.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10456/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6009.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2015 година, донесена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10528/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

6010.

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2011, 24/2013, 43/2014 и 109/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2015 година.

Член 2

(1) Во 2015 година ќе се објави еден јавен повик за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 декември 2015 година.

(2) Министерството за финансии при објавување на јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот повик и можноста за поднесување на апликации во роките утврдени со оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10609-1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6011.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на недвижностите на недвижна ствар, евидентирана на КП бр. 2101, КО Валаново вон град во Евидентен лист бр. 2455 и тоа:

- зграда 16, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внатрешна површина од 22 м²;

- зграда 11, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина 5 м²;

- зграда 2, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда. ПП, со внатрешна површина 17 м²;

- зграда 18, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внатрешна површина 9 м²;

- зграда 15, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, внатрешна површина 47 м²;

- зграда 13, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 97 м²;

- зграда 13, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина 5 м²;

- зграда 14 намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внатрешна површина 105 м²;

- зграда 17, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зградата О, со внатрешна површина 15 м²;

- зграда 19, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зградата О, со внатрешна површина 7 м²;

- зграда 8, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зградата П, со внатрешна површина 287 м²;

- зграда 8, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 502 м²;

- зграда 9, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зградата Г, со внатрешна површина 91 м²;

- зграда 9, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зградата ДП, со внатрешна површина 87 м²;

- зграда 10, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зградата ДП, со внатрешна површина 111 м²;

- зграда 11, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од ДП, со внатрешна површина 30 м² и

- зграда 2, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зградата ДП, со внатрешна површина 228 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10768/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6012.

Врз основа на член 59 став (2) од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр.188/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА

1.Со оваа одлука се дава согласност на Деловникот за начинот на вршење на работите на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10836/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6013.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/24 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии, која се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр.6 во Кочани на КП 14668 за КО Кочани, запишана во Имотен лист број 16375 и тоа:

- КП 14668, ИЛ 16375, ул. „Никола Вапцаров“ бр.6, зграда 1, влез - 3, кат - Су, собност - 001, П=133м2, и
- КП 14668, ИЛ 16375, ул. „Никола Вапцаров“ бр.6, зграда 1, влез - 5, кат - Су, собност -001, П=50м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 11.456,00 денари, утврдена согласно Прocenата на Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 2.096.499,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност по метар квадратен на недвижноста намалена за 30% и истата изнесува 8.016,00 денари за еден метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 15 дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 73.377,00 денари, со уплата на депозитната сметка 0900 100 167696 14, приходна шифра 724125, програма 10 на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од три дена од доставување на пријавите, ќе им достави корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација со сите докази наведени во објавата, им се доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на електронското јавно наддавање;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврска за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10843/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6014.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за Генерален урбанистички план на град Охрид, дел од бул. Туристичка и дел од регионален пат „Охрид - Свети Наум“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10870/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6015.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- Градежна парцела 3.2, составена од дел од КП број 5337/3, КП 5337/2, дел од КП 5337/6, сите КО Центар 1, евидентирани во Имотен лост бр. 47956 и КП 5337/5, КО Центар 1, евидентирана во Имотен лист бр. 104815, со вкупна површина од 14100 м2.

Врз основа на согласноста број 03-2377/2, од 10.12.2014 година на Агенцијата за млади и спорт со која се откажала од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10900/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6016.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Назив	Количина
1.	Централен администраторски систем	1
2.	Систем за управување со картички	1
3.	Програмска поддршка за електронска здравствена картичка	2 000 000
4.	Инфраструктура за јавен клуч	1
5.	Машинска опрема - серверски системи, серверски ормари и придружна опрема, систем за чување на податоци, уреди за генерирање на елементи од криптографија, уреди за безбедност, уреди за непрекинато напојување	
6.	Кориснички и технички упатства, програми и алатки во електронска форма	15

Спецификација на програмската и машинската опрема наведена е во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10928/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Спецификација на програмската и машинската опрема

Спецификација	Опис
1. Централен администраторски систем	
Central Administration Systems Software Сериски број: CC_AKD_CAS_MZRM_1	Лиценца за серверскиот софтвер кој може да се користи на потребниот број клиентски компјутери (без ограничувања) на Купувачот и крајниот корисник. Лиценцата вклучува изворен код
2. Систем за управување со картички	
Card Management Systems Software Сериски број: CC_AKD_CMS_MZRM_1	Лиценца за серверскиот софтвер кој може да се користи на потребниот број клиентски компјутери (без ограничувања) на Купувачот и крајниот корисник. Лиценцата вклучува изворен код.
3. Програмска поддршка за електронска здравствена картичка	
Cardlet Сериски број: AKD_CC_MZRM_1.0	Непреносливи лиценци за електронски здравствени картички на Министерството за здравство на Република Македонија Лиценцата не вклучува изворен код.
Terminal Crypto API Сериски број: AKD_CC_MZRM_1.1	Лиценци за електронски здравствени картички на Министерството за здравство на Република Македонија. Лиценците се за компјутери со Microsoft Windows 2000 или со понови Microsoft Windows оперативни системи. Лиценцата не вклучува изворен код.
Terminal Interface and SDK Сериски број: AKD_CC_MZRM_1.2	Лиценци за електронски здравствени картички на Министерството за здравство на Република Македонија. Лиценците се за компјутери со Microsoft Windows 2000 или со понови Microsoft Windows оперативни системи. Софтверот е наменет за вградување во апликации кои ја користат функционалноста на електронските здравствени картички. Лиценцата не вклучува изворен код
4. Инфраструктура за јавен клуч	
Entrust лиценци	• Authority Security manager • 2 300 000 User certificates • Critical Path directory DSA • Enrollment Server for web • Authority Proxy server • 2 300 000 Directory Entries
5. Машинска опрема	Спецификација на опремата е дадена подолу во табели 1 - 18
6. Кориснички и технички упатства, програми и алатки во електронска форма (на CD)	Табела 19

Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
3.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
3.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
3.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
3.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
3.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
3.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
3.6.	Microsoft Windows Server Enterprise Edition Part Number: 468727-B21	1	пар.

Табела 4			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
4.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
4.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
4.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
4.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
4.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
4.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
4.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 5			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
5.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
5.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
5.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
5.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.

Табела 8			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
8.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
8.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
8.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
8.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
8.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
8.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
8.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 9			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
9.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
9.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
9.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
9.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
9.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
9.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
9.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 10			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
10.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
10.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
10.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
10.3.	HP power supply - redundant	1	пар.

	Part Number: UF850E		
12.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 13			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
13.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
13.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
13.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
13.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
13.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
13.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
13.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 14			
Сервер: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
14.0.	HP DL380R05 E5440 2G Base EU Svr Part Number: 458563-421	1	пар.
14.1.	146GB Pluggable SAS SFF 10,000 rpm Unive Part Number: 431958-B21	4	пар.
14.2.	Slimline DVD R/RW Drive (8x) Option Kit Part Number: 383975-B21	1	пар.
14.3.	HP power supply - redundant Part Number: 399771-B21	1	пар.
14.4.	HP StorageWorks DAT 160 USB Tape Drive Part Number: AG703A	1	пар.
14.5.	HP 3Y NBD 1U USB RCK HW SUPP Part Number: UF850E	1	пар.
14.6.	Microsoft Windows Standard Edition Part Number: 468724-B21-P	1	пар.

Табела 15			
Серверски ормари и придружна опрема: 1 комплет			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
15.0.	DIGITUS 19" серверски ормари 42U, 1995*800*1000mm 166 kg перфорирана врата	3	пар.

Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња	Ед. мерка
18.0.	HP Procurve Switch 2810-24G Part Number: J9021A#ABB	5	пар.
18.1.	Check Point UTM - Mgmt and Gateway Bundle for 1 Site & 50 Users Part Number: CheckP CPUTM-CKP-1-50	4	пар.
18.2.	Check Point Collaborative Enterprise Support Standard Add On Part Number: CheckP CPCES-CO-STANDARD-AddOn	1	пар.
18.3.	HP DC 7800 Dual core E2180, 160GB, 2GB RAM, DVDRW Part Number: GC760AV/KPL	1	пар.
18.4.	Monitor HP 1950g Part Number: KR145A	1	пар.
18.5.	Fibre Channel картички Part Number: AE311A	2	пар.
18.6.	Систем за непрекинато напојување UPS MOD: SURT8000XLI UPS SN : ISO906000762 BATTERY MOD: SURT192XLBP BATTERY SN: ISO906001188 BATTERY MOD: SURT192XLBP BATTERY SN: ISO903002450 UPS MOD: SURT20KRMXLI UPS SN : ISO907004824 BATTERY MOD: SURT192RMXLBP2 BATTERY SN: ISO906002514 UPS MOD: SURT10000XLI UPS SN : ISO904001039 BATTERY MOD: SURT192XLBP BATTERY SN: ISO906001187 UPS MOD: SURT8000XLI UPS SN : ISO910000283	4	пар.

6. Кориснички и технички упатства, програми и алатки во електронска форма (на CD)

Табела 19			
Кориснички и технички упатства, програми и алатки во електронска форма (на CD)			
Реден број	Назив на опремата	Количина во парчиња (CD)	Ед. мерка
19.1.	Управување со CAS мастер клучевите Верзија 1.21	1	пар.
19.2.	CMS и CAS Backup и Restore процедура Верзија 1.21	1	пар.

6017.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Комисија за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/04) во членот 2 зборот, „пет“ се заменува со зборот „седум“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11056/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6018.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Аеродром, за потребите на ООУ „Александар Македонски“ Аеродром.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6019.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „8-ми Септември“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/2
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6020.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Зеф Љуш Марку“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/3
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6021.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Теарце, за потребите на ООУ „Аздрени“ с.Глоѓи, Теарце.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Теарце, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11058/4
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6022.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Дебар, за потребите на ООУ „Братство единство“ Дебар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11058/5
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6023.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11058/6
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6024.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објектот Дом за стари лица „Димитар Влахов“ во Катланово, кој се наоѓа на Катастарска парцела бр. 1225, Катастарска општина Катланово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11225/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6025.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти – туристички комплекс „Македонско село“, општина Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11385/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6026.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2015 ГОДИНА

Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2015 година се однесува на:

- I. Скрининг рак на грло на матка 2015-2017 година
- II. Опурунистички скрининг на колоректален карцином во Република Македонија
- III. Преглед на пациенти за рано откривање на карцином на простата (возрасна група 50-55 години) со фамилијарен ризик од 45-50 години
- IV. Организација на опортунистички мамографски скрининг за карцином на дојка

I. СКРИНИНГ РАК НА ГРЛО НА МАТКА 2015-2017 ГОДИНА

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
ОПШТА ЦЕЛ

Намалување на инциденца и смртност на жената од рак на грло на матка во Република Македонија

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

- Вклучување на сите матични гинеколози на ниво на цела држава во организираниот скрининг
- Подигање на свеста на жената за важноста на редовни прегледи и рано откривање на промените на грлото на матката и информирање за важноста од скрининг
- Обезбедување на поддршка на Програмата на ниво на држава
- Дефинирање на улогата на јавно здравствените установи на сите нивоа на здравствена заштита во превенција и лечење на ракот на грлото на матка
- Зајакнување на капацитетите на здравствените установи за реализација на Програмата (обезбедување на доволен број на обучени кадри и опрема)
- Воспоставување на систем на собирање и управување со податоците од Програмата
- Воспоставување на контрола на квалитет на услуги за превенција на рак на грло на матка.

АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Министерството за здравство формира координативно тело за превенција од рак на грло на матка. Координативното тело има за цел да изработи Предлог Акционен план за скрининг на рак на грло на матка и даде предлози и сугестии за програмата за скрининг на рак на грло на матка

- Координативното тело има стручно консултативна улога во спроведување и следење на Програмата

- Истото има за цел да направи анализа на постоечките кадровски капацитети и опременост со апаратурата корисна за здравствената заштита на жената во здравствените установи на примарно и секундарно ниво.

- Дава предлог за набавка на опрема дополнителна за доопремување на здравствените установи според приоритетите

- Претставува координатор за добра пракса за превенција од рак на грло на матка, како и прави план за имплементација на истиот

- Предлага национален програм за едукација на гинеколози за рано откривање на промените на грлото на матката (цитодијагностика), како и програм за едукација на цитоскринери кои ќе ги читаат брисевите земенни од ПАП тестот

- Дефинира почеток на скринингот, критериуми и начин на евалуација

- Предлага здравствени установи каде ќе се одвива едукацијата, вклучувајќи ги и лицата обучувачи

- Предлага начин на евидентирање, обработка и интерпретација, како и користење на податоците добиени од спроведениот скрининг

- Предлага критериуми и начин на проценка на квалитетот на дадената услуга

- Предлага промотивни активности и начин на мотивирање на жената за редовно користење на мерките за заштита во здравствените установи на примарно ниво

- Оценува исполнување на оптимални услови за формирање на цитолошки лаборатории и одредување на супервизори

- Министерството за здравство во секторот за превентивна здравствена заштита именува лице одговорно за имплементација на Програмата

- Вклучување на матичните гинеколози на ниво на цела држава во Програмата (оние кои имаат склучено договор со ФЗОМ)

- Центрите за јавно здравје треба да остварат соработка со Цитолошките лаборатории во јавно здравствениот сектор како и лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ за здравствена услуга читање на ПАП тест.

- Центрите за јавно здравје имаат задача да ги собираат резултатите од цитолошките лаборатории и истите да ги достават до Институт за јавно здравје на Република Македонија

- ИЈЗ треба да биде во постојана координација со 10-те Центри за јавно здравје

- ИЈЗ во соработка со Клиника за гинекологија и акушерство има задача да ги обработува податоците и дава квартални извештаи за реализираните активности.

МЕТОДОЛОГИЈА НА СКРИНИНГОТ

На ниво на целата држава, за жените кои имаат избрано матичен гинеколог скринингот го вршат гинеколозите од ПЗУ согласно превентивните цели пропишани од ФЗОМ: гинеколошки преглед, земање на брис, припрема и доставување на материјалот за цитолошка анализа.

Земениот материјал за цитолошка анализа се испитува во цитолошката лабораторија во болниците низ цела држава, цитолошки лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ за здравствена услуга читање на ПАП тест како и Клиниката за гинекологија и акушерство. Фактури и извештаи за извршените активности се доставуваат до Министерството за здравство квартално.

Согласно доктринарните ставови целна група за скрининг се жени на возраст од 24-60. Препорачан временски интервал за изведување на скринингот е 3 години.

Оваа година со скринингот се предвидени жените на возраст од 24-35 години. Со скринингот, исто така ќе се опфатат и жените на возраст од 36-60 кои во текот на 2014 година не направила ПАП тест.

Како извршители на Програмата се околу 140 матичните гинеколози на ниво на цела држава, односно апроксимативно се прикрупени 500 000 пациентки

ИНДИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

А. ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ

- Број и процент на жени кои се јавиле на повикот после првиот или наредниот повик кај матичниот гинеколог

- Број на жени кај кои е направен ПАП тест

- Број на неадекватни тестови

- Број на вратени писма

- Број и процент на жени кои не се јавиле на повиквачките писма

- Број и процент на позитивни тестови

- Број на пронајдени ASC-US

- Број на пронајдени ASC-H

- Број на пронајдени endo CIN1

- Број на пронајдени HPV

- Број на пронајдени CIN 1

- Број на пронајдени endo CIN2

- Број на пронајдени CIN 2

- Број на пронајдени CIN 3

- Број на пронајдени AGC

- Број на пронајдени CIS

- Број и процент на негативни тестови

Наведените процесни и индикатори на успешност се елементи за пишување на периодични извештаи за спроведените активности на сите нивоа на здравствена заштита.

Показателите на успешност на спроведување на скринингот се елементи со кои се планираат понатамошни активности на здравствениот систем со цел намалување на инциденца и смртност од рак на грло на матка.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

**ТАБЕЛА БРОЈ 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ
НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА НА НИВО НА ЦЕЛА ДРЖАВА**

Р.бр.	Вид на мерки	Извршители	Обем на активност	Цена по услуга	Вкупно
1	Координирање на активностите, со останатите извршители, промоција на скринингот, повикување на жените на возраст од 24-60 години Активност на матични гинеколози (оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ)	Матични гинеколози	Поканување на околу 35.000 жени Дополнителни трошоци за преглед и доставување на материјал на 30.000 жени	30,00 покана 200,00	1.050.000,00 6.000.000,00
2	Партиципација за цитолошка анализа (активност за Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ за здравствената услуга читање на ПАП тест	Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ	30.000 жени	60,00	1.800.000,00
3	Координација на скринингот од страна на 10-те центри за јавно здравје	10-те ЦЈЗ (10x 30.000,00)	10	30.000,00	300.000,00
	Активности со мобилна гинеколошка ординација во соработка со НВО од областа	Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ како и матични гинеколози кои ќе даваат услуги	Жени од рурална средина		150.000,00
	Вкупно				9.300.000,00

Активности со мобилна гинеколошка ординација во соработка со НВО од областа на здравството

- совети за превенција од сексуално преносливи инфекции
- дијагностицирање на сексуално преносливи инфекции
- лекување на сексуално преносливи инфекции
- ПАП тест
- гинеколошки ехо – преглед

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Институт за јавно здравје на Република Македонија
- Општи болници на ниво на цела држава
- Цитолошки лаборатории со потпишан договор со Фонд за здравствено осигурување за здравствена услуга читање на ПАП тест.
- Матични гинеколози на ниво на цела држава
- Клиника за гинекологија и акушерство или Специјална болница за гинекологија и акушерство “Мајка Тереза” - Скопје
- Мобилна гинеколошка ординација во координација со Невладини организации од областа на здравството

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација се планира да спроведува Институтот за јавно здравје на Република Македонија врз основа на базата на податоци која ја поседува за организиран скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Цитолошките лаборатории.

Основна обврска на овластените извршители на Програмата се континуирано внесување, праќање и ажурирање на податоците во електронската База на податоци за организиран скрининг

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз основа на показателите за успешност кои се јасно определени.

Сите случаи на рак на грло на матка кои ќе бидат откриени во текот на спроведување на скринингот, потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, како би се создале услови за проценка на стапката на инциденца на рак со и без скрининг.

II. ОПУРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е намалување на морбилитетот и моратлитетот на населението во Република Македонија од рак на дебело црево. Стратегијата за подобрување на раното откривање на ракот на дебело црево подразбира и подобра информираност на населението за значењето на раното откривање на ракот на дебелото црево и едукација на здравствениот кадар за самата програма.

АКТИВНОСТИ:

СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ

- Скринирањето ќе се изведува со тестот за детекција на окултно крварење-ФОВТ (Fecal Occult Blood Test – FOBT). Министерството за здравство ги набаву-

ваат ФОВТ тестовите ги распоредува по Центрите за јавно здравје според бројот на жители на подрачјето кое го покриваат. Центрите за јавно здравје пак ги делат по матичните лекари на своето подрачје.

- Матичните лекари во примарната здравствена заштита, согласно превентивните цели кои треба да ги остварат во рамките на договорот со ФЗОМ ќе ги информираат своите пациенти за можноста за скрининг и ќе ги советуваат да направат 3 последователни ФОВТ тестови. На пациентите тестовите им ги дава матичниот лекар, а по земениот примерок за анализа, пациентот ги носи во Центарот за јавно здравје. Матичните лекари потребно е да пополнат и соодветен прашалник за пациентот на кој му е дадена можност да изврши тестирање со ФОВТ тест.

- Центарот за јавно здравје ќе врши анализа на доставениот материјал со примена на ФОВТ-тестот - за резултатот го известува пациентот и го упатува на консултација кај матичниот лекар.

- На пациентите/семејствата со покачен ризик за заболување ќе бидат советувани и упатувани на колоноскопија и/или генетско тестирање од страна на матичните лекари.

- Координатор на скринингот ќе биде Институтот за Јавно здравје на Република Македонија, кој ќе биде задолжен за координација на сите активности во државата, стручно методолошка помош на Центрите за јавно здравје, изготвување и водење на Регистер за КРК. Институтот за Јавно здравје ќе доставува до Министерството за здравство тромесечни извештаи и фактури за извршениот скрининг во Република Македонија. Министерството за здравство ќе доставува финансиски средства и до извршителите-Центрите за јавно здравје.

- Центрите за Јавно здравје ќе бидат задолжени за координација на активностите на своето подрачје

- Очекуваниот одзив на поканите за скрининг од вкупниот број на испитаници на возраст од 50-70 години е околу 17.000 испитаници, за кои ќе бидат потребни по 3 теста за испитаник.

Едукација на матичните лекари од ПЗЗ за советување на пациентите за употреба на китовите за ФОВТ, идентификација на пациентите со висок ризик како и за упатување до Центрите за јавно здравје. Оваа активност ја изведуваат Центар за семејна медицина Медицински факултет.

Изготвување на информативно-едукативни материјали и медиумска кампања за скрининг на ракот на дебелото црево, ја реализира Институтот за јавно здравје.

ИНДИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

A. ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ

- Број и процент на луѓе кај кои е направен ФОВТ тест

- Број и процент на луѓе кои го земале резултатот
- Број и процент на неадекватни тестови

B. ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ СЕ:

- Број и процент на опфаени лица со Програмата
- Број и процент на позитивни тестови

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ТАБЕЛА БРОЈ 1. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛ-
НИОТ КАРЦИНОМ (КРК)

Р.бр.	мерки	извршители	Потребни финансиски средства
1	Набавка на ФОБ тестови за 2014 година	МЗ	3.360.000,00
2	Анализа на ФОБ тест, известување, водење евиденција (реагенси)	10 ЦЈЗ	13.600 x 50,00=680.000,00
3	Координација на скринингот од страна на 10-те центри за јавно здравје, дистрибуција на тестови до матични лекари	10-те ЦЈЗ (10x 50.000,00)	500.000,00
4	Едукација на матични доктори	Центар за семејна медицина Медицински факултет	100.000,00
	Вкупно		4.640.000,00

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Институт за јавно здравје на Република Македонија
- 10- те Центри за јавно здравје
- Матични лекари на ниво на цела држава
- Центар за семејна медицина – Медицински факултет

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација се планира да спроведува Институтот за јавно здравје на Република Македонија врз основа на базата на податоци која ја поседува за организиран скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Центрите за јавно здравје.

Основна обврска на овластените извршители на Програмата се континуирано внесување, праќање и ажурирање на податоците во електронската База на податоци за организиран скрининг

Краткорочната проценка на успешноста на спроведување на Програмата се вреднува со одзивот на населението, брзината на известување за позитивен наод и упатување на колоноскопија, каков е односот према понатамошните испитувања на лицата кај кој е најден позитивен тест, степенот на искористеност на ангажираните ресурси (колоноскопија, аналгоседација, ендоскопски интервенции - успешно изведен преглед, следење на патолошкиот наод и лечење)

Долгорочна проценка на спроведување на Програмата се однесува на намалување на стапката на морталитет, морбилитет и инциденца.

Индикатори на следење на Програмата се: ниска стапка на популација заболена од рак на дебело црево, број на извештаи за направени превентивни прегледи предвидени со Програмата, број на едуцирани здравствени работници, број на здравствени установи кои се опремени за спроведување на систематски прегледи, печатен промотивен материјал.

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз основа на показателите за успешност кои се јасно определени.

Сите случаи на рак на дебело црево кои ќе бидат откриени во текот на спроведување на скринингот, потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, како би се создале услови за проценка на стапката на инциденца на рак со и без скрининг.

III. ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-50 години

Министерството за здравство од оваа програма ќе ја плаќа партиципацијата за ПСА тестот и за дигитален ректален преглед за возрасна група 50-55 години и оние со фамилијарен ризик од 45-50 години.

Матичните доктори ќе препорачуваат на сите мажи на возраст од 50-55 години и оние со фамилијарен ризик од 45-50 години да направат превентивен преглед на секундарно ниво и за истото ќе им издадат упат.

ТАБЕЛА БРОЈ 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА:

Р.бр.	мерки	извршители	Услуга	Потребни финансиски средства
1	ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-50 години	Универзитетски клиника, Општи болници Клинички болници	Партиципација за ПСА тест и ректално туше 50,00 x 10.000 мажи	500.000,00

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПОРТУНИСТИЧКИ МАМОГРАФСКИ СКРИНИНГ ЗА КАРЦИНОМ НА ДОЈКА

Скрининг мамографијата претставува периодично правење на мамографија на здрава женска популација, без присутни симптоми, со цел да се открие рак на дојката во неговиот претклинички стадиум.

Организацијата на опортунитичкиот скрининг ќе биде во јавните здравствени установи кои имаат мамографски апарати, и дигитални и аналогни. За подобрување на сликите ќе се обезбеди дополнителна опрема. Притоа, ќе бидат опфатени асимптоматски жени на возраст од 50-69 години, со покана да дојдат на мамографија.

Во активностите спаѓа и:

- Вклучување на Центарот за јавно здравје во повикување на жените над 50 години, по случаен избор – потребно е со себе да понесат покана - повикувачки флаер и здравствена книшка/лична карта заради личните податоци. Изготвување на повикувачки писма/покани, изготвување на образец за согласност за сликање, изготвување на писма за негативен наод Во текот на неделата одредување денови во кои ќе се вршат скрининг мамографски прегледи;

- Решение за софтвер кој е есенцијален елемент за трансфер на слики и редоследно читање на сликите

- Со набавување на мобилниот мамограф, заради осетливоста на дигиталните апарати, потребно е да се стационара на едно место во некој од статистичките региони и таму да се прават мамографиите, а софтверски да се пракаат до читачите. Во тие случаи се користат веќе обучените доктори и техничари, но неопходно е паралелно да се обучуваат технолози за позиционирање.

- Обезбедување на партиципација за лицата кај кои ќе биде откриена малигни промени.

Индикатори на успешност на спроведување на скринингот се:

- Број и процент на повикани жени со Програмата,
- Процент на излезеност.

ТАБЕЛА БРОЈ 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПОРТУНИСТИЧКИ МАМОГРАФСКИ СКРИНИНГ ЗА КАРЦИНОМ НА ДОЈКА

1.	Почетна инвестиција за компјутерски софтвер и хардвер и формирање на е-регистер за карцином на дојка	1.000.000,00
2.	Обезбедување на флаери	200.000,00
3.	Обезбедување на потрошен патеријал	300.000,00
4.	Обезбедување на средства за промотивни активности	500.000,00
5.	Обезбедување средства за организација и повикување на жените	1.000.000,00
6.	Обезбедување средства за читање на мамографските слики	2.000.000,00
7.	Обезбедување средства за РТГ технолози	1.000.000,00
8.	Обезбедување на потребни дополнителна опрема за изведување на мамографиите	2.000.000,00
9.	Покривање на трошоците за партиципација за хируршка интервенција за жените кај кои ќе биде дијагностициран карцином во рамки на програмата	1.000.000,00
	ВКУПНО:	9.000.000,00

УЛОГА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе биде одговорен за организација, координација, мониторинг и евалуација, како и изготвување на публикација за состојбата и постигнатите резултати на програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2014 година за делот скрининг на рак на грло на матка, опурунистички скрининг на дебело црево како и за превентивните прегледи за рана детекција на рак на простата.

Институтот за јавно здравје извештаите ќе треба да ги доставува на кавтрално ниво заедно со фактура.

Вид на активност	Извршители	Вкупно
СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА организација, координација, мониторинг и евалуација. Известување до Министерство за здравство месечно за текот на активностите	IJ3 12 месеци x 5.000,00	60.000,00
Печатење на флаер за промоција на скринингот на рак на грло на матка	IJ3	100.000,00
Квартални извештаи за скрининг на рак на грло на матка за состојбата и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2015 година	IJ3 30.000,00 x 4	120.000,00
Изведување на медиумска кампања за промоција на скринингот на ракот на грлото на матката		500.000,00
СКРИНИНГ НА РАК НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО организација, координација, мониторинг и евалуација. Известување до Министерство за здравство месечно за текот на активностите	IJ3 12 месеци x 5.000,00	60.000,00
Печатење на флаер за промоција на скринингот на рак на дебело црево Вкупно 5.000 примероци	IJ3 Примерок 20,00	100.000,00
Квартални извештаи за скрининг на рак на грло на матка за состојбата и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2015 година	IJ3 30.000,00 x 4	120.000,00
ВКУПНО:		1.060.000,00

VI. Формирање на тимови за конзилиарно мислење (тумор борд) за секој заболел од малигно заболување. Тимовите ќе бидат формирани од страна на Универзитетски клиници, Клинички болници и општи болници во Република Македонија.

Тумор борд е тело составено од доктори од повеќе специјалности кое ќе ги разгледува сите случаи на карцином од соодветната специјалност и преку мултидисциплинарен пристап ќе го одредува текот на лекувањето, терапијата итн.

ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни финансиски ресурси за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија

ПРОГРАМА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	Временска рамка		Потребни ресурси
	Почеток	Крај	Финансиски ресурси
СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА	2015	2015	9.300.000,00
ОПОРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	2015	2015	4.640.000,00
ПИЛОТ СКРИНИНГ НА РАК НА ДОЈКА	2015	2015	9.000.000,00
ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-65 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-60 години	2015	2015	500.000,00
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ	2015	2015	1.060.000,00
ТИМОВИ ЗА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ ЗА СЕКОЈ ЗАБОЛЕН ОД МАЛИГНО ЗАБОЛУВАЊЕ	2015	2015	1.500.000,00
ВКУПНО 1+2+3+4+5+6 + 7 ЗА ЦЕЛАТА ПРОГРАМА	2015	2015	26.000.000,00

Финансирање на програмата:

Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат во обем на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија наменети за Програмата за рана детекција на малигните заболувања во Република Македонија во висина од 26.000.000 денари.

Распределбата на средствата по оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство на јавните здравствените установи извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10788/1 Претседател на Владата
21 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6027.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
ЗА 2015 ГОДИНА**

Член 1

Оваа програма е наменета за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2015 година.

Потребните средства за реализација на програмата изнесуваат 203.860.000,00 денари од кои 151.400.000,00 на сметка 637, 50.000.000,00 денари на сметка 631 и 2.460.000,00 денари на сметка 787 и истите се планирани во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција и поддршка на туризмот категорија 42- стоки и услуги и 46- субвенции и трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 став 2 на ова програма се наменуваат за промотивни активности и активности на поддршка на туризмот и тоа:

а) За промотивни активности и маркетинг се наменуваат вкупно 37.780.000,00 денари и тоа за:

1. Подготовка, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал, 6 брошури со разни тематски содржини (Природа и авантура, Традиција и настани, Рурални убавини, Лов и риболов, Археолошка историја и култура, Вино и храна) на квалитетен материјал подготвен на 11 странски јазици и тоа: англиски, француски, германски, италијански, шпански, јапонски, руски, турски, бугарски, српски и албански јазик.

За оваа потреба се наменуваат 4.000.000,00 денари.

2. Учество на меѓународни, регионални и локални туристички саеми: Утрехт, Истанбул, Брисел, Софија, Белград, Берлин, Москва, Лондон, Гетеборг, Хелсинки, Токио, Келн, Римини, Мадрид, Париз, Скопје и други согласно потребите и барањата од туристичкото стопанство и Владата на Република Македонија;

се наменуваат 20.000.000,00 денари.

3. Организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски туризам во странство и организирање на информативни патувања во Република Македонија за странски туроператори и новинари (се работи за организациски настани и тури кои тековно произлегуваат од остварените средби и саемски презентации, барање на промоторите и амбасадите на Република Македонија);

се наменуваат 4.000.000,00 денари.

4. Билборд кампањи, реклами во печатени медиуми, електронска промоција и телевизиски кампањи во (Република Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Албанија, Косово, Франција) и други;

се наменуваат 9.200.000,00 денари.

5. Изработка на IOS, Android и Windows базирани софтверски програми – туристички водичи и нивна дистрибуција преку соодветни електронски пазари на апликации;

се наменуваат 580.000,00 денари.

б) За активности за поддршка на туризмот во кои што спаѓаат:

1. Проект “Планинарски патеки” – уредување и обележување на постојни и создавање на нови планинарски патеки. Промоција на истите преку изработка на водич и е - водич, со цел на збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на руралниот туризам, во соработка со Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој;

2. Проект “Планински велосипедски патеки” - уредување и обележување на постојни и создавање на нови планински велосипедски патеки. Промоција на истите преку изработка на водич и е - водич, со цел на збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на руралниот туризам, во соработка со Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој;

3. Проект „Манастирскиот туризам“ - евидентирање и поврзување на манастирите во Република Македонија кои нудат услови за сместување, изработка на веб страна, е-водич и печатење на промотивен материјал за верски и манастирски туризам;

4. Проект „Евиденција на туристички потенцијали во Република Македонија“ – истражување и евидентирање на туристичките потенцијали во планските региони во Република Македонија кои имаат и нудат услови за развој на туризмот, изработка на веб страна, е-водич и печатење на промотивен материјал за верски и манастирски туризам;

5. Проект “Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење за туризмот во Република Македонија” - евидентирање и обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење за туристичката понуда, изработка на печатен промотивен материјал и објавување на истите на веб страната Macedonia timeless под наслов „Дали знаете“;

6. Проект „Мапирање на патот Виа Егнација“ – уредување и означување на римската магистрала Виа Егнација, со цел на збогатување на туристичката понуда на Република Македонија од областа на културиниот туризам и активностите во природата;

7. Проект “Параглајдинг туризам” како алтернативна форма на туризам се реализира во соработка со УСАИД. Ќе се уредат останатите две полетишта на Попова Шапка и Галичица, при што ќе се пристапи кон нивно уредување со поставување на информативни табли и патокази, како и поставување на ветроказни и метеоролошки станици како дел од завршувањето на првата фаза;

8. Проект “Летање во природа” – предвидува изработка на проектна документација во вид на основен проект за изработка на патеки за спуштање со сајла, а со цел на создавање на нови туристички производи во рамките на туризмот;

9. Проект “Македонски туристички пасош”- предвидува изработка на промотивен мал водич со цел на промоција на Република Македонија и анимација на странските туристи при престој во земјава;

10. Проект „Активен туризам“ во соработка со УСАИД (Агенција за меѓународен развој на САД) и АТТА (Асоцијација за активен туризам) – предвидува плаќање на чланарина и котизација со цел на организирање на Самит за активен туризам во Република Македонија;

11. Проект „Подобрување на условите за сместување во планинарски и ловни домови/куќи“ со цел на вклучување на истите во туристичката понуда на Република Македонија, како и создавање на мрежа на објекти како основен предуслов за развој на планинскиот и ловниот туризам;

12. Финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации на локално организирани туристички настани со цел на зголемување и поттикнување на туристичката понуда на Република Македонија;

13. Финансирање на изработка на соодветна урбанистичко-планска документација заради формирање на автокампови и спортски аеродром Калишта на земјишта во сопственост на Република Македонија;

14. Оградување и означување на туристички развојни зони;

15. Изработка на под стратегија „Традиција и настани“, а со цел дополнување на стратешката политика за развој на туризмот за наредни четири години и - други проекти.

за кои се наменуваат 25.080.000,00 денари.

Член 3

За субвенционирање на странскиот организиран туристички промет се наменети вкупно 91.000.000,00 денари, а остатокот на средствата во висина од 50.000.000,00 денари се обезбедуваат од игри на среќа.

Член 4

Реализацијата на уплатите наведени во член 2 точка 2 од оваа програма се врши најмалку три месеци пред почетокот на меѓународните саемски манифестации.

Член 5

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот.

Член 6

Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот за реализираните активности ќе достави извештај до Владата на Република Македонија како и постигнатите резултати со образложение за евентуални отстапувања од планираните активности заклучно со 31 јуни 2016 година.

Член 7

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9754/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6028.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат активностите што ќе се преземат, висината на средствата на репрезентативните и резиденцијалните објекти и службените згради и службените простории кои што подлежат на инвестиционо одржување.

Средствата за реализација на Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденцијалните објекти и службените простории на органите на државната управа ќе се користат за:

1. Подобрување на функционалните и безбедносните услови на објектот Хангари на Влада на Република Македонија- Скопје
2. Подобрување на функционалноста на системот за топловодно греење на објектот Вила 3 - Скопје
3. Подобрување на безбедносните услови на објектот Вила Попова Шапка
4. Набавка на персонални компјутери за новиот систем за ЕРП.

II

Средства за извршување на мерките и активностите од дел I на оваа програма се обезбедени од следните извори:

1. Буџет на Република Македонија за 2015 година, согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А – Реконструкција на згради на владини органи
- ставка 480 – Купување на опрема и машини
- 1.500.000
- ставка 481 – Градежни објекти
- 3.500.000

III

Средства од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

СТАВКА 480 – КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ

А. Служба за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија

1. Набавка на персонални компјутери за новиот систем за ЕРП
- ВКУПНО 480:
- 1.500.000
- 1.500.000

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

1. Резиденцијални објекти во Скопје и Попова Шапка
1. Реконструкција на дел од инсталацијата за греење на објектот Вила 3 -Скопје,
- 380.000
2. Санирање на громобранската инсталација во објект Вила Попова Шапка
- 300.000

Б. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ

1. Изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи за реконструкција на објектот Хангари на Влада на РМ – Скопје 2.820.000

ВКУПНО 481: 3.500.000

ВКУПНО 480 и 481 5.000.000

IV

За спроведување на оваа програма се грижи Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9772/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6029.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ВО 2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се уредува распределбата на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој во Република Македонија, планирани во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 191.01, - Министерство за локална самоуправа, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа програма се распределуваат според табелата бр.1.

Табела бр.1 денари

Вкупно средства	57.666.000,00
1. Активности преку Министерство-то за локална самоуправа	
1.1 Расходи за кофинансирање на тековното работење на центрите за развој на планските региони	7.680.000,00
1.2 Финансирање на расходи за формирање регионални бизнис-центри за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамки на центрите за развој на планските региони	3.200.000,00
2. Активности преку Бирото за регионален развој	
2.1 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони	32.750.200,00

2.2 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби	9.357.200,00
2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата	4.678.600,00

Член 3

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа програма се распределуваат за осумте центри за развој на планските региони со намена ко-финансирање на нивното тековно работење.

Од средствата од став 1 на овој член за секој центар за развој на планскиот регион се распределуваат по 960.000,00 денари.

Начинот и динамиката на трансферот на средства од став 2 на овој член ќе се регулираат со договор потпишан од министерот за локална самоуправа и градоначалниците на општини во состав на планскиот регион.

Од средствата наменети за ко-финансирање на расходи за тековно работење на центрите за развој на планските региони се финансираат расходи за бруто плати за максимум пет службеници.

Член 4

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од оваа програма ќе се користат за финансирање на расходи за формирање на бизнис центри во рамки на осумте центри за развој на планските региони во функција на обезбедување советодавни услуги за мали и средни претпријатија во планскиот регион.

Член 5

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа програма ќе се користат за финансирање на проекти за развој на планските региони, предложени од осумте совети за развој на планските региони.

Член 6

Средствата од членот 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа програма за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија се доделуваат во согласност со член 42 од Законот за рамномерен регионален развој.

Член 7

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.3 од оваа програма, ќе се користат за финансирање на проекти за развој на селата.

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% учество за реализација на проекти од средствата од ставот 1 на овој член.

Член 8

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за локална самоуправа.

Член 9

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9779/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

6030.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат со средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), извршителите на работата, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2015 година.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во износ од 2.100.000 денари и тоа за:

ВИД НА МЕРКА	КРИТЕРИУМ И ВИСИНА НА ПОДДРШКА	ВКУПНО ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА
Финансиска поддршка за развој и унапредување на ловството		
Исполнување на обврските на Владата на Република Македонија за управување на државните ловишта Лешница, Јасен и Јасен I		
А. Финансирање на трошоци за храна на дивечот	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	2.100.000,00
Б. Финансирање на трошоци за изградба на ловнотехнички објекти (хранилишта, солишта, поилишта и др.).	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	
ВКУПНО:		2.100.000,00

III

Финансиските средства од оваа програма ги користат управувачите со дивечот во државните ловишта.

IV

Исплатата на средства се врши согласно договорот за управување со дивечот во државното ловиште потпишан помеѓу Владата на Република Македонија и управувачите на државните ловишта.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9838/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6031.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УРБАНИСТИЧКА ПЛАН-
СКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА, УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АВТОКАМП И ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се уредува изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во 2015 година кои ќе се финансираат од Буџетот на Република Македонија, раздел 13001 Министерство за транспорт и врски – Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма 30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 - договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни и урбанистички планови, и тоа :

1.1 Изработка на урбанистичко планска документација за туристичко развојни зони и урбанистичко планска документација за автокампови

2.000.000,00 денари

1.2 Изработка на урбанистичко планска документација за комерцијални и инфраструктурни објекти на магистрални и регионални патишта

1.000.000,00 денари

1.3 Изработка на урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови за индустриски зони

2.000.000,00 денари

1.4 Изработка на урбанистички планови за села

2.500.000,00 денари

1.5 Изработка на детални урбанистички планови и урбанистички планови за села со намена од група на класа A1 – Домување во станбени куќи

1.000.000,00 денари

1.6 Изработка на урбанистички планови за четврти во Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022	100.000,00 денари
1.7 Изработка на заштитно конзерваторски основи	200.000,00 денари
1.8 Средства за изработка на ажурирани геодетски подлоги	300.000,00 денари
1.9 Средства за изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина	500.000,00 денари
1.10 Средства за изработка за услови за планирање за урбанистички планови, државни и локални урбанистички плански документации, урбанистичко плански документации за туристичко развојни зони, урбанистичко плански документации за автокампови и инфраструктурни проекти, согласно оваа програма	1.300.000,00 денари
1.11 ДУПД за Спортски Аеродром Калишта, Струга	700.000,00 денари
1.12 Средства наменети за исплата на доставени фактури за довршување на урбанистички плански документации, чие изготвување е започнато во претходната година	5.400.000,00 денари
Вкупно :	17.000.000,00 денари

2. Изработката на урбанистичките планови и државната и локална урбанистичка планска документација, урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокамп и на проект за инфраструктура од оваа програма се врши од страна на Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија. Реализација на оваа програма се врши врз основа на договор меѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за планирање на просторот.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање за исплата со приложени: програма, договор, протокол и извештај за степенот на извршената задача доставено од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планската програма, 30% по извршена стручна ревизија и 20% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на урбанистички план до Министерството за транспорт и врски со барање за издавање согласност;
 - за државна урбанистичка планска документација 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на државната урбанистичка планска документација до Министерството за транспорт и врски со барање за одобрување;
 - за урбанистичка планска документација за туристичко развојна зона и урбанистичко планска документација за автокам 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на урбанистичко планската документација до Министерството за транспорт и врски со барање за одобрување;
 - за локална урбанистичка планска документација изработена од Агенција за планирање на просторот, 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на одобрена планска програма, а 70% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на локалната урбанистичка планска документација;
 - за проектот за инфраструктура 100% од вредноста на задачата по доставување на проектот за инфраструктура до надлежниот орган за одобрување.
4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.01.2016 година.
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9875/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6032.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година е изготвена согласно Законот за студентскиот стандард.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно член 45 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13 и 41/14).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во осум државни студентски домови, во два приватни студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместуваат околу 5.550 студенти.

Сместувањето на студентите во студентските домови е организирано според Правилникот за начинот и постапката за прием на студенти во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија“ број 89/13 и 98/13).

Месечната цена за партиципација за сместување и исхрана, која ја плаќа Министерството за образование и наука изнесува 3.410 денари за еден студент, за најмногу 10 месеци во годината.

Министерството за образование и наука целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана во студентските домови, односно 6.820 денари за еден студент за најмногу 10 месеци во годината и тоа за студенти кои се сместени во студентските домови а се деца: без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработени родители, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална помош и постојана парична помош и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини, за кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во Република Македонија. Бројот на овие студенти е најмногу до 40 % од вкупниот број на расположливи места во студентските домови.

Со Програмата, опфатени се следните видови на стипендии за студенти и тоа:

- стипендии за студенти-стари корисници запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината;
- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на студиски програми по информатика на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, со месечна стипендија од 5.500 денари месечно за девет месеци во годината;
- стипендии Тип "А" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус

- на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 4.000 денари за девет месеци во годината;
- стипендии Тип "Б" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии Тип "В" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 2.500 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии Тип "В" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија-нови корисници почнувајќи од студиската 2013/2014 година ќе примаат месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии "Прва група" - стипендии за студенти од социјалните категории со месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии "Втора група" - стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи, за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето од I-та до тековно запишаната студиска година од најмалку 8.50 за студентите запишани на техничките факултети и медицинските науки, а за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9,00 просечен успех, со месечна стипендија од 4.000 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии "Втора група" - стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи, кои постигнале особено висок успех во учењето од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 9,00 просечен успех и тоа за студенти запишани на студиски програми по информатика, со месечна стипендија од 5.500 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии "Трета група" - стипендии за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки со месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;
 - стипендии за студенти запишани на еден од првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија);
 - стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во прва година на Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка на студии од областа на филмската и музичката уметност која е од посебно научно и образовно значење за Република Македонија (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија);
 - стипендии за студенти од други држави, кои одлично го познаваат англискиот

јазик и ќе студираат на Универзитетот за информатички науки и технологии "Св. Апостол Павле" – Охрид, а потекнуваат од: САД, Кина, Индија, Јапонија, Русија, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Полска, Словачка, Шпанија, Португалија, Хрватска, Украина, Грузија, Ерменија, Азербејџан, Казахстан, Узбекистан, Индонезија, Малезија, Виетнам, Пакистан, Шри Ланка, Монголија, Тајланд, Лаос, Израел, Тунис, Мароко, Либан, Алжир, Египет, Катар, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Оман, Габон, Сенегал, Ангола, Камерун, Гана, Етиопија, Нигерија и Танзанија, со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а доколку од оправдани причини не заминат во матичната држава и до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку не заминат во матичната држава; како и бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигурување и повратен авионски билет;

- стипендии за студенти согласно CEEPUS програма, меѓународна размена на студенти-стипендисти и тоа 3.400 денари месечно за стипендирање и превоз, додека за сместување и исхрана во студентски домови цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров, со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти - деца на бранителите, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" број 02/02, 17/03, 30/04 и 66/07), со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- согласно Законот за правата на Претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата ("Службен весник на Република Македонија" број 46/04, 109/06 и 157/07) опфатено е школувањето на Стефан Трајковски;

- стипендии за најдобрите студенти запишани на додипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" – Скопје, со месечна стипендија од 5.150 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти од Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, Данска, Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Катар, Филипини, Виетнам, Монголија, Индија, Малезија, Индонезија, Египет, Либија, Мароко, Казахстан, Алжир, Азербејџан, Таџикистан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан, Сирија, Камерун, Мали, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, Бразил, Мексико, Белорусија, Чад, Судан, Шри Ланка, Тајланд, Камбоџа, Либан, Израел, Либан, Јордан, Фиџи, Лаос, Тунис, Грузија, Романија и Грција, со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а доколку од оправдани причини не заминат во матичната држава и до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како

и за месеците јули и август доколку не замине во матичната држава; бесплатно школување на македонски јазик на државните универзитети во Република Македонија, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигурување, повратен авионски билет, како и месечен автобуски билет во местото на школување;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија);

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во странство кои го изучуваат старотурскиот јазик (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија) и

- стипендии по други основи.

Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно расположивите средства за 2015 година се планираат културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција на студентски домови се планира продолжување со реконструкција на дел од студентските домови.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2015 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма ТК – Реконструкција на студентски домови се следните:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	426.653.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	5.996.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	1.400.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	600.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	408.481.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.075.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	90.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	46.278.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:	472.931.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9876/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6033.

Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

1.a Програма за научно-истражувачка работа за 2015 година

Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година во Република Македонија се остварува во согласност со Законот за научно-истражувачка работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14) и Законот за поттикнување и помагање на техничката култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/00).

Со Програмата се финансираат активностите од научно-истражувачката работа и тоа за:

1. Програми на јавните научни установи и единици насочени кон науката при државните универзитети,
2. Национални научно-истражувачки проекти,
3. Билатерални научно-истражувачки проекти,
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),
5. Организација на научни собири,
6. Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири,
7. Студиски престои во странство и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија,
8. Објавување на научни трудови во странство,
9. Објавување на научни трудови во странство (со импакт фактор),
10. Објавување на творечки субвенции за творечки дејности,
- 10.1. Стипендии и школарини за студии од втор циклус во земјата,
- 10.2. Стипендии и школарини за студии од трет циклус во земјата,
- 10.3. Стипендии и школарини за студии и од втор циклус во странство,
- 10.4. Стипендии и школарини за студии од трет циклус во странство,
- 10.5. Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд,
- 10.6. Еднократен надомест за одбрана на докторски труд
- 10.7. Стипендии и школарини за студии од втор циклус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД, ФРАНКЛИН и студии од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката.
- 10.8. Стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик
- 10.9. Стипендии и школарини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка,
- 10.10. Стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата,
11. Техничка култура,
12. Државна награда „Гоце Делчев“
13. Контрибуција разни членарини во меѓународни организации,
14. ЦЕЕПУС,
15. Други расходи-исплата на експертски и советодавни тела, рецензии за проекти и наплата на фактури за објавени конкурси и други активности.

1. Програми на јавните научни установи и единиците насочени кон науката при државните универзитети

Од Програмата за научно-истражувачка работа за јавните научни установи и единиците насочени кон науката при државните универзитети ќе се финансираат следните научно-истражувачки активности: научно-истражувачки проекти, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири, студиски престои во странство, научно-истражувачка инфраструктура и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија. Овие научно-истражувачки активности се од јавен интерес на државата од областа на историскиот и културниот идентитет на македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите што живеат во Република Македонија.

2. Научно-истражувачки проекти (национални)

Континуираната научно-истражувачка работа низ научно-истражувачки проекти во природно-математичките науки, техничко-технолошките науки, медицинските науки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и хуманистички науки, претставува перманентна ориентација. Државните високо образовни установи вршат фундаментално, развојно и применето истражување, а кои се од големо значење за афирмирање на научно-истражувачката работа во нашата држава. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во научно-истражувачката работа се во функција на забрзаниот економски развој.

Од друга страна, активното вклучување на младите истражувачи во научно-истражувачката работа превентивно делува на „одливот на мозоци“ од државата, а користењето на потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува временски далекусежно стабилен и континуиран развој на државата.

3. Билатерални научно-истражувачки проекти

Континуираната научно-истражувачка работа низ научно-истражувачки проекти во природно-математичките науки, техничко-технолошките науки, медицинските науки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и хуманистички науки, претставува перманентна ориентација. Државните високо образовни установи вршат фундаментално, развојно и применето истражување, а кои се од големо значење за афирмирање на научно-истражувачката работа во билателарната соработка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, Чешка, Босна и Херцеговина, Франција и др. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во научно-истражувачката работа се во функција на забрзаниот економски развој.

Од друга страна, активното вклучување на младите истражувачи во научно-истражувачката работа превентивно делува на „одливот на мозоци“ од државата, а користењето на потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува временски далекусежно стабилен и континуиран развој на државата.

4. Издавачка дејност (научни книги)

Резултатите од научно-истражувачката работа се главен индикатор за активноста на научните работници. Тие се верификуваат преку нивно објавување во форма на трудови во печатени научни книги и научни списанија, печатеното издаваштво е незаменлив начин на комуникација на научниот работник со соодветна научна јавност но и пошироко.

5. Организација на научни собири

Програмата предвидува финансиска поддршка за организирање на научни собири од национален и меѓународен карактер во Република Македонија каде што се презентираат најновите достигнувања во соодветна научна област преку презентација на научни трудови (орална и постер презентација).

6. Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири

Усовршувањето на домашни истражувачи на научни собири во странство се остварува преку нивно активно учество на конгреси, конференции, симпозиуми и семинари. За овие учества на научни собири во странство се покриваат дел од патните трошоци, дел од дневните трошоци и дел од котизацијата за учество на научниот собир.

7. Студиски престои во странство и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија

Еден од инструментите за поддршка на усовршувањето на домашните научно-истражувачки кадри во странство е кофинансирањето на студиските престои. Во доделувањето на овие средства ќе се применат критериумите за селекција на апликантите за ваков вид на поддршка врз основа на должината на престојот, статусот на институцијата каде ќе се престојува, програмата на престојот и др.

8. Објавување на научни трудови во странски научни списанија

Се доделуваат средства за објавување на научните трудови на наши научни истражувачи во странство кои се објавуваат во научни списанија кои се издаваат во странство.

9. Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)

Се доделуваат средства за печатење на научните трудови на наши научни истражувачи во странски научни списанија (вреднувани со импакт фактор).

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.10 Стипендии за млади научно-истражувачки кадри - магистерски и докторски студии во земјата и странство, стипендии за студии од втор циклус во земјата, стипендии за студии од трет циклус во земјата, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии и школарини за студии од трет циклус во странство, еднокретен надомест за одбрана на магистерски труд, еднокретен надомест за одбрана на докторски труд, стипендии и школарини за студии од втор циклус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД, ФРАНКЛИН, и стипендии и школарини за студии од втор циклус од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик, стипендии за студии и школарини од втор циклус за ФАМУ во Република Чешка.

Исто така ќе се доделуваат стипендии и уписнини за школување во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 109/2006 и 157/2007 година).

Ќе се доделуваат стипендии за студии од втор и трет циклус на странски државјани кои престојуваат во Република Македонија по основ на билателарна и мултилатерална меѓународна соработка.

Министерството ќе ги подржува творечките субвенции, ќе доделува средства за реализација на творечки дејности реализирани во предходната година од страна на професор, научен работник или соработник на високооб-

разовна институција, односно научна установа од научните области на ликовната уметност, драмската уметност, музиката уметност, филм и книжевност.

11. Програма за техничка култура за 2015

Потребните средства за поттикнување и помагање на техничката култура се определени врз основа на предлог-програмите за работа/проектите, изготвени од носителите на техничката култура кои имаат јавни овластувања за вршење на оваа работа доделени од Министерството за образование и наука.

- Обука за техничка култура (програмски активности-програми за работа/проекти)

Средствата ќе се наменат за обука преку: организирање семинари и курсеви во домовите за техничка култура и струковите сојузи; организирање и учество на регионални, државни и меѓународни смотри на талентирани ученици од основните и средните училишта во областа на природните и техничките науки; организирање и одржување собири, фестивали и изложби од државен и меѓународен карактер и други активности поврзани со развојот и унапредувањето на техничката култура.

Со средствата од Буџетот за 2015 година ќе се поддржат и следните конкретни активности на државно ниво: Државна смотра на млади техничари и природници; Државна смотра „Наука на младите“; Државен собир на радиоаматерите; Државен собир на воздухопловните и ракетните моделари; „Денови на македонската фотографија“; Државен фестивал на непрофесионалниот филм; летни фото и филмски школи, МАКИ-НОВА 2015; ЕКОНОВА 2015 и др.

Со средствата од Буџетот за 2015 година ќе се финансираат и потребите за задолжителна котизација во меѓународните организации од областа на техничката култура.

- Материјални трошоци

Средствата за материјални трошоци за реалните потреби за остварување на програмските активности на носителите на јавни овластувања во техничката култура во Република Македонија за 2015 година се предвидува да се обезбедат од страна на носителите на работата.

12. Државна награда „Гоце Делчев“

Согласно Законот за државни награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/06 и 54/07) преку Министерство за образование и наука, во Република Македонија се доделува државната награда „Гоце Делчев“, со која се оддава општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за државата, во областа на науката. Во една календарска година се доделуваат најмногу три награди.

13. Контрибуција разни членарини во Меѓународни организации

Министерството за образование и наука преку уплатата на овие контрибуции-членарини во Меѓународните организации обезбедува учество на наши научни институции да можат да конкурираат за добивање на проекти од меѓународен карактер. Исто така се врши исплата на фактури за објавени конкурси.

14. ЦЕЕПУС

Ќе се подржува престојот на постдипломци, универзитетски професори во Република Македонија во рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2015 година.

15. Други расходи-исплата на експертски и советодавни тела, рецензии за проекти, наплата на фактури за објавени конкурси и други активности

Се врши исплата на рецензии на научни работници кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни извештаи и завршни извештаи за национални и меѓународни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за советодавни тела во областа на науката и др.

Табела 1. Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката дејност за 2015 година

ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКА
ПОТПРОГРАМА 71-НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА

Р. бр.	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-Самоплатни и донаторски приходи	421-Компјутеризирани услуги, греење, комуникации и транспорт	422-Материјали и опрема	423-Поправки и техничко одржување	424-Договорни услуги	425-Други тековни расходи	426-Разни трансфери	
1	Програми за развој и работа на јавни научни установи (вклучувајќи институт, научно-истражувачки центри, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачки собири и меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачки институти во Република Македонија)	400.000	1.350.000	400.000	1.100.000	1.400.000	0	0	4.650.000
2	Научно-истражувачки проекти (национални)	400.000	1.200.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.700.000
3	Научно-истражувачки проекти (билатерални)	400.000	1.100.000	500.000	900.000	1.200.000	0	0	4.100.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	500.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.900.000
6	Учество на научни работилници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство и учество на слични организации од Европската комисија за национални контакт лица и членови на програмски комитети, Хоризонт 2020	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работилници во РМ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со позитивен ефект)	0	0	0	0	6.500.000	0	0	6.500.000
10	Стипендии за студии од втор циклус во земјата, стипендии за студии од трет циклус во земјата, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии и школарини за студии од трет циклус во странство, Еднаквостен надомест за одбрана на магистерски труд, Еднаквостен надомест за одбрана на докторски труд, Стипендии и школарини за студии од втор циклус за ШАНГ-АЈ, ШЕФАН-ДЖИ и ФУДАНГ-ДЖИ и стипендии и школарини за студии од областите на ликовната уметност, кинематските рафети и филмската продукција, драмската уметност и музиката, стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик, стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Унгари, творечки субвенции и стипендии за постдипломски студии и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престигнување на функцијата	0	0	0	0	0	0	122.200.000	122.200.000
11	Техничка култура	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
12	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
13	Копиребуџа за ранни членовина во меѓународни организации	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
14	ЦЕКПРС	0	0	0	0	204.000	0	300.000	504.000
15	Други расходи вклучувајќи на експириски и сопствени тела, исплата на пензионери, објавување на огласи, конкурсни други активности	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	БУЏЕТ ЗА 2015 ГОДИНА	3.300.000	3.650.000	3.200.000	3.000.000	14.204.000	3.000.000	123.000.000	153.354.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9881/1 Претседател на Владата
21 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6034.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 64/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Децата од училишна возраст се посебна популационa група која се карактеризира со интензивни физички, психолошки и социјални промени, што ги прави исклучително ранливи на неповолните ризик фактори од околината. Промените во правец на стекнување поголема независност придружено со склоноста кон експериментирање со нови животни стилови и активности, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на здравствените како и на психо-социјалните, развојните и бихејвиоралните ризици треба да претставува приоритет во грижата за училишните деца и младина. Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај оваа возрастна група се намерните и ненамерни повреди, последиците од ризичното сексуално однесување, пореметувања на менталното здравје (депресија, анорексија, булимија), недоволна физичка активност и неправилна исхрана.

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина се систематските прегледи, кои се вршат организирано во јавните здравствени установи од страна на службите за превентивна здравствена заштита и превентивна стоматолошка заштита на училишни деца.

Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар, родителите/старателите преку предавања и работа во мала и голема група избирајќи теми според утврдените приоритети и според изборот на учениците.

При систематскиот преглед се врши и редовна имунизација против заразни заболувања според Календарот за имунизација на Република Македонија.

Посебно вулнерабилната група на деца и адолесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. Здравствениот сектор во соработка со патронажната служба, РЗМ и НВО превзема активен пристап во откривањето на овие деца и нивно упатување до превентивните тимови кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита на децата. Според оценките тој број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 години или 20% од вкупниот број на деца од училишна воз-

раст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми кои се осипуваат во процесот на образование или пак не ги посетуваат редовно основните и средни училишта.

Целта на систематскиот преглед е:

- Следење на физичкиот и психосоцијалниот развој,
- Рана детекција на здравствени проблеми и навремен третман,
- Рано препознавање на ризични видови на однесување - детекција на бихејвиорални ризици,
- Едукација за усвојување на здрави животни стилови,
- Едукација за важноста на навремената и целосна вакцинација.

Возраст на вршење на систематски прегледи:

Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се опфатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас (или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. Содржината на систематскиот преглед зависи од возраста на ученикот.

Содржина на систематскиот преглед:

1. Општ лекарски преглед:

- мерење на телесната тежина и висина и одредување на ИТМ;
- преглед на кожата;
- согледување на постоење на деформитети на локомоторниот систем;
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, урогенитален систем);
- мерење на пулсот и крвниот притисок;
- испитување на вид, слух и говорот;
- земање на податоци во врска со пубертетот кај двата пола и менарха (кај ученички и студентки);
- земање податоци во врска со сексуалната активност на адолесцентите и употребата на контрацепција и заштита од СПИ;
- земање на податоци за употреба и злоупотреба на супстанции (пушење, алкохол, таблети, дроги);
- земање податоци за рано откривање на знаци на депресија и други пореметувања на менталното здравје
- земање на податоци за постоење на насилно однесување (булинг);
- давање препорака за понатамошни специјалистички прегледи доколку е потребно;
- прибирање на податоци од наставниците и психолозите за успехот и однесувањето на ученикот и давање на потребни совети;
- контрола на извршените вакцинации и ревакцинации и преземање мерки за комплетирање на вакциналниот статус.

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат во Картонот за систематски прегледи на училишни деца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот со преземање на соодветни мерки за санирање и следење.

Контролни и целни прегледи: Во зависност од констатираните претходни состојби, се вршат контролни и целни прегледи за поедини видови на однесување или заболување/состојба.

2. Лабораториски преглед

- хемоглобин во крв и
- албумин и билирубин во урина

3. Стоматолошки преглед

- контрола и евиденција на состојбата на забалото (млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба индекси);
- откривање на деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците;
- евиденција на констатираната состојба во здравствениот картон.
- задолжителен преглед за сите ученици секоја учебна година од прво одделение во основно образование до завршна година на образование во средното образование.

4. Превентивна стоматолошка заштита

Согласно Националната Стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата до 14 години во Република Македонија за периодот 2008-2018 година, превентивните стоматолошки тимови од јавните здравствени установи-здравствени домови во Република Македонија ги спроведуваат следните превентивни активности, меѓу другите:

- залевање на фисурите и јамичките (кај сите деца кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-те први трајни молари.

- Кај дел од децата со специјални потреби кај кои има висок кариес ризик, потребни се материјали за локална заштита на нивните заби со троен ефект.

За извршување на овие активности и набавка на потребните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени домови во Република Македонија и нивните превентивни тимови (стоматолог-сестра).

5. Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во развојот на слух, говор и глас

Стручен тим од ЈЗУ „Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас“ - Скопје, оставен од лекар специјалист, логопед и ортодонт ќе спроведуваат превентивни прегледи на децата од 4-6 годишна возраст во насока на рана дијагностика на пречки во развојот на слухот, говорот и гласот. Прегледите ќе се спроведуваат од страна на стручниот тим на територијата на целата држава. Целта на овие прегледи е рано откривање на деца со:

- Пречки во развојот на говорот од полесна до најтешка форма
- Лесно до најтешко оштетување на слухот
- Ортодонтски аномалии
- Аутистичен спектар на симптоми и аутизам.

II. Моментална состојба

Според последните податоци добиени од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во учебната 2013/2014 година бројот на учениците од основно и средно образование, како и на студентите кои биле прегледани, согласно Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2014 година изнесува 126.904 или 96,7% од подлежащите.

Опфатеноста на учениците со систематски прегледи во основните училишта е задоволителна и изнесува 97%. Опфатеноста кај учениците во средното образование изнесува 94,7%, а кај студентите е 99,9%.

III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

Во насока на подобрување на здравствената состојба и квалитетот на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младина, како и обезбедување на одржлив систем на надзор врз подобрување на здравјето, потребно е извршување на следните мерки:

1. Мерки за подобрување на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младина

- Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година од средното образование.

- Систематски прегледи на студенти во 1-ва година факултет.

- Дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.

- Превентивни стоматолошки прегледи.

2. Јакнење на капацитетите на тимовите кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита на училишни деца и младина за:

- активности од областа на здравствена едукација и промоција,

- за употреба на новиот Картон за систематски прегледи на ученици и упатството за систематски прегледи на училишни деца,

- за употреба на Прирачникот за водење на психосоцијално интервју при работа со адолесценти и млади со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици и навремено справување со ризичните видови на однесување,

- за едукација на учениците за усвојување на здрави животни стилови,

- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај учениците,

- за рана детекција на здравствени проблеми и упатување за навремен третман,

- за комуникација со родители за зголемување на опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за редовна имунизација против заразни заболувања според календарот за имунизација.

Овие мерки ќе се изведуваат преку:

- Организирање и изведување на тренинзи наменети за превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ.

- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје и здрави животни стилови.

3. Мерки за подобрување на пристапот до информации на сите деца од училишна возраст и младина, како и за родители:

- Изработка на здравствено-промотивни материјали за ученици.

- Изработка на здравствено-промотивни материјали за родители.

- Одржување на здравствено-воспитни предавања и работилници за ученици на теми поврзани со ризични видови на однесување (ризично сексуално однесување, сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употреба и злоупотреба на супстанции, неправилна исхрана и недоволна физичка активност).

- Организирање и изведување на работилници со родители во училиштата, рурални средини и ромски заедници за важноста на имунизацијата и превенција на ризични видови на однесување кај децата и адолесцентите.

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на адолесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам да знам" во амбуланта Водно, Скопје (едукација, индивидуално и групно советување, превентивни прегледи, едукација на родители).

4. Мерките за унапредување на здравјето на децата кои се надвор од образовниот систем:

- Активно откривање и здравствено просветување преку теренски посети од страна на патронажната служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми.

- Упатување до превентивните служби во јавниот здравствен сектор за систематски прегледи и имунизација.

- Упатување до постоечки организирани форми на здравствена промоција и едукација во локалните заедници.

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на промоција на адолесцентно здравје во локалната заедница со посебен акцент на ромските населби.

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на адолесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам да знам" во амбуланта Шуто Оризари, Скопје (едукација, индивидуално и групно советување, превентивни прегледи, едукација на родители).

5. Следење и евалуација на здравствената состојба на децата и адолесцентите:

- унапредување на системот на раководење со податоци за превентивна здравствена заштита на деца од училишна возраст и младина;

- воспоставување на систем за документирање на наодите од систематските прегледи преку примена на Картони за систематски прегледи кај училишни деца;

- техничка и стручна поддршка (теренски посети) на превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ за правилно користење на картоните за систематски прегледи;

- изготвување на Извештај за здравствена состојба и заштита на децата со предлог мерки за унапредување на состојбата.

IV. Цели на Програмата

Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за зачувување и унапредување на здравјето на сите деца од училишна возраст и студентите преку превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето.

1. Специфични цели:

1.1. Превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и студентите.

1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените работници од превентивните тимови.

1.3. Подигање на степенот на информираност на учениците и студентите за здрави животни стилови со цел рана превенција на незаразни заболувања.

1.4. Документирање на податоци за здравствена состојба и здравственото однесување на учениците и студентите во национална база на податоци која ќе послужи како основа за креирање на навремени и соодветни јавно-здравствени интервенции.

V. Очекувани резултати (индикатори на успешност)

1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 90%)

1.2. Број на откриени и прегледани деца вон образовниот систем на терен.

1.3. Број на едукативни работилници за родители.

1.4. Број на изготвени и дистрибуирани едукативни материјали – прирачници за здравствените работници.

1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни материјали наменети за учениците и родителите.

1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-методолошка поддршка-проценка.

1.7. Број на работилници за проценка на капацитетите на превентивните тимови.

1.8. Број (процент) на залани заби кај ученици од прво одделение во однос на вкупниот број на деца.

1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 2015 година

Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат систематски прегледани во 2015 година е добиен од Државниот завод за статистика.

1.1. Основно образование:

Во 2015 година со систематски прегледи треба да бидат опфатени 85.254 ученици од основните училишта, од кои:

- 21.310 ученици во 1 одделение.
- 21.031 ученици во 3 одделение.
- 21.328 ученици во 5 одделение.
- 21.585 ученици во 7 одделение.

1.2. Средно образование:

Во средните училишта во текот на 2015 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 43.062 ученици и тоа:

- 36.859 ученици во први клас
- 37.371 ученици во четврти клас.

1.3. Високо образование:

Во 2015 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 16.437 студенти од прва година високо образование.

Вкупно ученици (основно и средно) како и студенти кои треба да бидат опфатени со систематски прегледи се 175.921.

VI. Потребни финансиски средства

	ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ	Потребни ресурси
		човечки Финансиски
1	Партиципација за лабораториски прегледи на лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 50,00 ден.	50.000,00
2	2.1. Општ систематски преглед на неосигурани лица неопфатени во образовниот систем. 1000 x 320,00 ден.	320.000,00
	2.2. Систематски стоматолошки прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 100,00 ден.	100.000,00
	2.3. Лабораториски систематски прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 250,00 ден.	250.000,00
3	3.1. Средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање, запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение.	2.000.000,00
	3.2. Средства за паста за локална примена кај деца со посебни потреби наменети за превенција од кариес (за деца со посебни потреби до 14 години и со тежок вид на ментална и физичка попреченост во развојот).	1.500.000,00
4	Теренски посети за проценка на превентивната служба за систематски прегледи и имунизација во здравствените домови. (Завод за мајки и деца) 30 посети x 5.000,00 ден.	150.000,00
5	Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во развојот на слух, говор и глас кај деца (Завод за рехабилитација на слух, говор и глас) 2000 прегледи x 600,00 ден.	1.200.000,00
6	Изготвување на промотивно-едукативни материјали за ученици на теми поврзани со здравјето на адолесцентите и младите (тутун, алкохол, дрога, сексуално и репродуктивно здравје, ментално здравје). (Здравствен дом Скопје)	600.000,00
7	Посета на средни и основни училишта во Скопје и предавање на тема алкохол, тутун и дрога. (Здравствен дом Скопје)	300.000,00
8	Доставување на извештај со анализа и коментар за систематски прегледи извршени во 2015 година (ИЈЗ)	50.000,00
9	Партиципација за 144.476 осигурани студенти и ученици за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ.	5.869.680,00
10	Неизмирени обврски од 2014 година	380.320,00
	Од основен Буџет на Република Македонија за 2015 година	10.000.000,00
	Од самофинансирачки средства на Министерството за здравство	2.000.000,00
	Од буџетот на донации	770.000,00
	ВКУПНО	12.770.000,00

VII. Финансирање

Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2015 година, ќе се реализира со финансиски средства во висина од 12.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2015 година одобрени се 10.000.000,00 денари, 2.000.000,00 денари се обезбедени од самофинансирачки средства на Министерството за здравство, додека 770.000,00 денари обезбедени се од буџетот на донации.

Во рамки на средствата ќе бидат измирани заостанатите обврски.

Распределбата на средствата по Програмата ја врши Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

VIII. Извршители на Програмата

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-сестра), а за студентите од универзитетите систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови од здравствените домови како и специјализирани тимови за таа дејност во рамките на универзитетите во градовите каде се наоѓаат универзитетите.

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја извршуваат превентивните стоматолошки тимови (стоматолог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.

Здравствено промотивната активност ќе ја извршуваат истите тимови во соработка со Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе изработи прирачници за здравствени работници, едукативно-промотивни материјали за учениците.

Заводот за мајки и деца ќе изготви Прирачник за водење на психосоцијално интервју при работа со адолесценти и млади со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици и навремено справување со ризичните видови на однесување (ризишно сексуално однесување, депресија, пореметување во исхраната, насилно однесување).

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши едукација на превентивните

тимови за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ- здравствени домови во Република Македонија.

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе изведува теренски посети за стручно-методолошки надзор на превентивните служби за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ - здравствените домови во Република Македонија и ќе изготви извештај за проценката.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со поливалентната патронажна служба и РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат деца надвор од образовниот систем со цел вклучување на истите во здравствениот систем заради изведување на систематски прегледи вакцинација и унапредување на нивното здравје.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со превентивните тимови и членовите на локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествуваат во здравствена едукација на деца од училишна деца и младина кои живеат во рурални средини или припаѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште.

Советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје "Сакам да знам" (амбуланта Водно и амбуланта Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) ќе вршат едукација, советување и превентивни прегледи за сексуално и репродуктивно здравје на адолесценти и млади.

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави Информација за извршување на мерките од Програмата до Министерството за здравство на Република Македонија.

Институтот за Јавно здравје на Република Македонија ќе изготви извештај за наодите од систематските прегледи и ќе го достави до Министерството за здравство на Република Македонија најдоцна до 31.01.2016 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9918/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6035.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/13, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2015 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Кардиоваскуларните и респираторните болести се најчести заболувања кај населението како во светски рамки така и во Република Македонија.

Зголемениот крвен притисок, зголемени маснотии во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, недоволната физичка активност, злоупотребата на алкохол и тутун се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Најзначајните ризик фактори за појава на незаразни болести, можат да се спречат и да се контролираат.

Масовните незаразни болести се водечка причина за смрт и инвалидитет ширум светот.

Причинители на висока зачестеност на масовни незаразни болести во последните децении од дваесеттиот век и почетокот на овој век се значајните и брзи промени во начинот и стилот на живот на современиот човек. Најмногу се изразени промените во начинот на исхрана, нивото на физичка активност, зголемената употреба на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, вклучени се следните релевантни аспекти: енергетската потрошувачка преку физичката активност како важна компонента на енергетската рамнотежа што ја определува телесната тежина.

Превентивните прегледи за навремена контрола на крвниот притисок, телесната тежина, одредување шеќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено спречување на појава на кардиоваскуларни заболувања.

Едукација на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање и спречување болести.

Параметри на здравјето кои е потребно да се следат се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните потребно е во исто време да им се даваат и конкретни совети за грижа за сопственото здравје како совети за промоција на здрави животни стилови, поддршка за откажување од штетни животни навики, за начинот на исхрана и заштита од високите температури, важност на превентивните прегледи.

2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ

Програмата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани мерки и активности координирани од Министерството за здравство и Институт за јавно здравје на Република Македонија.

Целта е подобра едукација на населението од потребата за навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест или спречување на нарушување на здравјето.

Директни учесници ќе бидат здравствените работници од здравствените домови, а активно учество ќе земат и единиците на локална самоуправа.

- спроведување на акции за бесплатни прегледи од страна на здравствени домови- по една акција на секои два месеци

Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа независно од нивниот статус на здравствено осигурување.

Активностите се состојат во бесплатни лекарски прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице место.

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите температури, а ќе им се делат и промотивни печатени едукативни материјали за правилен начин на живот и исхрана.

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и затворен простор во зависност од временските прилики, а за местото, денот и времето на спроведување на прегледите, населението ќе биде известувано преку локалните медиуми и месните заедници.

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално подрачје.

Динамиката на спроведување на активностите ќе биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во следните периоди- (од 01.01.2015 до 28.02.2015 год),(од 01.03.2015 до 30.04.2015 год),(од 01.05.2015 до 30.06.2015 год),(од 01 .07.2015 до 30.08.2015 год),(од 01.09.2015 до 30.10.2015 год),(од 01.11.2015 до 31.12.2015 год).

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, медицинска сестра и возач.

Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и доставува до Институт за јавно здравје на Република Македонија

- Активности на флоробус за превентивни прегледи во рурални средини низ целата држава, која ќе биде спроведена од Здравствен дом Скопје во соработка со останатите здравствени домови и болници.
- Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите здравствени домови.

• ПРОЕКТ АЛО ДОКТОРЕ

Целта на функционирањето на телефонска линија за медицински совети "Ало докторе" е обезбедување советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за граѓаните при појава на првични симптоми за кои не непходен итен медицински третман (главоболка, настинка, покачена

телесна темепература).

Граѓаните кои се јавуваат во повикувачкиот центар на телефонската линија 15123, имате можност во тек на 24 часа да добијат стручен медицински совет и доколку има потреба пациентот се упатува во Итната медицинска помош или се советува да закаже преглед кај соодветен специјалист.

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целтата на програмата е активен пристап до граѓаните од руралните средини, контрола на нивното здравје навремено и соодветно лекување и препораки за превенција на здравјето.

2. ПРИПРЕМНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

За време на припремните активности за целосно и навремено спроведување на програмата ќе се организираат средби со одговорните лица на здравствените установи – извршители на активностите. Воедно навремено ќе се обезбедат потребните медицински материјали, промотивни материјали и друг потребен инвентар. За таа цел ќе се спроведат следните активности:

- Список со одговорни лица по здравствени установи и нивни телефонски броеви.
Координатори на активностите се Здравствените домови за територијата на своето подрачје.
- Календар со локалитети за поставување на пунктови за вршење на превентивните прегледи (на два месеци).
- Евидентен лист за индивидуалниот превентивен преглед, со содржината за антропометриските мерења за определување на индексот на телесна маса, мерење на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта, и крвниот притисок.
- Набавка на апарати за анализа, ленти за одредување на шеќерот и холестеролот во крвта и ланцети.
- Подготовка на анкетните листи во постоечкиот софтвер.

ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Секој извршен превентивен преглед ќе се евидентира во посебен евидентен лист кој се доставува во Институт за јавно здравје Скопје.

По обработката на добиените индивидуални листи за вкупниот период Институт за јавно здравје на Република Македонија ќе изготви студија за добиените резултати од превентивните прегледи по здравствени домови на ниво на државата со препораки за подобрување на здравствената состојба кај граѓаните.

Исто така Институт за јавно здравје на Република Македонија ќе изготви студија за добиените резултати од превентивните прегледи организирани со флуоробус низ државата.

3. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Ред бр.	Активност	Единица/вредност	Извршители	Износ во денари
1	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	3.000,00 (една посета тим лекар, сестра и возач) (по 6 посети годишно) 33*6*3.000,00	33 Здравствени домови	594.000,00
2	Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај		Институтот за јавно здравје на Република Македонија	122.000,00
3	Активности за бесплатни превентивни акции	6- акции x 5.000,00	Здравствен дом Железничар	30.000,00
4	Материјални трошоци (кутии, алкохол, бензин, вода безалкохолни пијалаци и друго)	33*28.000,00 (годишно)	33 Здравствени домови	924.000,00
5	Печатење на промотивен материјал	50.000 по 10 денари	Здравствен дом Скопје	500.000,00
6	Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови	33*10.000,00	33 Здравствени домови	330.000,00
7	Проект Ало докторе	22 доктори , просечно по 12.900,00 денари месечно, вкупно 283.800,00 денари, по 12 месеци 3.405.600, 00 денари	Здравствен дом Скопје	3.405.600,00
8	Обработка на податоци за флоробус за превентивни прегледи во рурални средини и извештај		Институт за ја јавно здравје на Република на Македонија	94.400,00
	ВКУПНО			6.000.000,00ден

А. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 1,3,4,5,6, и 7 од табелата ќе се доставуваат до здравствените домови извршители на активностите.

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 2 и 8 од табелата ќе се доставуваат до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен извештај со резултати од активностите.

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 6.000.000,00 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9948/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6036.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ДОМАШНАТА ЗАБАВНА И НАРОДНА МУЗИКА
ВО 2015 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдува распределбата на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, за финансирање на 200 нови композиции, односно 150 композиции од областа на забавната и народната музика и 50 детски композиции, за кои Јавното претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје објавува квартални конкурси.

2. Во Буџетот на Република Македонија за 2015 год. се обезбедуваат средства на сметката на Министерството за култура 180100042663712, во бруто износ од 31.488.000,00 денари и тоа за:

КОНКУРС I и II (месец декември 2014 год. и април 2015 год.)

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „детски композиции“ како и композиции во изведба на „свезди“ – средства во бруто износ од 14.796.900 денари (240.600 евра) односно во бруто износ од 7.398.450 денари (120.300 евра) по конкурс. Средствата се наменети за реализација на 94 композиции во сите категории на двата конкурси односно 47 композиции по конкурс.

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на конкурсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси (за седум члена комисија).

КОНКУРС III и IV (месец јуни и септември 2015 год.)

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „детски композиции“ како и композиции во изведба на „свезди“ – во бруто износ од 16.691.100 денари (271.400 евра) односно во бруто износ од 8.345.550 денари (135.700 евра) по конкурс. Средствата се наменети за реализација на 106 композиции во сите категории за двата конкурси односно 53 композиции по конкурс.

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на конкурсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси (за седум члена комисија).

3. Следење на реализацијата на оваа програма врши Министерството за култура.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9975/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6037.

Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
ВО 2015 ГОДИНА**

I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2015 година се утврдуваат во износ од 163.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

	во денари
1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14005, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464, сметка 637	153.000.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14005, Програма 3, Подпрограма 30, ставка 464, сметка 631	10.000.000,00

II

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2015 година, ќе се користат за:

1. Заостанати обврски од претходните години	158.400.000,00
2. Набавка на вакцини против бруцелоза кај овци и кози	3.600.000,00
3. Мониторинг на диви животни за мониторинг на заразни болести	1.000.000,00

III

Активностите за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2015 година, ги опфаќаат следните ставки:

1. Средства за здравствена заштита на животните	158.400.000,00
1.1 Надзор на заразни болести кај свињите	4.000.000,00

1.2 Надзор на заразни болести кај живината	600.000,00
1.3 Надзор на заразни болести кај копитарите	400.000,00
1.4 Надзор на заразни болести кај пчелите	500.000,00
1.5 Надзор на заразни болести кај дивечот	5.000.000,00
1.6 Надзор на заразни болести кај кучињата	50.000,00
1.7 Надзор на заразни болести кај рибите	3.000.000,00
1.8 Надзор на заразни болести кај овците и козите	51.000.000,00
1.9 Надзор на заразни болести кај говедата	62.400.000,00
1.10 Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно отстранување и трошоци за колење	27.950.000,00
1.11 Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните	3.000.000,00
1.12 Превентивни мерки за сузбивање на заразни болести кои не се предвидени со Годишната наредба	500.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.1 на оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за:

- Вакцинација и сузбивање на Класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на зараза	3.000.000,00
- Дијагностичко испитување на заразни болести кај свињите	1.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.2 на оваа програма во износ од 600.000 денари, ќе се користат за:

- Мониторинг на присуство на Авијарна инфлуенца кај домашна и дива живина	500.000,00
- Дијагностичко испитување на Њукастелска болест	50.000,00
- Дијагностичко испитување на други заразни болести	50.000,00

VI

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.3 на оваа програма во износ од **400.000 денари**, ќе се користат за:

- Вакцинација на копитарите против Антракс	50.000,00
- Мониторинг на присуство на Западно-нилска треска	150.000,00
- Дијагностичко испитување на Западно-нилска треска	200.000,00

VII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.4 од оваа програма во износ од **500.000 денари**, ќе се користат за:

- Испраќање на мостри за дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло	250.000,00
- Дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло	200.000,00
- Дијагностичко испитување на други заразни и паразитски болести кај пчели	50.000,00

VIII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.5 од оваа програма во износ од **5.000.000 денари**, ќе се користат за:

- Испраќање мостри за дијагностичко испитување на Беснило	1.000.000,00
- Дијагностичко испитување на Беснило	2.900.000,00
- Дијагностичко испитување на Класична чума кај свињите	1.000.000,00
- Дијагностичко испитување на други заразни болести кај дивечот	100.000,00

IX

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.6 од оваа програма во износ од **50.000 денари** ќе се користат за:

- Дијагностичко испитување на заразни болести кај кучињата	50.000,00
--	-----------

X

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.7 од оваа програма во износ од **3.000.000** денари ќе се користат за:

- Дијагностичко испитување на заразни болести кај рибите	3.000.000,00
--	--------------

XI

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.8 од оваа програма во износ од **51.000.000** денари ќе се користат за:

- Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелоза кај овците и козите	20.000.000,00
- Дијагностичко испитување на Бруцелоза кај овците и козите	20.000.000,00
- Вакцинација против Бруцелоза кај овците и козите	10.000.000,00
- Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00
- Дијагностичко испитување на Скрепи	500.000,00

XII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.9 од оваа програма во износ од **62.400.000** денари, ќе се користат за:

- Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелоза кај говедата	20.400.000,00
- Дијагностичко испитување на Бруцелоза кај говедата	15.000.000,00
- Превентивна вакцинација против Антракс	200.000,00
- Дијагностичко испитување на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата	1.000.000,00
- Туберкулинизација и ретуберкулинизација на говедата	25.800.000,00

XIII

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.10 од оваа програма во износ од **27.950.000,00** денари, ќе се користат за:

- Надомест за заклани/еутаназирани заболени животни заради сузбивање на заразни болести	27.500.000,00
---	---------------

- Транспорт до објектот за колење/место за нештетно отстранување, трошоци за колење	450.000,00
---	------------

XIV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.11 од оваа програма во износ од 3.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивање на заразни болести	3.000.000,00
---	--------------

XV

Средствата од дел III точка 1, подточка 1.12 од оваа програма во износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

- Превентивни мерки за сузбивање на заразни болести кои не се предвидени со Годишната наредба	500.000,00
---	------------

XVI

Средствата од дел II точка 2 од оваа програма во износ од 3.600.000,00 денари ќе се користат за :

- Набавка на вакцини против бруцелоза кај овци и кози	3.600.000,00
---	--------------

XVII

Средствата од дел II точка 3 од оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за :

- Мониторинг на диви животни за мониторинг на заразни болести	1.000.000,00
---	--------------

XVIII

во денари

Средствата за извршување на активностите од деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните од Буџетот на Република Македонија во 2016 година.

XIX

Средствата од дел IV алинеја 1, дел V алинеја 1, дел VI алинеи 1 и 2, дел VII алинеја 1, дел VIII алинеја 1, дел XI алинеи 1, 3 и 4, дел XII алинеи 1, 3 и 5 и дел XIV алинеја 1 на оваа програма ќе се исплаќаат по склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките единици.

Средствата од дел IV алинеја 2, дел V алинеи 2 и 3, дел VI алинеја 3, дел VII алинеи 2 и 3, дел VIII алинеи 1, 2 и 3 дел IX, дел X, дел XI алинеи 2 и 5, дел XII алинеи 2, 4 и 5 ќе се исплаќаат по склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Средствата од дел XIII алинеи 1 и 2 од оваа програма ќе се исплаќаат на правно или физичко лице кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за ветеринарното здравство и по донесено решение од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Средствата од дел XV, дел XVI и дел XVII од оваа програма ќе се исплаќаат на правни лица по склучување на договор меѓу директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и правното лице.

XX

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XXI

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XXII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9997/1 Претседател на Владата
21 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6038.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО
ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2015 ГОДИНА**

I

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 година се утврдуваат во износ од 30.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 30, ставка 464, сметка 637	28.000.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 3, Подпрограма 30, ставка 464, сметка 631	2.000.000,00

II

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на заостанатите обврски по активностите за ветеринарно јавно здравство од претходните години.

Заостанати обврски од претходната година	30.000.000,00
--	---------------

III

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2015 година ги опфаќаат следните ставки:

1. Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење на употребата на ветеринарно медицински препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	16.500.000,00
2. Следење и откривање на салмонелозата и други зооноски агенси кај животните, храната од животинско потекло и храната за животни	2.500.000,00
3. Програма за мониторинг на хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло	4.000.000,00
4. Програма за мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и другите производи за исхраната на животните	2.000.000,00
5. Програма за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.500.000,00
6. Програма за мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
7. Центар за несакани дејства од употребата на ветеринарно медицинските препарати	500.000,00
ВКУПНО	30.000.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 16.500.000 денари, ќе се користат за:

- трошоци за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло	13.000.000,00
- следење на употребата на ветеринарно медицинските препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	500.000,00
- следење и откривање на присуство на резидуи во производите и нуспроизводите од животинско потекло при увоз	3.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 2.500.000 денари, ќе се користат за:

- трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата кај живината	1.700.000,00
- трошоци за дијагностичко испитување и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски кај свињите	800.000,00

VI

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на хигиенската исправност на храната од животинско потекло	1.500.000,00
- мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло	500.000,00
- мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло при увоз	2.000.000,00

VII

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните	1.000.000,00
- мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните од увоз	1.000.000,00

VIII

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 2.500.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.500.000,00
--	--------------

IX

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
--	--------------

X

Средствата од дел III точка 7 од оваа програма во износ од 500.000 денари, ќе се користат за:

- трошоци за изработка и воспоставување стандардни процедури за евалуација и следење на несаканите дејства кај ВМП и изработка и одржување на веб страна на Центарот за несакани дејства.	500.000,00
---	------------

XI

Средствата за извршување на активностите од деловите IV, V, VI, VII, VIII, IX и X на оваа програма ќе бидат исплатени од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство од Буџетот на Република Македонија во 2016 година.

XII

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активностите за следење и откривање на присуството на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски кај животните и храната од животинско потекло.

XIII

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XIV

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9998/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6039.

Врз основа на член 70 став 5 од Закон за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Средства за реализација на оваа Програма се утврдени во износ од 10.000.000.00 денари и тоа од следните извори:

1. Средства од Буџет на Република Македонија, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 30, ставка 464, сметка 637,	2.000.000.00
1. Средства од Буџет на Република Македонија, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 30, ставка 464, сметка 631,	8.000.000.00

II

Дел од средствата за реализација на оваа Програма ќе бидат искористени за плаќање на заостанатите обврски за Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2014 година.

1. Заостанати обврски од претходната година	2.000.000.00
---	--------------

III

Целта на оваа програма е одредување на присуство и концентрациите на контаминентите во храната, утврдување на присуство на резидуи од пестициди во и на храната, миграцијата на одделни супстанции од материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната, мониторирање на можно присуство на ГМО храна, мониторирање на органските производи, утврдување на безбедноста на храна за различни други параметри, микробиолошки критериуми и други опасности во храната, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот.

IV

Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на следните параметри:

1. Мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми - планирани се 410 мостри;

2. Мониторинг со определување на присуство на резидуи од пестициди во храната, определување на максималното дозволените нивоа (МДН) на резидуи на производи за заштита на растенијата/пестициди во храната - зеленчук и овошје 455 мостри;

3. Мониторинг со определување на присуството на тешки метали и нитрати во одредени видови прехранбени производи 210 + 60 мостри;

4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи 480 мостри;

5. Мониторинг на материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната 210 мостри;

6. Мониторинг на ГМО храна 150 мостри и

7. Мониторинг на органски произведени производи во Република Македонија 100 мостри.

Во согласност со планот за спроведување на мониторинг програмата, вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 2075.

IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми на одредени категории на прехранбени производи

Во согласност со препораките на Европската Унија за мониторинг на штетните агенси во храната, а со цел производство, промет и пуштање на безбедна храна на пазарот како и заштита на потрошувачите, посебно внимание оваа Програма посветува на определување на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми.

Ваквиот приоритет е во согласност со трендот на Европските програми за мониторинг, препораките на Светска Здравствена Организација, како и резултатите добиени со анализа на податоците за земените мостри од храна за период од 2007 до 2013 год. како и податоците за заразните болести кои се пренесуваат преку храната. Најголем број од акутните заболувања кои потекнуваат од храна се должат на микробиолошки предизвикувачи - бактерии. Од анализите произлегува дека микробиолошката контаминација е доминантна во споредба со останатите параметри.

Согласно со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошки критериуми, мониторинг на микробиолошките критериуми за безбедност на храната ќе биде во согласност со приложените табели, во кои е определена поврзаноста на одделни прехранбени производи и микроорганизми кои ќе се бараат во нив.

Според оваа програма, планирано е да се земат по 60 мостри од секој вид храна предвидена за анализа на присуството на микробиолошките контаминенти, односно вкупно 410 мостри, и тоа: храна готова за консумирање наменета за доенчиња и храна готова за консумирање наменета за специјални медицински цели, сладолед, слаткарски производи, термички необработен пилешки стек, производи од мелено месо пред термичка обработка, мајонез, претходно исечкан зеленчук.

Табела бр.1. Категории производи во кои се спроведува мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми

Категорија на храна	Микроорганизми нивни токсини и метаболити	План на мострирање		Граници		Аналитички референтен метод	Фаза на која се однесува критериумот
		n	c	m	M		
1. Храна готова за консумирање наменета за доенчиња и храна готова за консумирање наменета за специјални медицински цели	Listeria monocytogenes	10	0	Отсуство во 25g		ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
2. Сладолед	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
3. Слаткарски производи	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g		ISO 11290-1	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
4. Производи од живинско месо наменети за консумација по термичка обработка: - пилешки стек	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
5. Мелено месо и подготовки од месо произведени од сите останати видови освен живина, наменети за јадење по термичка обработка: - Плескавица; - Кебапи; - Свинска вешалица;	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
6. Мајонези, преливи со мајонез и салати со мајонез	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g		ISO 11290-1	
7. Претходно исечкан зеленчук: сечкани домати; сечкани краставици; сечкана зелка.	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g		ISO 11290-1	

Мониторингот ќе се спроведува по вид прехранбен производ, а ќе се земаат мостри од следните објекти за производство и промет со храна:

1. објекти во кои се продаваат на пазарот производите од точка 1 од Табелата 1;

2. објекти во кои се произведуваат, послужуваат и продаваат сладолед и различни видови слаткарски производи од точка 2 од Табелата 1;

3. угостителски објекти и сендвичари во кои се подготвуваат и послужуваат производите од точка 3, 4, 5 и 6 од Табелата 1.

Табела бр.2 Преглед на временскиот период, количините на земени мостри и паричните средства потребни за спроведување на мониторинг на микробиолошки критериуми на храната.

Активност	Индикатор	Временски период реализација активността за на	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства од буџетот
1. Земање на мостри од производи предвидени за анализа на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми	Број на мостри од видовите храна кои ќе бидат земени	јануари декември 2015	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми 464.000 МКД
1. Мостри од храна готова за консумирање наменета за доенчиња и храна готова за консумирање наменета за специјални медицински цели	50 мостри од храна за доенчиња и за специјални медицински намени	Јануари – декември 2015	50 мостри по 250 гр. храна готова за консумирање наменета за доенчиња и храна готова за консумирање наменета за специјални медицински цели	65.000 МКД
2. Мостри од сладолед	60 мостри од сладолед	Јуни -септември 2015	60 мостри по 150 мл сладолед	66.500 МКД
3. Мостри од слаткарски производи	60 мостри од слаткарски производи	Април -јуни 2015	60 парчиња слатки од 100-150 г	66.500 МКД
4. Мостри од производи од живинско месо за консумација пред термичка обработка – пилешки стек.	60 мостри од пилешки стек	Март -јуни 2015	60 парчиња од 150-200 г	66.500 МКД
5. Мостри од мелено месо освен од живина (пескавица, кебапи, свинска вешалица)	60 мостри од овие производи	Јуни -октомври 2015	60 мостри од по 150-200 г	66.500 МКД
6. Мајонез, преливи од мајонез и салати со мајонез	60 мостри	Јуни -октомври 2015	60 мостри од по 500 г	66.500 МКД
7. Претходно исечкан зеленчук	60 мостри	Март -септември 2015	60 мостри од по 400-500 г	66.500 МКД

IV.2 Мониторинг на безбедноста на храната со детектирање на квантитативното присуство на резидуи од пестициди во однос на максималното дозволеното количество (МДК) во зеленчук и овошје.

Спроведувањето на мониторинг на безбедноста на храната во однос на максимално дозволените нивоата на активни материи - резидуи од пестициди, ќе опфати земање на мостри од растителни производи (овошје и зеленчук). Мострите се земаат од местата на откуп на земјоделските производи или од зелените пазари за земјоделски производи.

Мострите од секоја од предвидените видови на овошје и зеленчук, ќе се земат во специфичниот период на берба. Земањето на мостри од предвидените видови на овошје и зеленчук, ќе се врши во определените региони карактеристични за раст на зеленчукот или овошјето.

Предмет на мониторинг ќе бидат вкупно 32 предвидените видови на овошје и зеленчук, при што секој од нив ќе биде анализиран за присуство на остатоци на активните материи од производите за заштита на растенијата – резидуи од пестициди, од најчесто употребуваните регистрирани производи за заштита на растенијата. Од секој земјоделски производ во свежа, непреработена состојба, ќе се земе по 5 мостри од секој регион, со вкупна тежина на секоја мостра во согласност со предвидените количини согласно погоре наведените правилници.

Мониторингот ќе ги опфати следните земјоделски производи, по региони, земајќи ги во предвид периодот на берба на производот.

1. Домат

- Мострите се земаат во текот на месец август, септември -октомври од продажните пунктови или зелените пазари во Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион;

- Планирано е да се земаат мостри од раноградниското производство на домати одгледувани во оранжерии и домати одгледувани на отворено, во текот на берба, од април до август, од Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

2. Пиперки

- Мострите се земаат во текот на месеците август, септември -октомври од продажните пунктови или зелените пазари во Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

- Планирано е да се земаат мострите од раноградниското производство на пиперки одгледувани во оранжерии и пиперки одгледувани на отворено, во текот на месеците април до септември од Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

3. Морков

- Мострите се земаат во текот на месеците септември -октомври од продажните пунктови или зелените пазари во Скопскиот, Битолскиот и Струмичкиот регион.

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Табела 3.

4. Компир и млад компир

- Мострите се земаат во текот на месеците септември -октомври од продажните пунктови или зелените пазари во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион за компир и Струмица, Гевгелија и Неготино за млад компир.

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Табела 3.

5. Краставици

- Мострите се земаат во текот на август -септември од продажните пунктови или зелени пазари во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Планирано е да се земаат мостри од раноградниското производство на краставици во оранжерии и од краставици растени на отворено, во текот на месеците април – септември, од пунктовете во Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

6. Корнишони

- Мострите се земаат во текот на месеците октомври -ноември од продажните пунктови или зелени пазари во Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - Валандовскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

7. Лук

- Мострите се земаат во текот на месеците јуни -јули од продажните пунктови или зелените пазари во Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

8. Млад кромид

- Мострите се земаат во текот на месеците мај - јуни од продажните пунктови или зелените пазари во Гевгелија -Валандово, Струмица и во септември Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

9.Кромид/главица кромид

- Мострите се земаат во текот на месеците јули - септември од продажните пунктови или зелените пазари во Гевгелија -Валандово, Струмица и во септември Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје;

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

10. Грашок

- Мострите се земаат во текот на месеците април - мај од продажните пунктови или зелени пазари во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион

- Мострите се анализираат за присуство на активни материи од следниве најчесто употребувани производи за заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.

11. Карфиол

- Мострите се земаат во текот на месеците септември од продажните пунктови или зелени пазари во Струмичкиот, Гевгелискиот- Валандовскиот регион регион.

Табела 3. Преглед на предвидените пестициди за чии активни материи (резидуи) ќе се мониторираат предвидените градинарски и овошни култури

II. МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ						
ЗЕЛЕНЧУК	АКТИВНИ СУПСТАНЦИ					
1. Домати	Affirm (emamectin)	Kocide2000 (cuprichydroxide)	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Pennozeb7 5WG (mancozeb)	Rogor L40 (dimethoate)
1.Раноградинарски домат	Abamectin	Terbufos	Carbofuran	Acetamiprid	Buprofezin	Imidacloprid
2.Пиперки	Affirm (emamectin)	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Dicarzo1500SP (formetanate)	Most Micro (pendimethalin)	Serenade Max (Bacillus subtilis)
2.Раноградинарски пиперки	Abamectin	Terbufos	Methomyl	Acetamiprid	Imidacloprid	Thiametoxan
3.Морков	Most Micro (pendimethalin)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Cyren48 (chlorpirifos)	Delan70 (dithianon)	Signum 33WG	Liron Tecen (linuron)
4.Компир	Cyren5G (chlorpirifos)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Orvego (ametocitradin, dimethromorph, acryoyl morphaline)	Pennozeb75WG (mancozeb)	Reglone20 OSL (dikvat)	Curenox50 (cooper oxychloride)
4.Млад компир	Bensulfuron	Deltamethrin	Alpha-Cipermethryn	Acetamiprid	Proxim	Bensulfuron
5.Краставици	Kocide2000 (cuprichydroxide)	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Vydate10L (oxamyl)
6.Корнишони	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Hidrocobre (cooper hydroxide)	Pirimiphos-Methyl	Acetamiprid	Buprofezin	Imidacloprid
7.Лук	Methidation	Terbufos	Diazinon	Malathion	Metalaxil+mancozeb	Benalaxil+mancozeb
8.Кромид	Signum 33WG	Stomp330EC	Penncozeb (mancozeb)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Hidrocobre (cooper hydroxide)
9.Грашок	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Most Micro (pendimethalin)	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Hidrocobre (cooper hydroxide)	Fastac10 (alpha-cypermethrin)
10.Карфиол	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Warrant200 sl (imidacloprid)	Hidrocobre (cooper hydroxide)	Sumi-AlfaSEW (emamectin)
11.Брокола	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Warrant200 sl (imidacloprid)	Hidrocobre (cooper hydroxide)	Fastac10 (alpha-cypermethrin)
12.Модар патлиџан	Abamectin	Acetamiprid	Deltamethrin	Tiametoxan	Armitraz	Befenthrin
13.Бамја	Fenitrothion	Befenthrin	0-26-37+30HPO3(multiprotek)			
14.Зелка	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Syllit400 SC (dodine)	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Hidrocobre (cooper hydroxide)	Cyren48 (chlorpirifos)

15. Праз	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Stomp330EC (pendimethalin)	Tiametoxam	Zineb		
16. Грав	Deltamethrin	Malathion	Cooper oxychloride	Cooper hydroxide	Cuprous oxide	
ОВОШЈЕ						
1. Грозје	Curenox50 (cooper oxychloride)	Azimet800WG (fosetyl al)	Azimet triple (fosetyl al, folpet, cymox anil)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Coragen20 SC (chloranthr aniliprole)	Mancozeb80 WP Agrija(manc ozeb)
2. Лубеница	Curenox50 (cooper oxychloride)	Dicarzol500SP (formetanate)	Calypso SC480 (thiacloprid)	Affirm (emamectin)	Microthiol 80 WG(sulphu r)	Pennozeb75 WG (mancozeb)
3. Диња	Curenox50 (cooper oxychloride)	Dicarzol500SP (formetanate)	Calypso SC480 (thiacloprid)	Fury Geo (zeta-cypermethrin)	Pergado (mandipro pamid, ma ncozeb)	Affirm (emamectin)
4. Вишни	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50WP (phosmet)	Orthocid80 WDG (captain)	Serenade max (bacillus subtilis)
5. Цреши	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50WP (phosmet)	Calypso SC480 (thiacloprid)	Most Micro (pendimetha lin)
6. Кајсии	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50 WP (phosmet)	Calypso SC480 (thiacloprid)
7. Праски	Kocide2000 (cuprichydroxi de)	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50WP (phosmet)
8. Јагоди	Masai (tebufenpyrad)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Grisu (iprodione)	Dicarzol500SP (formetanate)	Serenade max (bacillus subtilis)	Cyren48 (chlorpirifos)
9. Круша	Glyfos (glyphosate)	Kocide2000 (cuprichydroxi de)	Microthiol80 WG(sulphur)	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychlorid e)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)
10. Сливи	NeoramWG (bakaren oksihlorid)	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50WP (phosmet)	Orthocid80 WDG (captain)	Serenade max (bacillus subtilis)
11. Јаболка	Curenox50 (cooper oxychloride)	Bordo Micro (Bordeaux mixture)	Imidan50WP (phosmet)	Calypso SC480 (thiacloprid)	Coragen20 SC (chloranthr aniliprole)	Mancozeb80 WP Agrija(manc ozeb)

Вкупниот број на земени мостри за анализа на резидуи од пестициди од производите за заштита на растенијата ќе биде определен така што ќе се земаат по пет мостри од секој регион. За 27 производи, мостри за анализа на резидуите од пестициди од производите за заштита на растенијата ќе се земаат од три региони, вкупно 405 мостри, а од пет производи ќе се земаат мостри за анализа од два региони, вкупно 50 мостри.

Вкупно ќе се земат 455 мостри од градинарски и овошни култури за анализа на резидуи од производите за заштита на растенијата.

Табела бр. 4 Преглед на временскиот период, бројот на земени мостри регионите од кои се земаат и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на резидуите од пестициди во предвидените градинарски и овошни култури.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активноста	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од земјоделски производи (за анализа на присуство на активни материји од пестициди)	Број на вкупно земени мостри од примарни земјоделски производи	2015 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на резидуи од пестициди во земјоделски производи 2.750.000 МКД
ЗЕЛЕНЧУК				
1. Мостри од домати од раноградинарско производство – Гевгелско-Валандовски, Струмички, Скопски регион	5 мостри од домати од секој од трите региони	април-мај 2015	15 вкупно	90.000 МКД
2. Мостри од домати Гевгелско-Валандовски, Струмички, Скопски регион	5 мостри од домати од секој од трите региони	Август - септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
3. Мостри од пиперки (раноградинарско производство) од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Радовишкиот регион	5 мостри од пиперки од секој од 3-те наведени региони	Април -мај 2015	15 вкупно	90.000 МКД
4. Мостри од пиперки од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Радовишкиот регион	5 мостри од пиперки од секој од 3-те наведени региони	август-септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
5. Мостри од морков во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион	5 мостри ќе се земат од трите наведени региони	септември – октомври 2015	15 вкупно	90.000 МКД
6. Мостри од млад компир од Струмичкиот, Гевгелскиот и Неготинскиот регион	5 мостри од млад компир ќе се земат од трите наведени региони	Мај-јуни 2015	15 вкупно	90.000 МКД
7. Мостри од компир од Скопскиот, битолскиот и Беровскиот компир	5 мостри ќе се земат од трите наведени региони	Август-септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
8. Мостри од краставици (раноградинарско производство) од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Скопскиот регион	5 мостри од краставици ќе се земат од трите наведени региони	април-мај 2015	15 вкупно	90.000 МКД
9. Мостри од краставици од Струмичкиот, Гевгелско-Валандовскиот и Скопскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од трите наведени региони	август-септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД

10. Мостри од корнишони од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско-Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од наведени региони	октомври-ноември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
11. Мостри од лук од Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион	15 мостри вкупно од наведени региони	Јуни-јули 2015	15 вкупно	90.000 МКД
12. Мостри од млад кромид од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од млад кромид од наведените региони	Јуни-јули 2015	15 вкупно	90.000 МКД
13. Мостри од кромид од регионот на Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје	15 мостри кромид вкупно од наведените региони	септември 2015	15 вкупно)	90.000 МКД
14. Мостри од грашок во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	15 мостри грашок вкупно од наведените региони	април-мај 2015	15 вкупно	90.000 МКД
15. Мостри од карфиол во Струмички, Гевгелиско - Валандовски регион	10 мостри карфиол од наведените региони	септември 2015	10 вкупно	64.000 МКД
16. Мостри од брокула во Струмички, Гевгелиско-Валандовски регион	10 мостри карфиол од наведените региони	септември 2015	10 вкупно	64.000 МКД
17. Модар патлиџан во Струмички, Гевгелиско - Валандовски регион	10 мостри карфиол од наведените региони	септември 2015	10 вкупно	64.000 МКД
18. Мостри од бамја во Струмички, Гевгелиско - Валандовски регион	10 мостри карфиол од наведените региони	Август - септември 2015	10 вкупно	64.000 МКД
19. Мостри од зелка од Повардарскиот Струмичкиот и Тетовскиот регион	15 мостри зелка вкупно од наведените региони	Септември - октомври 2015	15 вкупно	90.000 МКД
20. Мостри од праз од Струмичкиот и Гевгелискиот регион	10 мостри карфиол од наведените региони	Август - септември 2015	10 вкупно	64.000 МКД
21. Мостра од грав во Вардарски, Струмички и Тетовски регион	15 мостри зелка вкупно од наведените региони	Април - мај 2015	15 вкупно	90.000 МКД
ОВОШЈЕ				
1. Мостри од грозје од Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	Август - септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
2. Мостри од лубеница од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	јули-септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД

3. Мостри од диња од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	Јули -август 2015	15 вкупно	90.000 МКД
4. Мостри од вишни од Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	Јуни -јули 2015	15 вкупно	90.000 МКД
5. Мостри од цреша од Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион	15 мостри вкупно од наведените региони	Мај -јуни 2015	15 вкупно	90.000 МКД
6. Мостри од кајсија од Скопски, Неготински, Струмички регион	15 мостри вкупно од наведените региони	Мај -јуни 2015	15 вкупно	90.000 МКД
7. Мостри од праски од Скопскиот, Повардарскиот (Росоманскиот) и Скопскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од наведените региони	август 2015	15 вкупно	90.000 МКД
8. Мостри од јагоди од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	15 мостри вкупно ќе се земат од наведените региони	Мај -јуни 2015	15 вкупно	90.000 МКД
9. Мостри од круши од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	15 мостри вкупно од секој од наведените региони	август 2015	15 вкупно	90.000 МКД
10. Мостри од сливи од Скопски, Струмички, Гевгелиско - Валандовски регион	15 мостри вкупно од секој од наведените региони	Август - септември 2015	15 вкупно	90.000 МКД
11. Мостри од јаболка од Тетовскиот, Ресенскиот и Охридскиот регион	15 мостри јаболка вкупно од наведените региони	октомври 2015	15 вкупно	90.000 МКД

IV.3. Мониторинг со детектирање на присуство на тешки метали и нитрати во одредени видови прехранбени производи

Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку храната, водата за пиење и преку воздухот. Како елементи тешките метали како кадмиумот и оловото трајно се депонираат во коскената срцевина и се причинители за разни видови на тешки заболувања (анемија, леукемија, проблеми во развој кај младата популација итн.).

Секое внесување на храна со ниво на тешки метали над дозволените вредности претставува висок ризик за здравјето на потрошувачите, поради што и се спроведува оваа мониторинг програма.

Мониторинг на тешки метали е предвиден да се прави на прехранбени производи кои се одгледуваат во републиката во региони во кои, согласно анализата на Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање, има најголема концентрација на тешки метали во почвата.

Согласно анализата во Вардарскиот регион има зголемени концентрации на тешките метали, кадмиумот и оловото (Pb) заради што е предвидено земање на примероци за анализа од Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион. Определувањето на прехранбените производи во кои ќе се следи концентрацијата на тешки метали е согласно со годишното производство. Препорачан број на мостри за анализа, со вкупно 30 мостри од трпезно грозје од Вардарскиот регион кој ги вклучува Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион (по 10 мостри од секој регион), 30 мостри од винско грозје (по 10 мостри од Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион).

Следење на концентрациите на тешки метали е и во спанакот и марулата 30 мостри, по 10 од Вардарскиот регион (Велешки, Неготински и Кавадаречки) како и 30 мостри за утврдување на присуство на тешки метали во компир во Берово, Кратово и Крива Паланка, 10 мостри од морков во Скопскиот регион. Производите кои ќе се предмет на мониторинг се застапени и успешно се произведуваат во Република Македонија, а определувањето на производите е направено и согласно препораките на европските експерти, при што е земено во предвид, заради големите количини на минерали и витамини и ризичната популација која ги консумира, малите деца.

Исто така во мониторингот е предвидено и земање на мостри за присуство на нитрати кое ќе се испитува во зелка и зелена салата, во Вардарскиот, Скопскиот, Полошкиот и Југо источниот регион со вкупно 60 мостри.

Испитувањето на тешки метали и нитрати е во согласност со одредбите од Правилникот за општи барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминанти ќе се изведува со вкупно 210 мостри.

Табела бр. 5: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во трпезно грозје, регион Вардарскиот регион (Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за тешки метали Pb	Максимално дозволено ниво (МДК µg/kg)	Велешки, Неготински и Кавадаречки регион
1.Трпезно грозје	30		0,1 mg/kg	

Табела бр. 6: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во винско грозје, регион Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за тешки метали Pb	Максимално дозволено ниво (МДК µg/kg)	Велешки, Неготински и Кавадаречки регион
2.Винско грозје	30		0,1 mg/kg	

Табела бр. 7: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во спанаќ, марула, регион Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за тешки метали Pb	Максимално дозволено ниво (МДК mg/kg)	Велешки, Неготински и Кавадаречки регион
3.Спанаќ	30		0,3	
4.Марула	30		0,3	

Табела бр. 8: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во компир, регион Вардарски (Неготински), Велешки и Скопски, за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за тешки метали Pb	Максимално дозволено ниво (МДК mg/kg)	Скопски, Неготински, Велешки
5.Компир	30		0,05/0,1(изупен)	

Табела бр. 9: Резултати од испитуваното присуство на нитрати во спанаќ, зелена салата, регион Вардарски (Скопски, Полошки) и Струмички, за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за нитрати, mg/kg	Максимално дозволено ниво (NO ₃ mg/kg)	Скопски, Струмички
6.Свеж спанаќ	20		3500	
7.Зелена салата - под пластеници - на отворено	40		5000, 4000,	1 октомври 31 март
- под пластеници - на отворено			4000, 3000	1 април 30 септември

Табела бр. 10: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на тешки метали и нитрати во прехранбените производи

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на присуството на тешки метали и нитрати	Број на вкупно земените мостри	јануари -декември 2015	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на тешки метали 710.000 МКД
1. Мостри од трпезно грозје за анализа на тешки метали во Неготински, Кавадаречки, Велешки	10 мостри од секој регион (30 мостри)	август – септември 2015	30 мостри	100.000 МКД
2. Мостри од винско грозје за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	10 мостри од секој регион (30 мостри)	август – септември 2015	30 мостри	100.000 МКД
3. Мостри од спанаќ за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	10 мостри од секој регион (30 мостри)	Март-октомври 2015	30 мостри	100.000 МКД
4. Мостри од марула за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	10 мостри од секој регион (30 мостри)	Март-октомври 2015	30 мостри	100.000 МКД
5. Мостри од компир за анализа на тешки метали во Скопски Неготински, Велешки	10 мостри од секој регион (30 мостри)	Март-октомври 2015	30 мостри	100.000 МКД
6. Мостри од спанаќ за анализа на нитрати во регион Вардарски (Скопски, Полошки)	10 мостри од секој регион (20 мостри)	Март-октомври 2015	20 мостри	70.000 МКД
7. Мостри од зелена салата на нитрати во Скопски, Струмички	10 мостри од секој примерок и време на берба (40 мостри)	1 октомври 31 март 2015 1 април 30 септември 2015	40 мостри	140.000 МКД

Истражувањата за присуство на тешки метали во почвата врз основа на користената литература за направеното истражување на загаденоста на почвите во Република Македонија од Природно математички факултет – катедра за хемија како и на тешките метали кои не се предвидени со Правилникот за контаминенти во храната се дадени во Табела 11.

Табела 11: Преглед на мостри за тешки метали согласно со истражувањата за присуство на тешки метали

Регион	Велес и неговата окопина	Вардарскиот регион, Кавадарци	Вардарскиот регион Велес	Полошкиот регион, Тетово	Источниот регион Штип	Југоисточен Регион, Радовиш
Производ кој ќе се мониторира	кромид	грозје	Трлезно грозје	пиперки	домат	Винско грозје
Тешки метали кои ќе се следат	Fe, (железо), Ni (никел) и Cr (хром), Mn (манган) и Co (кобалт) .	Fe, (железо), Ni (никел) и Cr (хром), Mn (манган) и Co (кобалт) .	Cd (кадмиум), Pb (Олово), Hg (жива) , As (арсен) . Zn (цинк)	Cr 6+, шествалентен и вкупен Хром, As (арсен), Sb (антимон) Sn (цијаниди)	арсен(As), кадмиум (Cd), кобалт (Co), хром (Cr), бакар (Cu), жива (Hg), никел (Ni), олово (Pb), цинк (Zn), манган (Mn) и Sn - (цијаниди).	Cu ²⁺ , Fe, 2+ Zn ²⁺ , Mn ²⁺ , SO ₄ ²⁻ и Sn - цијаниди
Број на мостри кои треба да се земат за мониторингот	10	10	10	10	10	10

Табела 12 Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот согласно со истражувањата за присуство на тешки метали

Активност	Индикатор	Времени период за реализација на активност	Копичество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на присуството на тешки метали и нитрати	Број на вкупно земените мостри	јануари - декември 2015	Копичество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на тешки метали 600.000 МКД
1. Мостри од кромид за анализа на тешки метали во Велес и неговата окопина	10 мостри	август – септември 2015	10 мостри	100.000 МКД
2. Мостри од винско грозје за анализа на тешки метали во Кавадаречки регион	10 мостри	август – септември 2015	10 мостри	100.000 МКД
3. Мостри од трлезно грозје за анализа на тешки метали во Вардарски регион - Велес	10 мостри	Март-октомври 2015	10 мостри	100.000 МКД
4. Мостри од пиперки за анализа на тешки метали во Полошки регион - Тетово	10 мостри	Март-октомври 2015	10 мостри	100.000 МКД
5. Мостри од домати за анализа на тешки метали во Штип	10 мостри	Март-октомври 2015	10 мостри	100.000 МКД
6. Мостри од грозје вино за анализа на тешки метали Радовиш	10 мостри	Март-октомври 2015	10 мостри	100.000 МКД

IV.4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи

Предмет на мониторинг ќе бидат млекото, сокот од јаболка, белиот и интегралниот леб, пченкарното и пченичното брашно кои се присутни во исхраната на населението во Република Македонија. Мониторингот ќе се спроведува во поглед на следењето на микотоксините (афлатоксините, охратоксинот А и патулинот) кои се создаваат и се резултат на несоодветни услови на чување на житото и брашното. Микотоксините се термостабилни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што лебот се подготвува на висока температура.

Планирано е да се земат по 60 мостри од секој од предвидените производи за анализа на присуството на микотоксини (афлатоксини, охратоксин А, патулин) во вкупен број од 480.

Табела бр. 13: Табела на афлатоксин М во одредени видови храна.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лабораториски резултат за присуство на Афлатоксин М	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
1 Млеко	60		0,05	
2 Млечна храна за доенчиња - почетна формула и продолжена формула	60		0,025	
		Лабораториски резултат за присуство на Афлатоксин В		
3 Храна за доенчиња и мали деца на житна основа	60		0,10	

Табела бр. 14: Присуство на патулин во сок од јаболки.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на патулин:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Сок од јаболки	60		50,0	

Табела бр. 15: Присуство на афлатоксини во бел леб.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксини В ₁ , В ₂ , В ₁ Г ₁ , В ₂ Г ₂	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Бел леб	60		$B_1 = 2,0 / (B_1 + B_2 + G_1 + G_2) = 4,0$	

Табела бр. 16: Присуство на афлатоксини во интегрален леб.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В ₁ // В ₂ +В ₁ Г ₁ +Г ₂ +Г ₁	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Интегрален леб	60		$B_2 = 2,0 // (B_1 + B_2 + G_1 + G_2) = 4,0$	

Табела бр. 17: Присуство на афлатоксин и охратоксин А во пченкарно брашно.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В ₁ // В ₂ +В ₁ Г ₁ +Г ₂ +Г ₁ // охратоксин А:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Пченкарно брашно	30+30		2,0//4,0//5,0	

Табела бр. 18: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин и охратоксин А во пченично брашно.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В ₁ // В ₂ +В ₁ Г ₁ +Г ₂ +Г ₁ // охратоксин А:	Максимално дозволено ниво (МДК $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Пченично брашно	30+30		2,0// 4,0//5,0	

Табела бр. 19: Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на микотоксините како и бројот на предвидени мостри.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од производи за анализа на присуство на микотоксини	Број на вкупно земените мостри	јануари – декември 2015	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на микотоксини 1.600.000 МКД
1. Мостри од млеко за анализа на афлатоксини М	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
2. Мостри од почетна формула и продолжена формула за анализа на афлатоксини М	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
3. Мостри од храна за доенчиња и мали деца на житна основа за анализа на афлатоксини В	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
4. Мостри од сок од јаболка за Патулин	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
5. Мостри од бел леб за анализа на охратоксин А и афлатоксини	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
6. Мостри од интегрален леб за присуство на афлатоксин и охратоксин А	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
7. Мостри од пченкарно брашно за анализа на афлатоксини охратоксин А	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД
8. Мостри од пченкарно брашно за анализа на афлатоксин и охратоксин А	60 мостри		60 мостри	200.000 МКД

IV.5. Мониторинг на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната

Предмет на мониторинг ќе бидат керамички производи кои се произведуваат во Република Македонија за отпустивост за олово и кадмиум, како и пластични материјали и предмети што доаѓаат во контакт со храната и пластични детски шишенца и цуцли за детски шишенца, цуцли лажалки, пластични лажички, тањирчиња и чаши за бебиња и мали деца, пласирани на пазарите во Република Македонија.

Планирано е да се земат по 70 мостри од секој од предвидените производи и анализа на вкупен број од 210 мостри.

Табела бр. 20: Прикажан е видот на мострите, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната како и бројот на мостри од секој производ

IV.6. Мониторинг на храната во однос на можен влез на недозволена

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активноста	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната	Број на вкупно земените мостри	јануари – декември 2015	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната 495.000 МКД
1. Мостри од керамички производи за анализа на олово и кадмиум	70		70 мостри по 1 парче	105.000 МКД
2. Мостри од пластични материјали и предмети што доаѓаат во контакт со храната	70		70 мостри по 1 парче	195.000 МКД
3. Мостри од цуцли за детски шишенца и цуцли лажалки, пластични лажички, тањирчиња и чаши за бебиња и мали деца	70		70 мостри по 1 парче	195.000 МКД

Генетски модифицирана храна во Република Македонија

Мониторинг на генетски модифицирана храна ќе се спроведува за да се следи и контролира нејзиното пласирање на пазарите во Република Македонија.

Од податоците кои се објавени на страната на Европската Агенција за Безбедност на Храната (ЕФСА) може се следи листата на генетски модифицирана храна, но како податок за определување на производите кои ќе бидат предмет на мониторинг во предвид се земени и информациите кои се истакнати на РАСФФ (Систем за брзо информирање за небезбедни производи од храна и дособиточна храна), за генетски модифицирана храна која не е одобрена а е детектирана на границите на Европската унија.

Со оглед на горе наведеното, проценет број на мостри за мониторирање на генетски модифицирана храна е 150, по 50 мостри од производите за кои има инфо Република Македонијаација дека се генетски модифицирана храна, одобрена или неодобрена, и тоа соја, ориз, пченица.

Табела бр. 21: Прикажан е видот на мострите, периодот на берба и број на мостри кои се земаат од секој производ

IV.7. Мониторинг на производи од органско производство

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активността	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на можно присуство на Генетски модифицирана храна	Број на вкупно земените мостри 150	јануари - декември 2015	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на Генетски модифицирана храна 750.000 МКД
1. Мостри од соја	50 мостри	јануари - декември 2015	50 мостри	250.000 МКД
2. Мостри од ориз	50 мостри	јануари - декември 2015	50 мостри	250.000 МКД
3 Мостри од пченица	50 мостри	јануари - декември 2015	50 мостри	250.000 МКД

Заради следење на употребата на производите за заштита на растенијата во органското производство на храна во Република Македонија, предвиден е и мониторинг на одредени органски производи.

Табела бр. 22: Прикажан е видот на органските производи, период на берба и време за земање на мостри, број на мостри.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри за анализа на органски производи	Број на вкупно земените мостри 100	јануари -декември 2015	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на органски производи 631.000.00 МКД
1. Мостри од органско грозје	10 мостри	Септември-октомври 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
2. Мостри од органски праски	10 мостри	Јуни-јули 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
3. Мостри од јапонско јабољко	10 мостри	Октомври-ноември 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
4. Мостри од калинки	10 мостри	Октомври-ноември 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
5. Мостри од органски мед	10 мостри	Јуни-септемвр 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
6. Мостри од органско бадеми	10 мостри	Септември-октомври 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
7. Мостри од органски сливи	10 мостри	Септември-октомври 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
8. Мостри од аронија	10 мостри	Август-октомври 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
9. Мостри од јабока	10 мостри	Октомври-ноември 2015	10 мостри	63 100.00 МКД
10. Мостри од дињи	10 мостри	Август-септември 2015	10 мостри	63 100.00 МКД

V

За реализација на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

VI

Оваа програма влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9999/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6040.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија", бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БО-
ЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2015 ГОДИНА**

ВОВЕД

Болестите на срцето и крвните садови претставуваат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво место како причини за смрт во генералната популација во Република Македонија. Ишемичната болест на срцето со своите четири клинички форми - ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева смрт и ишемична кардиомиопатија, е најчеста болест од оваа голема група на заболувања, а настанува како последица на атеросклероза во коронарните артерии.

Најновите испитувања покажуваат дека атеросклеротичните промени на крвните садови настануваат уште во најраната возраст (после втората година од животот) така што со превенција треба да се започне што е можно порано. Многу студии укажуваат на тоа дека со менување на начинот на живеење во многу развиени земји успеано е морбидитетот и mortalитетот од КВЗ да се намали за 40%. Се проценува дека 2/3 од падот на mortalитетот се должи на промените на лошите животни навики постигнато преку едукативни програми наменети за генералната популација.

Од посебен интерес и значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со болестите на срцето.

Од друга страна, кардиохируршките операции се едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. Како кардиохируршки интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу другите реконструкции на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто – коронарен байпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител.

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардиохирургијата бара искусен тим од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и среден персонал (инструментарки, медицински сестри, анестетичари, перфузионисти).

За зајакнување на нивото на потребното знаење на населението, со акцент на лица со постоење на фамилијарна историја на КВЗ, ќе се одржат едукативни ра-

ботилници за потенцирање на ризикот и последиците од КВЗ како и начините за нивна успешна превенција со практикување на здрав животен стил. Ќе се спроведуваат и тренинзи на млади лекари за епидемиологијата на КВЗ, економскиот товар на овие заболувања врз јавно здравствениот буџет како и неопходната потреба од имплементација на мерките за нивно превенирање т.е. ефикасно рано спречување како и нивно редовно пријавување.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2015 година се:

- превенција на факторите на ризик,
- навремено препознавање на КВБ,
- намалување на смртноста и инвалидитетот,
- едукација на населението и здравствените професионалци со најновите сознанија во патофизиологијата на КВБ
- започнување со работа односно основање на државна кардиохирургија, формирање на тим кој своето искуство и знаење ќе го надогради и пренесе на останатите инволвирани колеги. Тимот ќе се состои од специјалисти по кардиохирургија и среден медицински персонал (мед. сестри, инструментарки и перфузионисти),
- подобрување во лекувањето на секундарно и терцирно ниво,
- зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на активностите на Програмата се:

- Министерство за здравство
- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје
- Универзитетска клиника за детски болести Скопје
- Медицински факултет Скопје
- Општи, клинички и специјални болници
- Здравствени домови,
- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена заштита,
- Институт за јавно здравје
- Центри за јавно здравје
- Професионални здруженија и невладини организации
- Државен завод за статистика

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести во Република Македонија за 2015 година потребни се следните средства:

	Активност	Реализатори	Износ
1.	Формирање и одржување на база на податоци за пациентите кои се опфатени со рехабилитациониот третман	Универзитетска клиника за кардиологија Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања	60.000,00
2.	Одржување на база на податоци за пациентите со ВСМ	Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	10.000,00
3.	Периодични едукации на референтните кардиолози во врска со новите индикации за имплементација на сите типови на пејсмејкери	Универзитетска клиника за кардиологија Македонско лекарско друштво	50.000,00
4.	Изработка на прашалник кој ќе се дистрибуира во кардиолошките служби и службите на ИМП до средината на наредната година како би се изработил годишен извештај и пресметка за распространетоста на срцевата аритмија.	Универзитетска клиника за кардиологија Институт за јавно здравје	30.000,00
5.	Обука за ракување со дефибрилатор	Универзитетска клиника за кардиологија	100.000,00
6.	Средства наменети за тимот кој ќе ја основа државната кардиохирургија за едукација на специјалистички кадар и среден медицински персонал од областа на кардиохирургијата. Министерството за здравство на Република Македонија врз основа на оваа програма ќе склучува посебен договор за работно ангажирање со секој од членовите на тимот.	Министерство за здравство	20.320.000
7.	Изработка на Национална Програма за исхрана и физичка активност на децата во предучилишните и училишните установи (деца на возраст до 15 год), која ќе се имплементира на локално ниво.	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за детски болести	80.000,00
8.	Промотивни активности за подигнување на свеста кај населението за ризикот од кардио-васкуларни болести, одбележување на денот на КВБ	Институт за јавно здравје	300.000,00
9.	Анализа на анкетните листови и утврдување на критични точки за подобрување на здравствениот статус на населението	Институт за јавно здравје Центри за јавно здравје	30.000,00
10.	Изработка на регистар на пациентите со најтешки форми на генетска условена хиперлипипропротеинемија поради планирање средства за нивно лекување, односно следење на очекуваните пореметувања на луѓето со крвно сродство.	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	20.000,00
11.	Едукација на доктори во врска со проценка на ризик од КВБ	Министерство за здравство	2.000.000,00
	ВКУПНО:		23.000.000,00

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година во вкупен износ од 23.000.000,00 денари од кои 9.000.000,00 денари од основниот буџет и 14.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-10023/1 Претседател на Владата
21 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6041.

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014“), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2015 ГОДИНА

Во Република Македонија Diabetes mellitus претставува едно од почестите заболувања и се јавува кај околу 6% од населението.

1. Diabetes mellitus - тип 1 Овој вид на дијабетес е болест на младата популација (деца, адолесценти и возрасни) застапен кај 2200 лица од кои на инсулинска пумпа се 110 пациенти.

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите случаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а останатите користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици).

1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес (вкупно 37), кои се во состав на Клиничките и Општите болници и Здравствените домови.

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на инсулинска терапија во моментот во Република Македонија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес и околу 34000 со тип 2. Овој број секоја година расте. Согласно податоците од Интернационалната Дијабетолошка Федерација и податоците од Националниот регистар за дијабетес на Република Македонија инциденцата на оваа болест оваа година е 6,9 %, а вкупниот број на заболени и дијагностицирани лица со дијабетес е 119.200.

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2015 ГОДИНА

Во текот на месец октомври 2014 се спроведе двогодишна јавна набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер, потрошен материјал за инсулински пумпи. Се потпишаа рамковни спогодби за двогодишна набавка на истите. Снабденоста со инсулин и опфатеноста на пациентите со терапија е 100%.

Министерството за здравство во текот на спроведувањето на Програмата за обезбедување на инсулин за 2015 година преку контроли на лице место во инсулинските аптеки, контрола на залихите на инсулин преку Регистарот за дијабетес врз електронските рецепти кои се препишуваат од страна на докторите за месечна доза на инсулин по пациент, следење на работата на докторите дали е во согласност со Протоколите за лекување на дијабетес тип 2 и редовни состаноци со докторите, фармацевтите и медицинските сестри вклучени во процесот на издавање на инсулиноот, прави исто така значителна заштеда.

3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2015 ГОДИНА

Износот на финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за инсулински пумпи, превентивни и едукациони активности за 2015 година 530.540.555,00 денари и неизмирени обврски 45.459.445,00 денари.

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Количина во скатули
1	A101B01	Хуман кристален инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	1482
2	A10AB05	Инсулин – аналог Aspart	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	17,186
3	A10AB05 A10AB04	Инсулин – аналог Aspart Инсулин – аналог Lispro	Флакон	100IE/1ml; 10ml	873
4	A10AB06	Инсулин – аналог Glulisine	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	5716
5	A10AB04	Инсулин – аналог Lispro	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	2003
6	A10AD01	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со хуман инсулин со кратко дејство (70/30 или 75/25) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	42.402
7	A10AD05	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин aspart (70/30)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	137.882
8	A10AD04	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин lispro (75/25) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	16.892
9	A10AD04	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин lispro (50/50) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	4.688
10	A10AC01	Хуман инсулин со средно проложено дејство	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	42.052
11	A10AE05	Инсулин аналог до долго дејство detemir	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	42.130
12	A10AE04	Инсулин аналог до долго дејство glargine	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	31.414

H04 Панкреатични хормони

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Колитина
13	H04AA01	Глукагон	Медицински инјекционен шприц, прашок и ампули за раствор за инјектирање	1mg/1ml	1335

Инсулински игли

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Колитина
14		Игла за инсулински пенкало	Инсулинска игла	6-9mm	2.804.256

Ленти за мерење на шеќер во крв

Со Програмата за 2015 година потребно е да се обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во Програмата се предвидени 4 ленти дневно за пациентите со тип 1 дијабетес или 125 ленти месечно. За лицата со тип 2 дијабетес се предвидени 25 ленти месечно.

Ленти за мерење шеќер

Ленти за мерење шеќер во крв (виз на глюкометар) *	Колитина (пакување 50 ленти)
	357.000

За пациентите тип 1 дијабетес, потребно е дозирање на инсулинот преку инсулинска пумпа која овозможува подобрување на целокупната метаболна контрола, со цел намалување и спречување на компликациите. За истите се користи потрошен материјал. Во програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2015 година е предвидено снабдување на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболнички нарушувања и на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести со потрошен материјал за инсулински пумпи.

Потрошен материјал за инсулински пумпи	Пакетирање
Инфузионски сет (9/6 мм канела и 100/58 мм пластична црева) А 1/10	1.606
Резервоар за инсулин (1.8/3.0 мл) А 1/10	1.606
Сензор за глицемно мониторинирање со живот од 90 дена	400
Систем за континуирана испорака на инсулин	25
Систем линк за поврзување со сензор	6

1. Камп за тип 1 дијабетес – 500.000,00 денари

Целта на кампот е едукација на лица со тип 1 дијабетес кај кои не е постигната добра гликорегулација, како и кај лица со дијабетес каде е потребно интервенција во терапијата. Основната идеја е преку едука-

тивни сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабетес како што се прифаќање на состојбата, учење за правилна исхрана, физичка активност, подесување на доза на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот. Кампот се состои од т.н. структурирани едукативни сесии (дијабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсулин, подесување на инсулинска доза за време на болести, физичка активност, исхрана, бременост, алкохол), спортски активности како и културни социјални настани. На овој начин се овозможува интервенција во иднината на младите, каде ќе се заштити нивното здравје.

2. Едукативни сесии во основните и средни училишта во Македонија- 4.500.000,00 денари.

Изработка на постери и флаери во боја со симптоми за хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), како би им се олеснило да децата со дијабетес полесно да научат да ја препознаваат состојбата на хипогликемија и на хипергликемија. Симптомите треба да бидат означени сликовито и со детален опис и како да се препознае кој симптом индицира хипогликемија, а кој хипергликемија. Изработка на брошура (цебно издание) каде што би се наброиле сите прехранбени артикли достапни на пазарот на Р. Македонија, па и пошироко со тоа кој колку јаглени хидрати содржи и како делува врз нивото на шеќер во крвта. Брошурата е замислена да биде цебно издание како би можел секој оној што има дијабетес да може да ја носи со себе, секаде и во секое време. Предвидено е одржување на едукативни сесии по основни и средни училишта со учениците од страна на специјалисти на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболнички нарушувања и од Министерство за здравство.

Реквизит	Денари
Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2015 година	533.540.555,00
Непознати обврски	45.459.445,00
Камп за тип 1 дијабетес	500.000,00
Едукативни сесии во основните и средни училишта во Македонија	4.500.000,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Република Македонија	584.000.000,00

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10024/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

6042.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 8 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО
ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

**1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА
И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА**

Пациентите со хроничната бубрежна инсуфициенција мора да се лекуваат со хемодијализа за нивното оспособување за вршење на секојдневните активности.

Со средствата од оваа Програма се обезбедува здравствена заштита за лицата кои се опфтени со Спогодбата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за соработка во областа на здравството и медицинските науки, како и терцијарна превенција кај лицата со хемофилија.

Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за нефрологија Струга се дијализираат 20 странски државјани кои се на хроничната дијализна програма.

2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Доколку овие лица адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив може да настанат сериозни компликации.

Според податоците на Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија, регистрирани се 211 лица со хемофилија А и 104 лица со хемофилија Б (вкупно 315 лица).

Светската федерација за хемофилија препорачува лекување со концентрат на фактор VIII или IX. Ран третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува потрошувачката на концентратите на коагулациските фактори, како и потребата од болничко лекување.

Покрај активностите за лекување на лицата со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап. Целта е подобрување на состојбата на овие лица преку рано препознавање и навремено лекување, нивна едукација и едукација на нивните семејства и други активности. Затоа Центарот за хемофилија при ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел да прерасне во Центар за сеопфатна грижа.

2.1	Потребни средства за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата	540.000,00
-----	---	------------

Рекапитулар	Денари
Потребни средства за дијализа за 20 лица-странски државјани кои се опфтени со Спогодбата	15.000.000,00
Потребни средства за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата	540.000,00
Пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција кои мора да се лекуваат со хемодијализа за нивното оспособување за вршење на секојдневните активности	7.540.600,00
Средства од основниот буџет за неизмирени обврски за 2014 година	4.919.400,00
Вкупно средства од основниот буџет	28.000.000,00
Вкупно средства од буџет на самофинансирачки активности	2.000.000,00
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	30.000.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2015 година ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од основен буџет, во висина од 28.000.000,00 денари и 2.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршител на Програмата се здравствените установи во кои пациентите се лекуваат со хемодијализа и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствената установа има обврска да достави пресметка, за секој пациент поединечно соодветно на цената на услугата која е предвидена во Програмата.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 15.02.2016 и годишен извештај за реализирани активности за 2015 година до Министерството за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли најмалку на секои три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно Програмата.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10028/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6043.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БО-
ЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

Употребата и злоупотребата на различни психоактивни супстанции, легални и нелегални дроги, негативно се рефлектира на севкупното живеење и функционирање на индивидуа-лен, професионален, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи страдања и загуби.

Особено загрижувачко е постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба на недозволените дроги и возраста на започнување.

Според достапните извори на податоци се претпоставува дека во Република Македонија вкупниот број на лица што употребуваат дроги е 20.000 - 30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000 - 8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и социјални проблеми.

Од легалните психоактивни супстанции во Република Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијалаци.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е со доминантна психијатријска ориентација и се одвива пред сè во болнички услови, во трите големи психијатриски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и Негорци), а се врши болнички и дневно-болнички на повеќе од 400 лица.

Третманот на лицата зависни од дроги е расположливо во рамките на националната мрежа во здравствени установи.

Системот на лекување вклучува дневно - болнички третман, болничко лекување, детоксификација и третман со супституција. Најголемиот дел од корисниците на дроги кои се лекуваат се на дневно - болнички третман, каде се нуди третман со супституција, психо-социјални интервенции, индивидуално или групно советување и социјална и психо-терапија.

Во текот на 2014 година во овие установи со метадонска супституциона терапија се третирани над 1200 пациенти кои се вклучени во бесплатен државен програм. Во приватните здравствени установи бројот на третирани пациенти е околу 150 на метадонска супституциона терапија и овие пациенти самостојно се финансираа, односно не беа дел од државната програма за бесплатно лекување.

На Универзитетската клиника за токсикологија – Скопје, во 2014 година беа опфатени 230 лица во третман на зависници од опиоиди со препаратот со генеричко име бупренорфин, финансиран од Програмата на Министерството за здравство. Во приватните здравствени установи бројот на третирани пациенти е околу 30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие пациенти самостојно се финансираа, односно не беа дел од државната програма за бесплатно лекување.

**МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ**

Во организирањето на терапевтските програми за лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во предвид дека зависноста од дрога е комплексен социјален и (ментално) здравствен проблем со хроничен, рецидивантен и прогресивен тек.

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготраен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е био-психо-социјално ориентиран, направен според индивидуалните потреби и можности на лекуваните лица и спроведен од страна на мултипрофесионални тимови.

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на целната група потребно е планирање и понатамошно проширување на мрежата на служби како и воведување на нови модели за лекување на лицата зависници од дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата на медицината која се заснова врз докази со истовремено вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона терапија.

Начело на достапност и економичност - Зголемено покритие и достапност на ефективни, економични и различно профилирани служби и програми насочени кон одговорот на проблемите со користење на дрога, овозможени преку процесот на дисеминација, согласно актуелните потреби, со едновременно вмрежување во еден национален систем и координација на активности на хоризонтално и вертикално ниво.

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е потребна постојана едукација која треба да ја водат професионалци од релевантни институции и организации во земјата во врска со феноменот на дрога, како и јакнењето на партнерските односи меѓу јавниот и општествениот сектор.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основна цел на програмата е вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употребата на илегални дроги, смртноста од предозирање, честотата на инјектирање, употребата на нестерилен прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИВ/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активности. Ефикасноста на супституционалната терапија на одржување со метадон се состои и во подобрување на квалитетот на животот, здравјето, можноста за вработување, социјалното функционирање и физичкото (телесното) функционирање.

Метадонските програми за одржување се економски оправдани и докажано ефикасни за поединецот-пациентот и за јавното здравје. Метадонските програми ги привлекуваат пациентите и пред сè ги чуваат во контакт со службите кои даваат и други услуги, како со-ветување, социјални услуги и др.

Овие служби се засновани на принципите на мулти-дисциплинарност, со што овој проб-лем се третира не само како медицински туку и како општествен и проб-лем на заед-ницата.

Во рамките на овие служби функционираат тимови кои се состојат од медицински лица и тоа еден специјалист по психијатрија, еден општ лекар и две медицински сестри, како и социјален работник и психолог кои обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која е неопходна за одржување на стабилна состојба кај корисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна вклученост во третманот.

Цел на програмата е на лицата што употребуваат дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и поддршка преку широко достапни, ефикасни, флексибилни и индивиду-ално прилагодени интервенции што ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат социјално созревање и функционирање, без нивно натамошно стигматизирање и маргинализирање.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

Напредок во однос на намалување на листи на чекање преку отворање на нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и те-рапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозможи:

- постигнување апстиненција;

- намалување на зачестеноста и острината на рецидивите;

- намалување на морбидитетот и на морталитетот предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоид-на дрога или како последица од тоа, особено ризикот од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат преносливи болести единјектирање со несте-рилна опрема;

- подобрување на физичкото и психолошкото здравје;

- намалување на криминалното однесување за обезбедување на финансиски средства за злоупотреба на дрога;

- овозможување и поддршка за реинтеграција на работното место и во системот на образованието;

- унапредување на социјалното функционирање.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи претставува комбинација на: фармакотерапија (биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на болки, за подобрување на апетитот, регулирање на расположението, сонот и др, лекови со слично дејство на дрогата), психотерапија која се спроведува во зависност од проценката на потребите на зависникот и семејството и социотерапија која претставува учење на социјални вештини за возобновување или подобрување на социјалното функционирање.

Согласно, доктринарните ставови и медицината заснована на докази, финансиските тро-шоци за обезбедување на дневно-болничка и болничка здравствена заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:

	ПАКЕТИ	Цена на пакет услуги
1.	ПАКЕТ БР. 1 (Услуги од доктор и медицинска сестра) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмен извештај	1100,00 денари
2.	ПАКЕТ БР. 2 (Услуги од психијатар, доктор и медицинска сестра) - психијатриски статус - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмен извештај	1300,00 денари
3.	ПАКЕТ БР. 3 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања) - писмен извештај	1600,00 денари

4.	ПАКЕТ БР. 4 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (една) - писмен извештај	1600,00 денари
5.	ПАКЕТ БР. 5 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (две) - писмен извештај	1900,00 денари
6.	ПАКЕТ БР. 6 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (три) - писмен извештај	2200,00 денари
7.	ПАКЕТ БР. 7 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра, психолог и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања) - писмен извештај	2500,00 денари
8.	ПАКЕТ БР. 8 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра, психолог и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (три) - примена на тестови - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања) - писмен извештај	2800,00 денари

9.	ПАКЕТ БР. 9	
	- психијатриски статус - соматски преглед - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - патронажна посета од лекар - патронажна посета од медицинска сестра - писмен извештај	1200,00 денари
10.	Болничко лекување на пациенти	
	- болнички ден за стационарни пациенти (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) - лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки - психосоцијален третман на пациентите	17.000,00 денари
11.	ПАКЕТ БР. 10 (Дневна болница за алкохолизам)	
	(Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог и медицинска сестра) - вербална интервенција - индивидуална терапија - третман на рецидив - земање на анамнеза –хетероанамнеза - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - социјална анамнеза - социјална интервенција за остварување на правата од здравствената и социјалната заштита - психолошко тестирање - брачна терапија - писмен извештај - мотивација за лекување во советувалиците - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари	2200,00 денари
12.	ПАКЕТ БР. 11 (Дневна болница за алкохолизам)	
	(Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог, медицинска сестра и работен терапевт) - вербална интервенција - третман на апстиненцијална криза - индивидуална терапија - земање на анамнеза –хетероанамнеза - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - психолошко тестирање - работа со семејство - писмени и телефонски јавувања - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари - патронажа - работна (окупациона) терапија - писмен извештај	2500,00 денари

13.	ПАКЕТ БР. 12 (Дневна болница за алкохолизам)	
	(Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог, медицинска сестра и работен терапевт) - вербална интервенција - земање на анамнеза –хетероанамнеза - индивидуална работа - третман на рецидив - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - социјална анамнеза - социјална интервенција за остварување на правата од здравствената и социјалната заштита - брачна терапија - работа со семејство - писмен извештај - патронажа - работна (окупациона) терапија - писмени и телефонски јавувања - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари	2800,00 денари

Во цената на пакетите не се влезени скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања, кои дополнително ќе се фактурираат со пакетите.

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма предвидени се средства за:

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупренорфин за 230 лица со болести на зависности
- лекување во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи

1.	Метадон / buprenorfin	Количини	Потребни средства
1.	Набавка на метадон за 1200 лица со болести на зависности 10 мг/мл (пакување од 1000 мл)	37 567 000 мг.	41.762.188,00
2.	Набавка на бупренорфин за 230 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 257 300 мг. Таблети од 8 мг. – 837 700 мг.	1 082 700 мг.	
3.	Неизмирени обврски за набавка на метадон и бупренорфин за 2014 година		2.237.812,00
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:		44.000.000,00 денари	

Пресметките за потребните количини на метадон и бупренорфин се направени врз основа на податоците за бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин во 2014 година и залихите на бупренорфин. За да се добие проектирана вредност на фискалните импликации земени се цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2014 година.

2.	Лекување во дневни болници и болничко лекување	Количини	Потребни средства
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи		
2.4.	Партиципација		
	Вкупно средства од основниот буџет:	24.000.000,00 денари	
2.5.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности	2.200.000,00 денари	
2.6.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2014 година	7.800.000,00 денари	
	Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности:	10.000.000,00 денари	
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	34.000.000,00 денари	

3.	РЕКАПИТУЛАР	Потребни средства во денари
3.1.	Набавка на метадон за 1200 лица и на бупренорфин за 230 лица со болести на зависности	41.762.188,00
3.2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и партиципација	24.000.000,00
3.3.	Неизмирени обврски за набавка на метадон за 2014 година	2.237.812,00
	Вкупно средства од основниот буџет	68.000.000,00
3.4.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности	7.800.000,00
3.5.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2014 година	2.200.000,00
	Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности	10.000.000,00
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	78.000.000,00 денари

Доколку во 2015 година се отворат нови служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во Република Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска супституциона терапија и со терапија со бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности за 2015 година и согласно порастот на бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија, ќе се изврши измена и дополнување на истата Програма.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Годишната програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од основниот буџет наменети за оваа Програма, во висина од 68.000.000,00 денари, од кои 41.762.188,00 денари за набавка на метадон и бупренорфин од страна на Министерството за здравство, 2.237.812,00 денари за неизмирени обврски за набавка на метадон за 2014 година и 24.000.000,00 денари за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени установи за извршени услуги за 2015 година и 10.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности, за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени установи за извршени услуги.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на Програмата во третманот со метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир Хисар и Негорци Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје и Службите за превенција и третман од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, ГОБ 8-ми Септември Скопје и КПУ Идризово – Скопје.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавената цена на скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања.

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе се дистрибуираат до овластените здравствени установи-извршители на програмата, врз основа на извештај за извршени услуги и доставени потреби од количини на неделно/месечно ниво.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 15.02.2016 и годишен извештај за реализирани активности за 2015 година до Министерството за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно оваа програма и контрола на динамиката на потрошувачката на супституциона терапија – метадон и бупренорфин и увид во медицинската документација.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10029/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6044.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Годишната програма за заштита на населението во Република Македонија од синдромот на стекнат недостаток на имунитет - ХИВ/СИДА за 2015 година ќе се спроведе согласно со предвидените стратешки насоки на Националната стратегија за превенција од ХИВ/СИДА и препораките од организациите на Обединети Нации. Програмата ќе продолжи да финансира компоненти од Националната Стратегија за превенција од ХИВ/СИДА, кои досега не беа финансирани со Програмата за ХИВ/СИДА во Република Македонија, поддржана со Глобален Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија. Во исто време, програмата ќе започне со финансирање на компоненти од Стратегијата за кои Република Македонија се обврзува да превземе дел од финансирањето на програмата за ХИВ/СИДА финансирана од Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија, пред се во делот на интервенциите насочени кон групите под најголем ризик.

II. Моментална состојба

Стапката на преваленцата на ХИВ се задржа на ниско ниво во Република Македонија вклучувајќи ја и преваленцата помеѓу популацијата за која се смета дека е под најголем ризик. До декември 2014 година, вкупно 232 лица се регистрирани како случаи на ХИВ/СИДА.

Во најголем дел од регистрираните случаи пријавиле дека се инфицирале преку хетеросексуален начин на пренос.

Веројатно е дека другите начини на пренос, како на пример, мажи кои имаат секс со мажи (МСМ) и интравенски корисници на дроги (ИКД) не се пријавуваат во целост. Повеќе од три четвртини од пријавените случаи 84,6% се лица кои живеат во град и 15,4% во село.

Повеќе од една половина од случаите се пријавени во последниве 8 години. Најверојатно е дека зголемиот број на регистрирани лица се должи и на зголемената достапност на услугите за доброволно доверливо советување и тестирање (ДДСТ) во земјата воспоставени во 10-те Центри за јавно здравје или зајакнати преку грантот од Глобалниот Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија.

III. Цели на Програмата

Оваа програма ги структурира активностите според следните стратешки цели од Националната стратегија за превенција од ХИВ/СИДА и тоа:

- 1) Координација и развивање на капацитети;
- 2) Собирање и употреба на стратешки информации;
- 3) Превентивни стратегии и активности за целни групи и популации под најголем ризик;
- 4) Обезбедување на третман, грижа и психосоцијална поддршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА.

Координација и развивање на капацитети

Координација и развивање на капацитети опфаќа задачи поврзани со планирањето на програмските активности: подготовка и избор на организации за имплементација на програмата и прибирање, анализа и одобрување на годишни работни планови со буџети на сите чинители кои ја имплементираат програмата за ХИВ/СИДА, како и нивно редовно следење и проценка во текот на целата година:

Имплементатори на задачите во оваа стратешка област се:

- Институтот за јавно здравје на Република Македонија;
- Центрите за јавно здравје (Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и Прилеп);
- Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби;
- Институтот за епидемиологија при Медицинскиот факултет - Скопје;
- Комисијата за ХИВ/СИДА.

2) Собирање и употреба на стратешки информации

Собирање и употреба на стратешки информации опфаќа задачи поврзани со прибирање и обработка на стратешки информации врз основа на кои се имплементира програмата, како и за идно планирање на интервенциите во согласност со епидемиолошките и бихејвиоралните податоци:

Имплементатори на задачите во оваа стратешка област се:

- Единицата на Глобалниот Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија која е одговорна за развивање методологија, теренско истражување анализа на податоците и подготовка на извештаи, во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Институтот за епидемиологија при Медицинскиот факултет Скопје.

3) Превентивни стратегии и активности за целни групи и популации под најголем ризик и млади

Превентивни стратегии и активности за целни групи и популации под најголем ризик опфаќа задачи за превенција на ХИВ/СИДА помеѓу групите под најголем ризик и кај младата популација:

Задачи на јавно здравствените установи од кои дел ќе се реализираат во рамките на постоечките буџети на јавните здравствени установи:

- Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот;
- Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација;
- Тренинг на здравствените работници за ризикот и заштитата при професионална експозиција на ХИВ/СИДА/ХЦВ
- Спроведување на стручни предавања во училиштата за превенција на ХИВ/СИДА и сексуално преносливи инфекции помеѓу младата популација.
- дистрибуција на кондоми кај ризични целни групи и популации под најголем ризик и млади
- Имплементатори на задачите во оваа стратешка област се:
- Институтот за јавно здравје на Република Македонија;
- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и Прилеп);
- Универзитетска Клиника за инфективни болести и фебрилни болести;
- Институт за епидемиологија при Медицински факултет Скопје
- Граѓански сектор кој е вклучен во програмата на Глобал Фонд.

4) Обезбедување на третман, грижа и психосоцијална поддршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА

Обезбедување на третман на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА ги опфаќа следните задачи:

- Задачи на Универзитетска Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
- Набавка на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на ХИВ инфекцијата според доставените побарувања за терапија од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби;
 - Администрирање на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА

Имплементатор на задачите во оваа стратешка област е:

- Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби.

IV. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

Со цел да се задржи состојбата на ниска преваленција на ХИВ во земјата, потребна е континуирана имплементација на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА во однос на предвидените работни планови. Активностите од овие планови треба да се финансиски поддржани од тековната апликација добиена од Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија 2012-2016 како и од оваа програма.

V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) Табела 1

Бр.	Активност	Извршител	Количина	цена	вкупно
1.	Набавка на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	/	/	16.000.000,00
2.	Тестови за следење на ХИВ инфекцијата	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	/	/	2.000.000,00
3.	Спроведување на акредитација на граѓански организација (изработка на стандарди и формирање на регистар на граѓански организации) како имплементатори на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА.	МЗ	1	47.000,00	47.000,00
3.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	200	500,00	100.000,00
4.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	10Центри за јавно здравје по 100 теста	1000	500,00	500.000,00
5.	ДСТ кај новооткриени пациенти со туберкулоза	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	270	500,00	135.000,00
6.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	25	5.000,00	125.000,00
7.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	25	5.000,00	125.000,00

8.	Спроведување на стручни предавања во училиштата за превенција на ХИВ/СИДА и СПИ помеѓу младата популација	10- Центри за јавно здравје	300 предавања	4.000,00	1.200.000,00
9.	Печатење на флаери за едукација за превенција од ХИВ/СИДА/СПИ на млади лица	10-ЦЗЗ	40.000	5,00	200.000,00
10.	Набавка на кондоми и лубриканти за ризични групи	Министерство за здравство	1	600.000,00	600.000,00
11.	Активности за превенција на ХИВ помеѓу МСМ, СР и ЛИД и активности за грижа и поддршка на лицата коишто живеат со ХИВ	Акредитиран и граѓански организации	14	12.000	168.000,00
12.	Тренинг на здравствените работници и млади лекари за ризикот и заштитата при професионална експозиција на ХИВ/СИДА/ХЦВ	Институт за епидемиологија – медицински факултет	20 работилници /опфатени 600 здравствени работници	30.000,00	600.000,00
13.	Спроведување на истражувачка студија “Ставови на здравствени работници за условите за професионална заштита од ХИВ/ХЦВ инфекција во здравствени средини“	Институт за епидемиологија – медицински факултет	Спроведена студија	200.000,00	200.000,00
1-13	Средства обезбедени од основниот Буџет	/	/	/	20.000.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство	/	/	/	2.000.000,00
	Вкупно	/	/	/	22.000.000,00

VI. Финансирање (извори на обезбедување на средствата – Буџет на Република Македонија, донации и други извори)

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, од кои 20.000.000,00 денари од основен буџет, 2.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности и 151.775.000,00 денари од буџет на донации.

За потребите на финансирањето на имплементацијата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Република Македонија, за фискалната година во 2015 се обезбедени средства од грантот подржан од Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табела 2), според следната динамика на употреба на средствата:

Средства - донација за ХИВ/СИДА кои се обезбедени од страна на Глобален Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија - Табела 2

Табела 2

Опис на буџетска категорија	Износ во МКД
Човечки ресурси	57,658,000
Техничка помош	7,704,000
Обуки	6,543,000
Здравствени продукти и опрема	7,398,000
Лекови и фармацевтски производи	35,138,000
Трошоци за набавки	0
Инфраструктура и опрема	3,790,000
Печатени и комуникациски материјали	5,764,000
Следење и проценка	2,984,000
Поддршка на клиентите	7,023,000
Планирање и администрација	5,390,000
Трошоци за канцеларија/Режиски трошоци	12,003,000
Останато	380,000
ВКУПНО во МКД:	151,775,000

VII. Извршители на Програмата

Извршители на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2015 година се Министерство за здравство на Република Македонија, Комисијата за ХИВ/СИДА, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Центрите за јавно здравје, Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, Институт за епидемиологија при Медицински факултет Скопје.

VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја врши Министерството за здравство на Република Македонија, квартално на јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставени фактури изготвени според приложените формати за изготвување на фактури со уредно пополнети извештаи за имплементација на активностите, поддржани со останати материјали (фотографии, аудио и видео снимки, написи, списоци на учесници, докази за извршена набавка, договори и друго).

IX. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Следење на спроведувањето на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2015 година, врши Министерството за здравство на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10030/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6045.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија", бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14 и 188/14) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14 и 188/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ
РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2015 ГОДИНА**

ВОВЕД

Проблемите во менталното здравје стануваат се поочигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и сложен социо-медицински, но и општествен проблем, со бројни здравствени, социјални и економски последици по поединецот, семејството и општеството во целост.

Овие заболувања имаат економско влијание на општеството и големо влијание на квалитетот на животот како на поединците, така и на нивните семејства, а стануваат се поочигледни како во светот така и кај нас.

Значаен момент е и трендот на сè поголем број случаи на суицид во Република Македонија.

МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА

1) Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд "задолжително лекување и чување во психијатриска установа.

Во психијатриските болници се лекуваат 130 лица со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците не се во можност да обезбедат средства и согласно Законот за извршување на санкции, трошоците за здравствената заштита на овие лица ги обезбедува Министерството за здравство преку соодветна програма.

2) Обезбедување на партиципација за дневно болничко лекување на пациенти

во следните центри за ментално здравје:

- 3 (три) Центри за ментално здравје на територијата на Град Скопје во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница "Скопје" – Скопје

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ УК за психијатрија Скопје

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ КБ Тетово

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ ЗД Струмица

- Центар за ментално здравје во рамките на ЈЗУ ОБ Гевгелија

- Центар за ментално здравје Демир Хисар во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

- Центар за ментално здравје Прилеп во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

3) Развој на Центрите за ментално здравје како во-институционална форма на лекување.

4) Мерки и активности за зголемување на подготовноста на здравствените работници и соработници за навремено препознавање на депресивни состојби кај популацијата.

5) Обезбедување на средства за здравствените домови каде функционираат центри за депресија

6) Превземени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства за 2014 година

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на оваа програма се:

- обезбедување на здравствена заштита и згрижување на пациентите кои се со од надлежен суд изречена мерка "задолжително лекување и чување"

- обезбедување на здравствена заштита на близу 700 пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално здравје низ републиката

- развивање на различни форми на во-институционално и вонболничко лекување.

- подобрување на системот за брзо препознавање на депресијата кај младата и средовечна популација и превземање на мерки за намалување на стапката на самоубиства во Република Македонија во прв ред преку работење на центрите за депресија

АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Активностите во оваа програма претставуваат:

1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со изречена мерка од суд "задолжително лекување и чување", вкупно 130 во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, ЈЗУ Психијатриска болница "Скопје" Скопје и ЈЗУ Психијатриска болница "Негорци" Гевгелија).

2) Обезбедување на средства за партиципација при лекувањето на пациентите во центрите за ментално здравје,

3) Активности за навремено дијагностицирање на депресијата и намалување на стапката на самоубиства

- Функционирање на регионалните центри за депресија во рамки на здравствените домови

- едукација на сите училишни педагози и психолози за препознавање знаци на депресија и еднаш годишно проценка на менталниот статус кај учениците во основните и средни училишта од страна на училишниот пси-

холог/педагог и идентификување на оние ученици кај кои постои одредена форма на депресија, односно тенденција за суицид;

- проценка на менталниот статус и депресивните/суицидалните мисли кај студентите при систематскиот преглед во соодветните здравствени установи

- одбележување на 10-Септември - Светски ден за превенција на суицид

- едукација на сите вклучени субјекти кои се вклучени во процесите за помош на суицидалните лица - полиција, противпожарни единици, екипи на брза помош

4) Организационски активности за отворање на нови центри за ментално здравје низ Републиката (во Битола и во Кичево, во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар). Овие активности се во надлежност на Министерството за здравство и не побаруваат финансиски средства.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број на заболениите, така да е можно трансфер на средствата од една во друга позиција.

Извршители на Програмата се: Универзитетската клиника за психијатрија, Психијатриските болници и останатите здравствени установи кои имаат психијатриски одделенија или Центар за ментално здравје во својот состав, како и Јавните здравствени установи каде функционираат центрите за депресија.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Извршители на Програмата се:

1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат лицата со изречена мерка "задолжително лекување и чување" (ЈЗУ Психијатриска болница "Скопје" Скопје, ЈЗУ Психијатриска болница "Негорци" Гевгелија и ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар).

2) Јавните здравствени установи кои имаат центар за ментално здравје како организациона единица

3) Јавните здравствени установи каде функционираат центри за депресија

4) Универзитетската клиника за психијатрија, Здружение на психијатри на република Македонија и Здружение на психолози на Република Македонија

5) Комисија за ментално здравје

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1) Финансиските трошоци за обезбедување на болничка здравствена заштита на душевно болните лица кои се со изречена мерка од суд "задолжително лекување и чување" опфаќаат:

- болнички ден (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) за стационарни пациенти.
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки.
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата
- психосоцијален третман на пациентите како и
- помош и нега на пациентите

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Здравствените установи кои се извршители на овие активности од Програмата, најдоцна до 15.01.2016 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализираните мерки и активности во 2015 година.

2) Финансиските трошоци плаќање на партиципација за лекување на пациентите кои ги посетуваат центрите за ментално здравје.

3) Финансиски трошоци за активностите за навремено дијагностицирање на депресијата и намалување на стапката на самоубиства:

4) Финансиски трошоци за подмирување на заостанат долг односно превземени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2014 година

5) Финансиски трошоци за одржување на едукативни работилници

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2015 година потребни се следните средства:

		Износ
1.	Суспендијата (лица со ипрочни мерки за здравствено чување и лекување)	28.900.000,00
2.	Партиципација за пациентите кои се лекуваат во центрите за ментално здравје	4.000.000,00
3.	Одржување на едукативни работилници	100.000,00
4.	Средства за ФЗОМ и функционални центри за депресија	2.000.000,00
5.	Превземени обврски од 2014 година	8.000.000,00
	ВКУПНО:	43.000.000,00

Оваа програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година во висина од 43.000.000,00 денари од кои 28.000.000,00 денари од основниот буџет и 15.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10032/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6046.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува дејност од општ интерес за Републиката. Без потребните количества на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа и квалитетна здравствена заштита. Во Република Македонија крводарителството е доброволно и се спроведува преку крводарителски акции кои се организирани од Црвен крст на Македонија, а со помош на стручни тимови од Институт за трансфузиологија, Скопје.

Програмата преставува поддршка на крводарителството во Република Македонија, а во неа се содржани мерки и активности за организирање и спроведување на крводарителски акции, изготвување на здравствено-воспитни пропагандни материјали, мотивациски средства за крводарителите, надоместок на трошоци за организирање на крводарителски акции за општинските организации на Црвениот крст по единица крв, активности на Институт за трансфузиологија и партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања.

Недостаток во обезбедување крв во државата, ќе предизвика застој на хируршки и други интервенции за кои е потребно апликација на крв и спасување на многу животи.

1. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на планираните мерки и активности во оваа програма потребни се следните финансиски средства:

1.1. За активности на Црвениот крст на Република Македонија

1.1.1. Организирање и подготвување на крводарителски акции

- Надоместок на трошоци за подготвување и организирање на крводарителски акции на Општинските организации на Црвен крст: За 2015 година се планирани 5,500 крводарувања, а за секоја единица крв е предвидено по 100,00 денари за организација за крводарувањето.

За планирани 55.000 крводарувања на ООЦК	100,00 ден	5.500.000,00
ВКУПНО:		5.500.000,00

Во рамките на изготвувањето на здравствено-воспитните, пропагандните материјали и мотивациските средства се планира реализација на следните активности

1.1.2. Изготвување на здравствено-воспитни, пропагандни материјали

Реден број	Здравствено-воспитни и пропагандни материјали	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Плакат "повик"	20.000	6.00	120.000,00
2	Плакат за 17 Март	2.000	20.00	40.000,00
3	Евидентни листови за крвни акции	10.000	2.00	20.000,00
4	Флаер/агитка	20.000	3.00	60.000,00
5	Картички за повик	40.000	2.00	80.000,00
6	Одбележување на 17 Март и 14 Јуни	-	-	100.000,00
				420.000,00

1.1.3. Изготвување на мотивациски средства за крводарителите

Реден број	Јубилејни признанија и мотивациони средства	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Значка за 5-то дарување	3.000	35.00	105.000,00
2	Значка за 10-то дарување	2.000	35.00	70.000,00
3	Значка за 25-то дарување	1.000	35.00	35.000,00
4	Плакета за 50-то дарување	200	900.00	180.000,00
5	Плакета за 75-то дарување	50	900.00	45.000,00
6	Плакета за 100-то дарување	20	900.00	18.000,00
7	Признанија за општини со исполнет план за крводарителство	24	2000.00	48.000,00
8	Печатење на Јубилејни благодарници	6.000	7.00	42.000,00
				543.000,00

1.1.4. Организирање на едукативни форми

Републички семинари за едукација на мотиватори на крводарителство	300.000,00
---	------------

1.2. Активности на Институт за трансфузиологија

Реден број		Количина	Единечна цена	Вкупно
1.	Медицински прашалници при секое дарување	55.000	1,00	55.000,00
2.	Крводарителски книшки	20.000	6,00	120.000,00
3	Картони за евиденција на дарителите на крв	2.000	21,00	42.000,00
4.	Медицински потврди	20.000	1,00	20.000,00
Вкупно:				237.000,00

1.3. Средства за надоместок за партиципација

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања се трансферираат квартално секое тримесечие до здравствените установи за 6.000 крводарители по просечна партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител, годишно се трансферираат средства во вкупен износ од 9.000.000,00 денари.

Партиципација за крводарители по приложени пресметки	9.000.000,00
--	--------------

Вкупно потребни средства:

1.1.1.	Организација на крводарителство	5.500.000,00
1.1.2.	Здравствено-воспитни и пропагандни материјали	420.000,00
1.1.3.	Јубилејни признание и мотивациони средства	543.000,00
1.1.4.	Организирање на едукативни форми	300.000,00
1.2.	Активности на Институт за трансфузиологија	237.000,00
1.3.	Средство за партиципација	9.000.000,00
ВКУПНО:		16.000.000,00

II. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И НИВНИ ЗАДАЧИ

Министерството за здравство, во соработка со Фондот за здравствено осигурување, до Владата на Република Македонија предлагаат Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија, го следат спроведувањето на програмата и превземаат соодветни мерки за нејзино доследно спроведување.

Министерството за здравство утврдува потреби на државата од единици на крв, крвни продукти и резерви, во соработка со Институтот за трансфузиологија и службите за трансфузија при здравствените организации во Република Македонија, и врши надзор над учесниците во спроведувањето на Програмата и утврдува систем на квалитет.

Министерството за здравство ги обезбедува финансиските средства и врз основа на доставени фактури и извештаи врши исплата.

Црвениот крст на Република Македонија во областа на крводарителството ги врши следните задачи:

- Континуирана здравствено-воспитна и мотивацииска работа кај населението;
- Непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини;

- Изготвување на информативно-пропаганден материјал;

- Анкетирање и изготвување на списоци на потенцијални дарители на крв;

- Учество на волонтери на самата акција за прифаќање на дарителите на крв;

- Евиденција на крводарителските акции на посебни формулари ;

- Изготвување на периодични и годишни извештаи за работа, што ги доставува до Министерството за здравство на Република Македонија;

- Доделување на признанија на крводарителите.

Институтот за трансфузиологија и трансфузиолошките служби ги вршат следните задачи:

- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти за населението во Република Македонија, заедно со Министерството за здравство;

- Вршат организирано прибирање на крв од доброволни дарители со мобилни екипи и во службите за трансфузиологија при болничките центри;

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни компоненти, нивно чување и експедиција;

- Во соработка со клиниките или болничките центри при медицинските центри вршат контрола на употребените крвни продукти;

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв (стандарден состав на екипи, опременост, минимални ресурси за работа, стандарден број на единици кои треба да се прибираат дневно, месечно, годишно);

- Вршат здравствена контрола и се грижат за здравјето на дарителите на крв;

- Водат национален регистар за дарители на крв (според местото на давање, крвни групи, ретки крвни групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на плазма и клеточни елементи);

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за секој крводарител, крвна група, картон за возач со крвна група);

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотивацииска, истражувачка работа за развој и унапредување на крводарителството;

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за дарители на крв;

Заеднички активности на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија :

- Планирање и организирање на крводарителските акции, како и изготвување на програма, оперативни планови, обврски и извештаи за реализација на Програмата за крводарителство;

- Планирање и утврдување на термин за изведување на крводарителска акција во одредена средина;
- Редовни контакти и посети во средина во која се планира да се изведе акцијата;
- Договор со организаторите за обезбедување на соодветен простор и услови за оптимално изведување на акцијата;
- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и во установите за прибирање крв;
- Предлози за измени и дополнувања на програмата за организирање и унапредување на крводарителството, согласно
- Прилагодување на новонастанати состојби и потреби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезонски потреби, ретки крвни групи);
- Организирање на вонредни крводарителски акции во случај на недостиг на единици на крв;
- Учество во работа на комисиите за крводарителство на разни нивоа;
- Редовно информирање за сите крводарителски акции преку средствата за јавно информирање;
- Постојано осовременување на промотивни материјали за крводарителство и соработка со размена на искуства од други земји;
- Свкупна анализа и конкретен тримесечен увид во извршените активности и нивното финансиско обезбедување;

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на Програмата изнесуваат 16.000.000,00 денари.

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 16.000.000,00 денари, од кои од кои 12.000.000,00 денари од основниот буџет и 4.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја врши Министерството за здравство квартално на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија извршители на активностите, врз основа на доставени извештаи и фактури за реализација на мерките и активностите содржани во Програмата, и тоа за активностите во последниот квартал од 2014 година и за првите 3 квартали од 2015 година. Црвениот крст на Република Македонија најдоцна до 31.01.2016

година доставува до Министерството за здравство Годишен извештај за реализираните активности предвидени со Програмата за 2015 година.

Црвениот крст на Република Македонија, согласно сопствената евиденција на податоци на крводарители (електронска обработка на податоци и пишани формулари) добиени од страна на општинските организации на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, изготвува месечни прегледи за реализиран број на крводарувања во Република Македонија и квартално за секое тромесечие во годината подготвува извештаи и фактури и ги доставува до министерството за здравство на Република Македонија за контрола и исплата на средства.

V. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања се трансферираат квартално секое тромесечие до здравствените установи за 6.000 крводарители по просечна партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител, во вкупен износ од 9.000.000,00 денари.

VI. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација за спроведување на програмата за организирање и унапредување на крводарителството континуирано во текот на годината ќе врши Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во извештаите ќе го информира министерството за здравство.

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Институтот за трансфузиологија формира стручен тим кој заедно со комисијата за развој и унапредување на крводарителството при Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и проценува зацртаните цели во програмата и ќе предлага мерки за надминување на одредени проблеми кои можат да произлезат во процесот на имплементација на утврдените задачи и активности во програмата за крводарителство во 2014 година.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10033/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6047.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

1. ПРЕГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

Програмата е изготвена согласно искажаните потреби за едукација на лекари и медицински персонал од јавните здравствени установи во Република Македонија.

Со оваа програма се опфатени потребите од едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година, со посебен акцент на хируршките и интернистичките дејности искажани посебно за секоја дејност, и тоа:

1. Ортопедија и трауматологија
2. Урологија
3. Абдоминална хирургија
4. Торакална и васкуларна хирургија
5. Неврохирургија
6. Анестезија и интензивно лекување
7. Пластична и реконструктивна хирургија
8. Гинекологија и акушерство
9. Хематологија
10. Педијатрија
11. Физикална медицина
12. Офталмологија
13. Микробиолошка дијагностика
14. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, пулмологија, гастроентерохепатологија)
15. Оториноларингологија
16. Психијатрија
17. Неврологија
18. Ендокринологија
19. Дерматологија
20. Радиодијагностика
21. Клиничка биохемија
22. Инфективни болести
23. Фармакологија
24. Патологија
25. Радиотерапија и онкологија
26. Молекуларна биологија
27. Максифацијална хирургија
28. Нуклеарна медицина
29. Кардиологија
30. Симулациски Центар

- Во трауматологија и ортопедија се опфатени процедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен столб, артроскопија на колено, артроскопија на рамо, траума на рбетен столб.
- Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, TUR на простата, ендуро-урологија, лапараскопска урологија, ендоскопска урологија TUR
- Во абдоминална хирургија - базична лапараскопија, онколошка хирургија, лапараскопска хирургија (колон, холециста), колоректална хирургија, лимфаденектомија при карцином на колон
- Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија на дојка (карциноми), лимфна биопсија кај карцином на дојка
- Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохирургија
- Во анестезиологија, реанимација и интензивно лекување - регионални блокови, третман на болка, палијативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, третман на хронична болка, анестезија за артроскопски процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиологија за лапараскопска хирургија на колон
- Во пластична и реконструктивна хирургија - пластична и реконструктивна хирургија
- Во гинекологија и акушерство - откривање на малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколошка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D Ехо метода
- Во хематологија - проточна цитометрија, трансплантација на хематопоеетски матични клетки
- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акутни леукемии, трансплантација, акутни и касни компликации од третман на акутни леукемии, дијагноза и терапија на солиднитумори, дијагностички методи во област на миелопластичен Sy и анемични Sy, изведување на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пулмоалергологија, ехо на срце и др.
- Во физикална медицина - ласеротерапија, ЕХО на меки ткива, лимфна дренажа
- Во офталмологија - фако хирургија на катаракта, витректомија, кератопластика, ласер фотокоагулација, ЕХО на око А и В скен, компјутерска периметрија, фако метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ласер, индиректна офталмологија, ендокринолошка офталмологија и др.
- Во микробиолошка дијагностика - молекуларна дијагностика за ХЦВ
- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултразвук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардиографија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на периферни крвни садови, терапија на сангвинантни крваречки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија - дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопија со термокаутер (поставување на стент и агрон плазма), електрофизиолошко иследување и аблација при постоење на акцесорни патишта, коморни тахикардии и атријална фибрилација и др.

- Во оториноларингологија - рана детекција на фаринголарингеални карциноми и хирургија на истите, пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални блок дисекции на врат, FESS хирургија и др.
- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕР, употреба на DUODOPA препарат за континуирана гастроинтестинална апликација, цереброваскуларни болести, генетски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна терапија, детско и адолесцентно ментално здравје, неуромониторинг *invaziv/noninvaziv*, тромболиза + сонотромболиза и др.
- Во ендокринологија - денситометрија (DXA) на коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна жлезда, неурохормони и др
- Во дерматологија – дерматохирургија, хистопатологија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија, склерозација на вени со пена
- Во радиодијагностика - КТ ангиографија, неурорадиологија, мускулоскелетна радиологија
- Во клиничка биохемија - PCR техника за детекција и генотипизација на вируси, PCR техника за анализа на DNA/RNA
- Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, фиброскен
- Во фармакологија - стандардни процедури на предапplikативна подготовка на цитотоксични лекови

Имајќи го во предвид фактот дека тенденцијата на Министерството за здравство е воведување на нови методи и техники на практикување на медицина, после направена анализа се одлучи да се додадат и следните нови методи за кои има потреба од едукација.

ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Пластична хирургија	FAT GRAFTING (собирање на масно ткиво)	Помалку од три месеци	Подобрување на квалитетот на живеењето и социјализацијата на пациентите со излекувани длабоки изгореници, превенција и лекување на екстензивни кожни контрактури и хипертрофични лузни, келоиди и др. компликации и побрзо заздравување на изгорениците	Побрзо и поквалитетно социјализирање и ослободување на повредените од изгореници работоспособни лица
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Тораковаскуларна хирургија	СЕПС метода - субфасцијална ендоскопска перфораторска хирургија (за третман на варикозни вени)	Помалку од три месеци	Мини-инвазивна метода со брзо опоравување и хоспитализација сведена на 1-2 дена по операција	кратка хоспитализација со брзо опоравување и враќање на работа
ЈЗУ УК за хирургија на лице, вилицы и врат-максиллофацијална хирургија - Скопје	Максифацијална хирургија	микроваскуларна реконструкција на глава и врат	Од три од шест месеци	подобрен квалитет на живот-естетски и функционален, зголемен успех во лекување на малигни заболувања	намалување на трошоци на лекување во странство, намалување на компликации, проширување на дијапазон на услуги на здравствениот систем

ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ КАРИЛ	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Хемодинамски мониторинг	Помалку од три месеци	Систем за пратење и оддржување на адекватно крвоснабдување на органиците кај пациенти на интензивна нега	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ КАРИЛ	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Регионални блокови водени под ултрасонографија	Помалку од три месеци	Администрација на анестетик со ултразвучна контрола на позицијата на иглите преку кои се внесува анестетикот до точно одредени нерви	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за трауматологија	Ортопедија и трауматологија	Преден интрапелвичен пристап Nilversalo	Помалку од три месеци	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за трауматологија	Ортопедија и трауматологија	Трансплантација на рскавица	Помалку од три месеци	Замена на дефектите во рскавицата и враќање на нормалната функција на оштетниот зглоб	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за ортопедски болести	Ортопедија и трауматологија	Артроскопска реконструкција на нестабилно рамо	Помалку од три месеци	Помалку инвазивен начин за хируршки третман на нестабилно рамо	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за ортопедски болести	Ортопедија и трауматологија	Ендопротетика на зглобови на шаката	Помалку од три месеци	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ ОЕ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР	Друго.	Итна Перкутана Трахеотомија (крикотиридомија а)	Помалку од три месеци	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ЈЗУ УК ТОАРИУЦ ОЕ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР	Друго..	Ултразвучен доплер на крвните садови	Помалку од три месеци	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК ТОАРИУЦ ОЕ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР	Друго..	Перкутана бронхоскопска трахеотомија	Помалку од три месеци	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на Фонд за здравствено осигурување на Македонија
ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија - Скопје	Гастроентерохепатологија	Фиброскен	Помалку од три месеци	Подобар третман на заболувањата на црниот дроб	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија - Скопје	Гастроентерохепатологија	Манометрија на езофагус и анален сфинктер	Помалку од три месеци	Современ пристап во дијагностицирање на патолошки состојби на езофагеалниот и аналниот сфинктер	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија - Скопје	Гастроентерохепатологија	Ендоскопска субмукозна дисекција	Од шест до девет месеци	Современ пристап во лекување на малигни лезии на дигестивниот тракт	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго..	Тотална оклузија на грлото на матката	Помалку од три месеци	Превенција на доцни абортуси и предвремени породувања	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго..	Електростимулација на карлично дно (FES - функционална електростимулација и AMFES - акутна максимална функционална		Современ пристап во лекувањето на уринарна и фекална инконтиненција	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем

			електростимулација) за лекување на уринарна и фекална инконтиненција				
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје			Одредување на sentinel node - интраоперативно одредување на зафаќањето на лимфните јазли кај напреднати генитални карциноми	Помалку од три месеци	Современ пристап во оперативниот третман на малигните гинеколошки болести	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем	
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје			Напредна Фетална ехокардиографија	Помалку од три месеци	Навременно дијагностицирање на срцевите аномалии кај плодот	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем	
ЈЗУ УК за дерматологија - Скопје	Дерматовенерологија		Ласер за фотосклероза и фоторејувенација	Помалку од три месеци	Неинвазивна метода за лекување на варикозитети и други бенигни васкуларни тумори (хемангиом)	Нехируршка, амбулантска и поевтина метода	
ЈЗУ УК за детска хирургија - Скопје	Детска хирургија		Терапевтско - дијагностички методи: торакоскопија, цистоскопија, лапароскопија	Помалку од три месеци	Пократка хоспитализација (во денови), помала болка, помала доза на антибиотици и аналгетици, пократка хируршка интвензија, подобар естетски ефект	Примена на современи дијагностичко-терапевтски процедури со заштеда на финансиски средства	

ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Флоуцитометрија – Flowcytometry	Помалку од три месеци	Рана дијагностика на примарни имунодефици и малигни заболувања, терапија и следење кај трансплантирани деца, болни од малигни заболувања	Пациентите до сега се упатуваа во странство, а со набавката ќе се намали одливот на средства и ќе се овозможи брзо дијагностицирање на примарните имунодефици како и за жал зголемениот број на малигни заболувања во детската возраст
ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Total body cooling – ладенење/хипотермија на цело тело	Помалку од три месеци	Намалување на последиците од асфиксија и превенирање на последиците од хипоисхемична енцефалопатија	Намалување на бројот на денови во единицата за интензивна нега и терапија
ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Bubble CPAP – Bubble континуиран позитивен притисок во дишните патишта	Од три од шест месеци	Намалување на потребата од механичка вентилација кај прематурни новородени	Намалување на болнички денови во единицата за интензивна нега и терапија, намалување од изложеност на инфекции
ЈЗУ УК за дигестивна хирургија - Скопје	Дигестивна хирургија	Трансплантација на црни дроб	Помалку од три месеци	Намалување на време на чекање за интервенција, намалување на трошоци	Намалување на трошоците за државата најмалку 50-70% доколку се ухода методата, заживување на капацитетна трансплантација
ЈЗУ УК за ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања - Скопје	Ендокринологија	Тенкоиглена биопсија под ултразвук на тироидна и паратироидна жлезда	Помалку од три месеци	Рано откривање на тумори на тироидната и паратироидната жлезда	Зголемување на обемот на дијагностичките процедури, навремена интервенција за конечно излекување

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје	Инфектологија	Тестирање на генотипска резистенција на ХИВ (вирус на имунодефициенција кај луѓето)	Помалку од три месеци	Неопходност за таргетирана селекција на антиретровирусна терапија со највисок ЕБМ доказ	1.Зголемена прецизност и ефикасност во дијагностицирањето, рана и брза дијагноза како неопходен предуслов за ефикасно лекување.2.Минимизирање на ризиците за прогресија на болеста до состојби кои изискуваат драстично поголем трошок на ресурсите. 3.Финансиска заштеда
ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје	Инфектологија	Етиолошка молекуларна дијагностика на ургентни инфективни болести во единица за интензивна нега со капацитет функционален 24/7/365		Неопходност за таргетиран избор на терапија со највисок ЕБМ доказ	1.Зголемена прецизност и ефикасност во дијагностицирањето, рана и брза дијагноза како неопходен предуслов за ефикасно лекување, 2.Намалување на ризиците од појава на резистенција, 3. Минимизирање на ризиците од прогресија на болестите до состојби кои изискуваат драстично поголем трошок на ресурсите, 4. Финансиска заштеда
ЈЗУ УК за кардиологија - Скопје		Ренална денервација		Регулирање на резистентна хипертензија	Помал ризик за морталитет од кардиоваскуларни заболувања

ЈЗУ УК за кардиологија - Скопје		ТАВИ - Трансартериска аортна валвуларна имплантација	Од три до шест месеци	Замена за отворена кардиохирургија	Помал ризик за морталитет од кардиоваскуларни заболувања
ЈЗУ УК за клиничка биохемија	Друго..	Капиларна електрофореза	Од три до шест месеци	Одредување на специфични мали молекули со автоматизирани, прецизни и брз метод	Проширување на палета здравствени услуги, мониторирање на витамини, аминокиселини, флавоноиди, олигонуклеотиди
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	ЕЛИСА метода за определување на антитела во ликвор	Од три до шест месеци	Рана дијагностика и ефикасен третман на пациенти со невроимунолошки заболувања	Ќе се намали времетраењето на хоспитализација на пациентите и ќе се намалат финансиските трошоци на долготраен третман на пациентите
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	Полисомнографија	Помалку од три месеци	Диференцирање на парасомнии, епилептични од неепилептични напади, диференцирање на соматски когнитивни и нарушувања на вегетативниот нервен систем при спиење со реперкусии врз дневното функционирање, селектирање на соодветна фармакотерапија и други тераписки процедури	Подобрување на здравствените услуги за пациентите, подобрување на квалитетот на здравствената грижа за пациентите, подобар квалитет на живот за пациентите

ЈЗУ УК за неврохирургија - Скопје	Неврохирургија	Ендоваскуларна хирургија	Од три од шест месеци	Минимално инвазивна метода, скраено болничко лекување, намалување на бројот на постпроцедурални компликации, мален морбидитет и морталитет	Заштеда на Фонд за здравствено осигурување на Македонија кој сега овие пациенти ги упатува во странство. Оваа метода на лечење на церебралните васкуларни малформации е прва метода на избор при лечење по сите светски guideline-и. Скраено болничко лечење
ЈЗУ УК за нефрологија - Скопје	Нефрологија	Морфолошка анализа на калкули	Помалку од три месеци	Идентификување на природата на бубрежната калкулоза, со цел да се одбере ефикасен лек за нивно елиминирање. Во колку е можно да се стопат камењата по пат на медикаментозно лекување, би се избегнале инвазивните хируршки процедури на нивното лекување.	Бенефитот би бил заштеда на средства за поскапите инвазивни методи на лекување.
ЈЗУ УК за нефрологија - Скопје	Нефрологија	Имуноадсорпција	Од три од шест месеци	Лекување на болни со трансплантиран бубрег и бубрежно отфрлање, Лекување на болни со автоимунни заболувања	Ефикасно подобрување на преживувањето на трансплантираниот бубрег. Постигнување ремисија кај автоимуните болести
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Кератопластика	Помалку од три месеци	Враќањето на видот кај пациентите со корнеално слепило, настанато поради механички, термички и хемиски повреди и ектазии	Намалена бројка на пациенти испратени на лекување во странство и заштеда на буџетот предвиден за

				во поодмината фаза	конзилијарните случаи кои се испраќаат во странство за оваа метода
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Трансплантација на амнион	Од три од шест месеци	Лекување на пациенти, термички, хемиск и и механички повреди и пациенти со хронични заболувања на преден сегмент	Заштеда на буџетот поради испраќање на вакви пациенти надвор од државата
ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје	Пластична хирургија	Реконструкција на мекоткивни дефекти и гради после мастектомијасо retractor free flap резен	Помалку од три месеци		Помалку пациенти лекувани во странство и повеќе пациенти лекувани од странство
ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје	Пластична хирургија	VAC-систем за миене на рани и декубити	Помалку од три месеци	Современ пристап во третманот на рани	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Методи на работа со деца со ADHD, психомоторна редукација и релаксација, Неурофидбек (Neurofeedback) и биофидбек	Помалку од три месеци	Деца со вакво нарушување ќе можат подобро да го насочуваат вниманието, да постигнуваат подобри резултати на училиште, да се намали стапката на напуштање на училиштето поради бихевиорални проблеми и импулсивност и подобра контрола на однесувањето и емоциите.	Значително помалку коморбидни состојби и нарушувања на менталното здравје и можното деликвентно однесување.

ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Light therapy (терапия со светлина)	Помалку од три месеци	Третман на пациенти со сезонска депресија, со jet-leg, несоница и др. Дијагностика на белодробни тумори во ран стадиум со што се очекува навремена и адекватна терапија и подобрување на преживувањето на пациентите.	Третман на пациенти со сезонска депресија, со jet-leg, несоница и др. Дијагностика на белодробни тумори во ран стадиум со што се очекува навремена и адекватна терапија и подобрување на преживувањето на пациентите.	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитетот на здравствен систем
ЈЗУ УК за пулмологија и алергологија - Скопје	Пулмологија	Ендобронхијална ултрасонографија	Помалку од три месеци			Рационализација на дијагностичката постапка и намалување на вкупните трошоци и време во понатамошниот третман на болните.
ЈЗУ УК за пулмологија и алергологија - Скопје	Пулмологија	Третман на централен дишен пат (Ласер, аргон плазма, електрокаутеризација, криотерапија и поставување и менаџмент на ендобронхијални стентови)	Од три од шест месеци	Подобрување на времетраењето и квалитетот на животот кај пациентите со бенигни и малигни болести на централните дишни патишта.	Подобрување на времетраењето и квалитетот на животот кај пациентите со бенигни и малигни болести на централните дишни патишта.	Намалување на трошоците за третман на горенаведените болни кои засега се испаѓаат во странски здравствени институции.
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТГ дијагностика	Магнетна Резонанца ентенографија	Од три од шест месеци		Современ пристап во дијагностицирање на болести на тенкото црево кое не е достапно за ендоскопско иследување	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитетот на здравствен систем
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТГ дијагностика	Фетален МРИ (магнетна резонанца)	Од три до шест месеци		Рано откривање на вродени аномалии кај плодот	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитетот на здравствен систем

ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија - Скопје	Онкологија	ИМРТ - Радиотерапија со модулиран интензитет	Од три до шест месеци	Зголемена прецизност на зрачниот третман, односно зголемена локална контрола на малигниот процес, следствено зголемено преживување а со подобрен квалитет на живот	Брз третман, заштеда на трошоци
ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија - Скопје	Онкологија	IGRT - image guided RT (радиотерапија водена со слика)	Од три до шест месеци	Попрецизно третирање на туморот во зависност од ритамот на дишење на пациентот, со оваа техника се елиминира озрачувањето на здрави ткива а се постигнува поголема доза во самиот тумор	Брз третман, заштеда на трошоци
ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија - Скопје	Онкологија	ВМАТ - варијабилно модулирана арк терапија	Помалку од три месеци	Попрецизно третирање на туморот во зависност од ритамот на дишење на пациентот, со оваа техника се елиминира озрачувањето на здрави ткива а се постигнува поголема доза во самиот тумор	Скратено време на третман по фракција - за сите останати радиотераписки техники се потребни минимум 10 мин по пациент, а со оваа техника третманот трае 2 минути, а во однос на прецизност е еквивалентна на ИМРТ (Радиотерапија со модулиран интензитет) и ИГРТ (радиотерапија водена со слика)

ЈЗУ УК за ревматологија - Скопје	Ревматологија	Видеокапилароскопија стагична - динамична	Помалку од три месеци	Рана дијагноза и брз почеток со васкуларна терапија кај пациенти со системски заболувања на сврзно ткиво	Заштеда во дијагностички смисол, финансиски бенефит заради рана дијагноза и рано започнување со терапија, обавување и развој на наставно-научна дејност
ЈЗУ УК за ревматологија - Скопје	Ревматологија	Кожна биопсија, мускулна биопсија на лабијални жлезди, биопсија на темпорална артерија	Помалку од три месеци	Побрза дијагноза на системски болести на сврзно ткиво и рано започнување со терапија	Заштеда од трошоци кои се прават надвор од клиниката, финансиски бенефит заради побрза дијагноза и рано започнување со терапија, обавување и развој на наставно научна дејност
ЈЗУ УК за токсикологија - Скопје	Пластична хирургија	Метода за имплантирање на поткожни таблети за превенција продолжена терапија на алкохолни и опиоидни зависници.	Помалку од три месеци	Подобрување на комфорот и квалитетот на животот на пациентите.	Намалување на трошоците по сите основи
ЈЗУ УК за токсикологија - Скопје	Гастроентерохепатологија	Поставување гастростоми и јејуностоми при клиничка нутриција кај корозивни интоксикации	Три до шест месеци	Соодветен третман на пациенти со корозивни интоксикации и сигурен начин за обезбедување на потребната нутритивна поддршка	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ УК за уво, нос и грло - Скопје	Оториноларингологија	CO2 ласер хирургија		Помал морбидитетот, полесно решавање на проблемите кај пациентите	Намалени материјални трошоци и болнички денови за клиниката.

ЈЗУ УК за уво, нос и грло - Скопје	Оториноларингологија	Дилатација на отворот на параназалните синуси со балон катетер	Помалку од три месеци	Помал морбидитетот, полесно решавање на проблемите кај пациентите	Намалени материјални трошоци и болнички денови за клиниката.
ЈЗУ УК за Урологија	Урологија	Ласерска литотрипсија	Помалку од три месеци	Помал морбидитет, пократок болнички престој, побрзо решавање на проблемите кај пациентот, пократко траење на периодот на опоравување.	Намалени материјални трошоци и болнички денови за клиниката.
ЈЗУ УК за хематологија	Хематологија	Квантитативно одредување на ниво на транскрипти на bcr/abl со Real-Time QPCR кај пациенти со хронична миелоична леукемија (ХМЛ)	Помалку од три месеци	Следене на ефикасноста на терапијата кај пациенти со ХМЛ и рано откривање на резистенција	Навремено откривање на случаи на резистенција кон првата генерација на инхибитори на тирозин киназа (ТКИ), рационално користење на скапи ТКИ од втората генерација
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје	Психијатрија	ТМС - транскранијална магнетна стимулација	Од шест до девет месеци	Лекување на пациенти кои се рефрактерни или резистентни на терапија и кај нив ја подобрува депресивната состојба	Намалени трошоци за лекови, поекономична, помалку инвазивна метода
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје	Друго..	Физикална медицина и рехабилитација - Цервикална и	Помалку од три месеци	Намалување на болките кај дискус хернија	Поголем успех во конзервативниот третман на дискус хернија и намалување на бројот на

			лумбална екстензија			оперативно лекувани пациенти
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје	Друго..		Физикална медицина и рехабилитација - третман со ударен бран - shock wave therapy	Помалку од три месеци	Успешно лекување на пациенти со калцификати во зглобовите и воспалителен процес на ниво на тетивите	Поголем успех во конзервативниот третман и негување на оперативни лекувани пациенти
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“ - Скопје	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Периферни блокови на нерви и пласирање централен венски катетер со ехо апарат	Од три до шест месеци	Подобрена интра и постоперативна аналгезија. Избегнување компликации поврзани со општа и регионална анестезија. Избегнување компликации при поставување на централна венска канила (ЦВК)	Намалени трошоци за лекови. Намален број на болнички денови	
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Урологија	Биопсија на простата	Помалку од три месеци	Брзо и навремено откривање на карцином на простата кој е на 2ро место по застапеност кај мажите	Навремено дијагностицирање на рак на простата овозможува навремен третман во раниот стадиум со што се намалуваат трошоците	
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Оториноларингологија	Ендоскопска хирургија на синуси	Помалку од три месеци	Помала траума, погизактна интервенција врз патолошкиот процес, намалени компликации, можност за работа под	Економски исплатлива, скратен болнички престој со можност за еднодневен престој	

				локална анестезија		Намалување на борјот на пациенти кои оперативнo се лекуваат за оваа состојба, екување во локалниот медицински центар и намалено оптеретување на медицинските центри во Скопје,
ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Гастроентерохепатологија	Интервентна ендоскопија	Од три до шест месеци	Помалку инвазивен третман на пациентите (односно намалување на потребата за оперативен третман), лекување во локалниот медицински центар		Намалување на борјот на пациенти кои оперативнo се лекуваат за оваа состојба, екување во локалниот медицински центар и намалено оптеретување на медицинските центри во Скопје,
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гастроентерохепатологија	Интервентна ендоскопија	Од три до шест месеци	Помалку инвазивен третман на пациентите (односно намалување на потребата за оперативен третман), лекување во локалниот медицински центар		Намалување на борјот на пациенти кои оперативнo се лекуваат за оваа состојба, екување во локалниот медицински центар и намалено оптеретување на медицинските центри во Скопје,
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Урологија	Трансуретрална ресекција на тумор на мочен меур и простата	Од три до шест месеци	Со истите оперативни техники се скратува болничкиот престој на пациентите на уролошкото одделение, нема оперативен рез и истите оперативни методи се без значителна крвозагуба, нема потреба од патување на пациентот во терциерно здравство за оперативен третман		Со самиот скратен болнички престој на пациентот се намалени болничките денови, нема потреба од превврски, цистостома, дрен, подолготрајно испирање на катетер, подолготрајна медикаментозна ампуларна терапија.

ЈЗУ Општа Болница Велес	Офталмологија	ФАКО МЕТОДА за операција на катаракта	Помалку од три месеци	Нема потреба од хоспитализација на пациентот	Нема потреба од хоспитализација на пациентот				
ЈЗУ Општа Болница Гевгелија	Гастроентерохепатологи ја	горно-дигестивна ендоскопија	Од три до шест месеци	Дијагностика на заболувањата на горниот дел на дигестивниот с-ем во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за ендоскопска дијагностика				
ЈЗУ Општа Болница Гостивар	Оториноларингологија	ОП - тонзилектомија и аденоидектомија, и други интервенции во ОРЛ	Помалку од три месеци	Лекување во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на оперативни интервенции				
ЈЗУ Општа Болница Гостивар	Дигестивна хирургија	Лапараскопија	Помалку од три месеци	Помлаку инвазивна хируршка метода, која го намалува и болничкиот престој и последиците од големите оперативни резови	Финансиска заштеда				
ЈЗУ Општа Болница Дебар	Кардиологија	24 екг мониторирање (Холтер)	Помалку од три месеци	Дијагностика на срцеви аритмии во локалниот медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика				
ЈЗУ Општа Болница Дебар	Друго..	Ултразвучен скрининг на аномалии во прв и втор триместар на бременоста	Помалку од три месеци	Рана детекција на аномалии на плодот, истото е задолжителен скрининг со новите перинатолошки протоколи, а со воведување на оваа метода во нашата	Cost-benefit за здравствениот систем на РМ ќе биде многу поголем ако на време се детектира плод со аномалии (навремено терминирање				

				болница ќе има и голем економски бенефит за пациентите -поради голема оддалеченост на здравствените установи во кои се врши ова иследување	на бременоста)
ЈЗУ Општа Болница Кавадарци	Офталмологија	ехо на око	Помалку од три месеци	Подобрена дијагностика во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Кавадарци	Дигестивна хирургија	лапараскопија	Помалку од три месеци	Помлаку инвазивна хируршка метода, која го намалува и болничкиот престој и последиците од големите оперативни резови	Финансиска заштеда
ЈЗУ Општа Болница Кичево	Педијатрија	Ехокардиографија кај деца	Од три до шест месеци	Достапност на дијагностика на патолошки срцеви состојби кај децата во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Кичево	Неврологија	ЕЕГ дијагностика	Од три до шест месеци	Достапност на дијагностика на патолошки невролошки состојби во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Кочани	Кардиологија	Воведување на дијагностичка процедура - Ехо преглед на срце	Од три до шест месеци	Достапност на дијагностика на патолошки срцеви состојби во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Кочани	Ортопедија и трауматологија	Ехо за колкчиња кај бебиња и мали деца	Помалку од три месеци	Скрининг за аномалии на колкот достапен во	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика

				локален медицински центар	градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Куманово	Урологија	Трансуретрална ресекција на простата и на мочен меур	Од три од шест месеци	Ефективен третман на бенигна хиперплазија на простата со минимално инвазивен пристап	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Охрид	РГГ дијагностика	Дигитална мамографија	Помалку од три месеци	Метода за дијагностицирање на рак на дојка со голема сензитивност и специфичност	Огромен бенефит во скрининг како и во елективни случаи кои ќе има импликации во поедноставување на патот до предфинална дијагноза на ракот на дојката а воедно и од финансиски аспект заради штедење на скапите методи на лечење кои произлегуваа од напреднатите (задоцнетите) стадиуми на наведеното заболување.
ЈЗУ Општа Болница Охрид	Гастроентерохелатологи ја	Колоноскопија	Од три од шест месеци	Навремено откривање на бенигни, предмалигни и малигни заболувања на дебелото црево	Навременото лекување на ракот на дебелото црево драстично го смалува оптеретувањето на целиот здравствен систем како кадровски така и финансиски со смалена потреба од апликација на скапи методи и лекаства кои се аплицираат кај напреднати задоцнети стадиуми.

ЈЗУ Општа Болница Прилеп	Интерна медицина	Ехо на тироидна жлезда и пункција на тироидна жлезда		Испитување на патолошки состојби на тироидна жлезда во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Прилеп	Педијатрија	Ултразвучна дијагностика на рано мозочно оштетување кај деца		Современа дијагностика достапна во локален медицински центар	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ Општа Болница Струга	Пулмологија	Бронхоскопија	Од три од шест месеци	Рано дијагностицирање на тумор на бели дробови и дишните патишта, евидентно ќе се скрати времето на чекање кај пациентите, ќе се избегнат дополнителни компликации, пациентите нема да патуваат во друг град за ваков вид на интервенција	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на дијагностика
ЈЗУ Општа Болница Струмица	Ортопедија и трауматологија	Операции на проксимален фемур	Од три од шест месеци	Достапност на современ медицински третман во локален медицински центар	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на третман
ЈЗУ Општа Болница Струмица	Дигестивна хирургија	Лапароскопска апендектомија	Помалку од три месеци	Помалку инвазивен оперативен третман за патолошки состојби на апендиксот	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на третман

Пациентски центар	Специјалност во рамките на која пациентите се лекуваат	Метода	Времетраење на علاجот	Очекуван бенефит за пациентите	Очекуван бенефит за здравствениот центар
ЈЗУ СБ Св.Еразмо - Охрид	Неврологија	третман со ботулин токсин	Помалку од три месеци	Третман на спастичитет кај деца (одел за третман на церебрална парализа), третман спастичитет кај возрасни (оддел за физикална терапија и рехабилитација на соодветни пациенти), третман дистонија, миоклонус, тремор, третман на болка со ботулин токсин и хиперхидроза.	Следење на светски трендови, зголемување на обем на работа и број на пациенти во нашата установа, проширување на дејноста на медицинскиот центар
ЈЗУ СБ Св.Еразмо - Охрид	Ортопедија и трауматологија	Протетика и артроскопски третман на рамо	Од три од шест месеци	Современ третман на повреди на рамото	Намалување на бројот на пациенти упатени во други градови за овој вид на третман
ЈЗУ СБ Св.Еразмо - Охрид	Неврохирургија	Апликација на тораколумбален кеј	Помалку од три месеци	Поголема безбедност во тек на операција што овозможува и поголема прецизност	Зголемување на нивото на безбедност на оперативните интервенции со што се подобрува квалитетот на здравствените услуги
ЈЗУ Завод за превенција, третман и рехабилитација од кардиоваскуларни заболувања - Охрид	Кардиологија	Перкутано поставување на уреди за затварање на атријални и вентрикуларни	Од девет од дванаесет месеци	Намалување на бројот на компликации, пократок болнички престој во споредба со пациентите кои се третираат хируршки	Намалување на бројот на компликации, пократок болнички престој во споредба со пациентите кои се третираат хируршки

		септални дефекти			
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго..	Логопедска терапија на пациенти со Dg. Rhinofalia со помош на The Oral and Nasal Listener.	Помалку од три месеци	Пократко времетраење, а поефикасна логопедска терапија на патолошката состојба на вербалната комуникација последица на Palatoschisia (расцеп на непце)	За пократко време опфатени поголем број пациенти - поголем финансиски бенефит.
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго..	Верботонална метода во рехабилитација на лица со кохлеарен имплант, аудиометриско испитување на лица со кохлеарен имплант.	Помалку од три месеци	Развој на слушна перцепција и говор кај лицата со кохлеарен имплант. Следење на развојот на слушната перцепција.	Финансиски бенефит.
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго..	Говорни параметри, говорен интензитет, респирација, гласовен интензитет, велофарингеално затворање, јазично-палатален контакт кај пациенти со Arhonia и Dysrhonia.	Помалку од три месеци	Точна и прецизна дијагностика и третман, скратување на времетраењето на рехабилитациониот третман.	Скратување на времетраењето на третманот на лица кои имаат проблеми во гласот како и губиток на гласот.
ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември - Скопје	Ендокринологија	Дензитометрија	Помалку од три месеци	Навремено откривање на остеопорозата и навремено лекување. Превенција на	Намалување на трошоците за лекување на остеопороза во напреден стадиум и

				патолошки фрактури.	нејзините компликации (ф-ра на колк - ендопротеза ...)
ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември - Скопје	Кардиологија	Дуплекс скен (ехо колор доплер) на каротидни артерии	Помалку од три месеци	Следење на комплициите од кардиоваскуларните заболувања, дијабет и хиперлипидеми и соодветна превенција на цереброваскуларни настани.	Намалување на трошоците од комплициите на кардиоваскуларните болести и каротидна болест
Институт за трансфузиона медицина (ИТМ) на Република Македонија	Друго..	NAT (Nucleic acid testing) - Тестирање на нуклеински киселини	Од три до шест месеци	скрининг и конфирматорни тестови за заболувања преносливи со крв	Навремена детекција на носител, безбедна крв и крвни производи
ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - Козле, Скопје	Педијатрија	Полисомнографија кај деца	Помалку од три месеци	Дијагностицирање на децата кои манифестираат престанок на дишење во тек на спиење кое дава соодветни реперкусии на менталниот, когнитивниот развој, оптеретување на срцевата работа, пореметувања во однесувањата и бројни други компликации кои би можеа навреме да се препознаат и да се превенираат. Полисомнографијата е метода која прецизно го опредедува степенот на намален прилив на	Методата не е развиена во државното здравство кај педијатриската популација, би имала огромно бенефит со навремено препознавање на оваа група на деца би се спречиле последиците од намалена исхрана на мозок и срце во раната детска возраст и последиците од истото претходно опишани

				кислород до напред опишаните органи. Оределувањето и на степенот на апнеа/хипонеа индекс упатува и на ургентност од потребата за хируршко разрешување на зголемените тонзили. Методата нашироко се употребува последните 7 години и кај детската популација. Корисноста е огромна, навремено препознавање на овие состојби овозможува превенција на развој на хроничитет.	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај деца - Козле, Скопје	Педијатрија	РИНТ метода – спирометрија кај деца под 6 години		Дијагностика на опструктивни белодробни болести кај деца под 6 годишна возраст.	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	Пулмологија	Примена на неинвазивна вентилација (VAP/CPAP)	Помалку од три месеци	Современа нега на критично болни	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	Пулмологија	Интервентна бронхоскопија (бронхологија) кај бенигни и малигни тумори поставени централно т.е. во големите дишни патишта и	Од три од шест месеци	Помалку инвазивна и посветина метода од класичната белодробна хирургија, подобрување на квалитетот на живеење, продолжување на животниот век.	Проширување на здравствени услуги и подобрување на квалитет на здравствен систем
		бронхални крвавења : ендобронхијална криотерапија (криохирургија), ендобронхијална електротерапија (електрокаутеризација).			

Во 2015 година во план е започнување на **фокусирани специјализирани напредни обуки** во следните области :

1. **Хирургија на колено**, ќе се едуцираат пет доктори (двајца од Универзитетска клиника за ТОАРИЛУЦ ОЕ Ортопедија и ОЕ Трауматологија, еден доктор од „ГОб 8-ми Септември“ и еден доктор од Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид)
2. **Офталмологија** ќе се едуцираат пет доктори, (тројца доктори од Универзитетска клиника за очни болести, двајца од „ГОб 8-ми Септември“) со фокус на витроретинална хирургија и кератопластика
3. **Дигестивна хирургија** ќе се едуцираат пет доктори (тројца доктори од Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, еден доктор од ГОб „8-ми Септември“ и еден доктор од Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје) со фокус на панкреас и хирургија на малигни заболувања
4. **Ендокринохирургија** ќе се едуцираат, тројца доктори од Универзитетска клиника за ендокринологија и двајца доктори од ГОб „8-ми Септември“
5. **Неврологија и Неврохирургија** ќе се едуцираат пет доктори, двајца невролози од Универзитетска клиника за неврологија и тројца неврохирурзи од Универзитетска клиника за неврохирургија (со фокус на мозочни аневризми и малигни заболувања)
6. **Неонатологија** ќе се едуцираат пет доктори, тројца доктори од Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и двајца доктори од Универзитетска клиника за детски болести (со фокус на водење на прематурно родени).

За овие шест области ќе се најдат најдобрите центри во Европа (Австрија, Германија, Италија и др.), Канада, САД и Јапонија .

Обуката за хируршките операции е предвидена да биде со времетраење од шест месеци до една година . Првиот месец треба да работат на кадавер, симулатор или животни како би се здобил со теоретска подготовка, потоа да биде прв асистент и последните шест месеци да биде главен хирург . Сите доктори ќе бидат внимателно одбрани за едукациите и ќе потпишат посебни договори со Министерството за здравство, ќе треба да обучат минимум четири доктори во наредните две години и по нивното враќање треба да бидат ментори на минимум двајца доктори на субспецијализација.

Финансиските средства за едукацијата на нашите лекари и воведувањето на нови методи и интервенции кои ќе се реализираат во рамките на средствата предвидени со оваа Програма.

Покрај едукациите на лекари и останатиот медицински персонал од Република Македонија во странство, со оваа програма опфатени се и специјализациите на лекари од Република Македонија во 2015 година во странство, како и едукации/тренинзи/обука на медицинскиот кадар во јавните здравствени установи во Република Македонија од страна на стручни медицински лица кои доаѓаат од странство во текот на 2015 година.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за реализација на активностите предвидени со оваа програма се предвидени за:

- трошоци за обука,
- надомест на трошоците за превоз до и од местото на обука,
- сместување во местото на обука,
- како и месечен надомест за престој.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, во висина од 40.000.000,00 денари.

3. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10038/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6048.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

**I
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**

За реализација на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2015 година со терапија и лекови кои досега се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува дека за 2015 година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 90.000.000,00 денари:

Реден број	Активности	Вкупен износ
1.	Лекување на пациенти со ретки болести без разлика на статусот на осигурување.	90.000.000,00
	ВКУПНО:	90.000.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 90.000.000,00 денари кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки болести ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните здравствените установи, извршители на лекувањето задолжително ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија.

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Министерството за здравство го следи спроведувањето на оваа програма и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствените установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 31.01.2016 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2015 година, предвидени со оваа програма.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10043/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6049.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“, бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година во вкупен износ од 2.045.100.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), раздел 14004 -Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20 Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 – разни трансфери во износ од 443.000.000 денари и потпрограма 2А- Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.602.100.000 денари.

II

Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 1.931.100.000, ќе се користат за следниве мерки за рурален развој:

Код на мерка	Назив на мерка	Износ (во денари)
111	Обука и информирање на земјоделските производители	1.000.000
112	Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	8.955.455
114	Советодавни услуги во земјоделството	1.000.000
121	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства	313.120.066
122	Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите	5.000.000
123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	16.791.943
124	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството	569.596.285
131	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност	45.000.000
211	Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	36.000.000
213	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	24.886.017
214	Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток	22.000.000
215	Органско производство	43.769.648
321	Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини	280.792.030
322	Обнова и развој на селата	140.084.379
323	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	276.715.297
411	Поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	2.000.000

413	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	4.000.000
		1.931.100.000

Дел од средствата од овој дел од оваа програма во износ од:

- 66.674.629 денари се наменети за исплата по основ на неподмирени обврски од мерката за техничка поддршка за реализирање на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 и 2012 година, а 51.763.251 денари се наменети за исплата по основ на неподмирени обврски од мерката за техничка поддршка за реализирање на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014.
- 20.451.000 денари се наменети за исплата согласно членот 26 од Законот за иновациона дејност и
- 1.500.000 денари се наменети за исплата по основ на правосилни судски пресуди кон Агенцијата за предмети по мерките од годишните програми за финансиска поддршка на руралниот развој.

Корисник на средствата од став 2 алинеја 2 на овој став е Фондот за иновации и технолошки развој.

III

Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 114.000.000, се наменети за следниве мерки на државна помош во земјоделството и руралниот развој:

Точка	Вид на мерка	Износ (во денари)
1.	Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој	113.000.000
1.2.	Организирање и спроведување на манифестации и саеми	30.000.000
1.3.	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители	
1.4.	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	35.000.000
1.5.	Изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	2.000.000
1.6.	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	6.000.000
1.7.	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно-демонстративни примери	6.000.000
1.8.	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	33.000.000
1.9.	Трошоци за изработка на геодетски елаборати	1.000.000
2.	Помош за плодоуживатели	1.000.000
ВКУПНО		114.000.000

IV

Средствата од табелата од дел II мерка 111 „Обука и информирање на земјоделските производители“ од оваа програма се спроведуваат во согласност со членот 66 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за организирање и одржување на информативни сесии од следниве области:

- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство,
- воведување и употреба на современи технолошки достигнувања и иновативни практики,
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати,

- примена на пропишаните стандарди од областа на заштита на животната средина, заштита и здравје на луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита, здравје и благосостојба на животните и примена на хигиенски практики и

- воведување на земјоделско производство со примена на повисоки стандарди за квалитет.

Корисници на поддршката од став 1 на овој дел се земјоделските производители од земјоделските стопанства регистрирани во ЕРЗС.

V

Средствата од табелата од дел II мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ од оваа програма се спроведуваат во согласност со член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 5.383.395 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација од мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, а дел од средствата од горе наведената мерка, а во износ од 1.572.060 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација од мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

VI

Средствата од табелата од дел II мерка 114 „Советодавни услуги во земјоделството“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност со член 69 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Средствата од став 1 на овој дел се наменети за финансиска помош во вид на поддршка која се доделува за воспоставување на систем на советодавни услуги.

Корисниците на средства од став 1 на овој дел се:

- јавни институции од областа на образованието и научно-истражувачка работа за земјоделство и шумарство,
- национални здруженија на земјоделски производители и приватни сопственици на шуми и
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во земјоделството и шумарството.

Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

VII

Средствата од табелата од дел II мерка 121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од оваа програма се спроведуваат во согласност со член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Средствата од став 1 на овој дел се наменети и се распределуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- набавка на добиток - 15.000.000 денари;
- набавка на пчелни матици - 500.000 денари и
- подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини - 19.500.000 денари
- набавување на опрема за систем капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури и бунари за наводнување - 15.000.000 денари
- набавка на инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури - 11.073.370 денари.

Средствата од ставот 1 на овој дел во износ од 203.998.528 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година и тоа:

- износ во висина од 65.000.000 денари за набавка на добиток и подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора и
- износ во висина од 138.998.528 денари за набавка на инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури,

Дел од средствата од ставот еден на овој дел во износ од 48.048.168 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски за реализација на мерка 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014.

Неповратната финансиска поддршка од став 2 на овој дел по барање на корисникот може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка од став 1 на овој дел, за периодот од 01 јануари 2015 до 30 септември 2015 година е 30 септември 2015 година.

VIII

Средствата од табелата од дел II мерка 122 „Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите“ од оваа програма ќе се доделат во согласност со член 71 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за одржливо стопанисување со шумите.

Корисници на поддршката од ставот 1 на овој дел се приватни сопственици на шуми или здруженија на приватни сопственици на шуми.

IX

Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од оваа програма ќе се доделат согласно член 72 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Дел од средствата од ставот 1 на овој дел во износ од 13.791.943 денари се наменети за надмирување на неподмирени обврски од мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

X

Средствата од табелата од дел II мерка 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од оваа програма се доделуваат во согласност со член 73 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- одржување на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште,
- инвестиции наменети за водостопанство и
- инвестиции за поставување на громобранска заштита во бачилата.

Дел од средствата од став 1 од овој дел во износ од 13.796.764 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, а дел во износ од 539.596.285 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Корисници на средствата од став 1 алинеја 1 и 2 на овој дел се водостопанските претпријатија и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем за инвестициите од став 1 алинеја 1 и 2 на овој дел, а корисник на средствата од став 1 алинеја 3 на овој дел е ЈП за стопанисување со пасиштата.

Средствата за инвестициите од став 1 алинеја 1 и 2 на овој дел ги спроведуваат водостопанските претпријатија и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем, а може да ги спроведува и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по пат на јавна набавка.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка.

Средствата од став 1 на овој дел може да се доделат на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на времени ситуации од заверени од надзор или документација за набавка на опрема.

XI

Средствата од табелата од дел II мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од оваа програма се доделуваат во согласност со членовите 15 и 16 од Законот за за земјоделски задруги и член 74 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од став 1 на овој дел се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- основање и функционирање на земјоделски задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при Министерството;
- организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи;
- помош за премии за осигурување, во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од мал обем и 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од голем обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ниво и
- инвестиции за набавка на земјоделска механизација во висина од 90% од вкупната вредност на набавката.

Дел од средствата став 1 на овој дел во износ од 21.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, а дел во износ од 4.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Поддршката од став 2 алинеја 1 на овој дел се доделува за функционирање на земјоделски задруги и се исплаќа квартално.

Поддршката од став 2 алинеја 2 на овој дел се доделува во износ од 100% од вкупните прифатливи трошоци за спроведување на предвидените активности во програма за работа на земјоделската задруга и може, по барање на корисникот, да се додели на две рати.

Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели на две рати од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

XII

Средствата од табелата од дел II мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)“ од оваа програма се доделуваат согласно член 77 од Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за дополнителна финансиска поддршка во висина од 15% на директните плаќања по површина, грло добиток или единица производ.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 8.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Помошта од став 1 на овој дел се доделува согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XIII

Средствата од табелата од дел II мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од оваа програма се доделуваат во согласност со член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционалното овчарство и тоа:

- во висина од 80% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2014 до 31.10.2015 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина поголема од 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри и
- во висина од 40% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2014 до 31.10.2015 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 8.522.130 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, а дел во износ од 7.363.887 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Помошта од став 1 на овој дел се исплаќа за најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) при што за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од став 4 алинеја 1 на овој дел, односно 40% за помошта од став 4 алинеја 2 на овој дел, а за вработените лица над 10 помошта се намалува за 50%.

За помошта од став 1 на овој дел, бројот на вработени лица за кои се пресметува поддршката е во следниов сооднос:

- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено лице на 150 овци,
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено лице на 50 кози и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено лице на 80 говеда.

Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку една година од годината за која е исплатена поддршката.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став I на овој дел изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено лице.

XIV

Средствата од табелата од дел II мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ од оваа програма се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од став 1 на овој дел се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- Активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви и
- Воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.

Средствата од став 2 алинеја 1 на овој дел во износ од 1.500.000 денари се наменети за финансирање на активности за инвенторизација, колекционирање, регенерација, карактеризација и други активности во врска со заштитата на автохтоните сорти на земјоделски растенија.

Средствата од став 2 алинеја 2 на овој дел во износ од 6.000.000 денари се наменети за финансирање на годишни активности од програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 8.500.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година и тоа:

- Оперативните мерки и активности за ревитализација на ген банките во Скопје, Струмица и Прилеп 3.000.000 денари и
- За воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добитоки чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток 5.500.000 денари,

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 6.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година „за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добитоки чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток“.

Средствата од став 1 на овој дел ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.

XV

Средствата од табелата од дел II мерка 215 „Органско производство“ од оваа програма се доделуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 4.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 215 „Органско производство“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

XVI

Средствата од табелата од дел II мерка 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој за следниве намени:

- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе села во должина до 5 км;
- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на села со регионален пат или со населено место – град во должина до 7 км;
- инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места – села до 1.500 жители согласно последниот попис на население и домаќинства во Република Македонија;
- инвестиции во објекти и опрема за организирање на продажба на жив добиток во рурални средини и за усогласување на постоечките пазари за жив добиток согласно законите од областа на ветерина и

- инвестиции во објекти и опрема за домови за деца и млади и домови на култура во населени места.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 240.792.030 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата и централните плански региони.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 3 на овој дел.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел, по барање на корисникот, може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализацијата инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

Остатокот на средства од став 1 на овој дел ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента – Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

XVII

Средствата од табелата од дел II мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од оваа програма, се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој за следниве намени:

- изработка на урбанистички планови за населени места – села;
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км и
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 115.084.379 денари се наменети за подмирување на поднесени барања за финансиска поддршка за мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата и централните плански региони.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 3 на овој дел.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел, по барање на корисникот, може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

Остатокот на средства од став 1 на овој дел ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента – Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

XVIII

Средствата од табелата од дел II мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој за следниве намени:

- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места - села со локалитет од значење за начинот на живот и работа на селската популација во должина до 2 км;
- означување на културни и природни знаменитости во рурални средини;
- уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување со електрична енергија, водоснабдување, канализација);
- инвестиции за изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини – пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта и
- инвестиции за озеленување на површини покрај природни езера и магистрални патишта во рурални средини.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата и централните плански региони.

Корисник на средствата од став 1 алинеја 1, 2 и 3 од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.

Корисник на средствата од ставот 1 алинеја 5 на овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 алинеја 5 од овој дел, се доделува во висина од 100% од вкупната вредност од прифатливите трошоци и се исплаќа во висина на износот утврден согласно договорите за јавни набавки склучени од корисникот од ставот 4 на овој дел и склучен договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од ставовите 2 и 3 на овој дел.

Средствата од став 1 на овој дел во износ од 130.000.000 денари ги спроведува Министерството за транспорт и врски за инвестиции од став 1 алинеја 4 по пат на јавна набавка.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел, по барање на корисникот, може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 69.908.221 денари се наменети за подмирување по поднесени барања за финансиска поддршка за мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, а износ од 67.712.146 денари се наменети за подмирување по поднесени барања за финансиска поддршка за мерка 323 „Зачувување и унапредување на

традиционалните вредности во руралните подрачја" од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Дел од средствата од став 11 на овој дел во износ од 8.212.146 денари се наменети за спроведување на постапките за кои што Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија како корисник на средствата за спроведување на мерката 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година склучи договори за јавна набавка.

Остатокот на средства од став 1 на овој дел ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од I-вата компонента – Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

XIX

Средствата од табелата од дел II мерка 411 „Поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини" од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции согласно член 80 став 1 алинеа 4 од Законот за земјоделство и рурален развој за услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за изработка на стратегии за локален рурален развој.

Поддршката од став 1 на овој дел ќе се користи за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа со седиште во рурална средина.

Средствата од став 1 на овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци за услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за изработка на стратегии за локален рурален развој.

XX

Средствата од табелата од дел II мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини" од оваа програма ќе се доделат за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за локален рурален развој согласно членот 87 и 88 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат за реализација на стратегии за локален развој на рурални средини, подготвени од ЛАГ.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се ЛАГ-овите.

Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за локален рурален развој.

XXI

Средствата од табелата од дел III точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој" од оваа програма се спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од дел II став 2 од оваа програма, во вкупен износ од 66.674.629 денари се наменети за:

- 600.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.2 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми" од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.
- 28.800.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи" од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

- 3.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна набавка од мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка 2.8. „Трошоци за спроведување на едукативни и информативни кампањи за земјоделците“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
- 1.622.500 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 5.9 „Трошоци за изработка на геодетски елаборати“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
- 32.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 1.8 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година и
- 652.129 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски за материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

Средствата од дел II став 2 од оваа програма, во вкупен износ од 51.763.251 денари се наменети за:

- 12.043.511 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.2 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.
- 24.019.740 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.
- 4.700.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.6. „Спроведување на истражување, изработка на анализи, предлог проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.
- 4.000.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.7. „Инвестициони вложувања за воспоставување на научно-демонстративни примери“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.
- 6.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.8 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година и
- 1.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 2. „Помош за плодоуживатели“ од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Корисник на средствата од дел III потточка 1.9 „Трошоци за изработка на геодетски елаборати“ е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по спроведена постапка за јавна набавка и склучени договори за користење на услуги за изработка на геодетски елаборати за излагање на недвижности кои што во катастарското излагање останале со незапишани права.

Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош за плодоуживатели“ од оваа програма, ќе се спроведат согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

XXII

Средствата од оваа програма ги спроведува Агенцијата по пат на отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на поддршката и барања за исплата на средства по мерките за рурален развој од дел II на оваа програма, доколку поинаку не е уредено со оваа програма.

Роковите за објавување на јавните повици за поднесување на барања за користење на поддршката од оваа програма по поединечни мерки од оваа програма се следни:

- за мерките од дел IV, V, VI, IX, XI, XVI и XIX на оваа програма не подоцна од 20 дена од денот на објавување на оваа Програма;
- за мерките од дел XII и XV согласно уредбата од член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој и
- за мерките од дел VIII, X, XIII, XVII, XVIII и XX на оваа програма е 1 септември 2015 година.

Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на поддршката по различни мерки од оваа програма.

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Агенцијата.

За реализација на оваа програма се грижи Министерството.

Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

XXIII

Оваа програма влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10144/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6050.

Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 41/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.12.2014 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, видот и обемот на Основните геолошки истражувања за 2015 година.

II

Средствата за финансирање на проектите предвидени во оваа програма се во износ од 3.490.000 (три милиони четиристотини деведесет илјади денари), кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 21 - Геолошки завод, категорија 48 - капитални расходи, ставка 485 - вложувања и нефинансиски средства.

III

Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел обезбедување на Основни геолошки карти и податоци за геолошкиот состав и структурата на земјината кора, преку поставување на основната база на податоци од геолошките истражувања, изработка на проекти за дигитални геолошки карти, за водење катастар и биланс на минерални сировини за потребите на Република Македонија, од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

Ред. број	Вид позиција	Износ (денари)
1.	Изработка на проект за изработка на дигитални геолошки карти на Република Македонија (од 1:25 000) со методологијата на Географски информационален систем	900.000
2.	Изработка на проект за формирање на катастар на наоѓалишта на минерални сировини во Република Македонија	540.000
3.	Изработка на проект за водење на биланс на геолошки и рудни резерви на минерални сировини во Република Македонија	350.000
4.	Геолошки информациски систем - набавка на нови и одржување на постоечки софтверски лиценци	1.700.000
	ВКУПНО:	3.490.000

IV

Реализацијата на проектите од делот III на оваа програма ќе се изврши врз основа на склучени договори со изведувачите, кои ќе се изберат по објавување на јавен повик и спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги и стоки. Со најповолните понудувачи Геолошки завод на Република Македонија ќе склучи договор за јавна набавка.

Ревизија на проектите од делот III со реден број 1, 2 и 3 на оваа програма согласно член 30 став (2) и член 34 ставови (2) и (3) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) ќе врши Комисија за стручна оцена (ревизија) на геолошка документација формирана од страна на Геолошкиот завод на Република Македонија.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10491/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6051.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ
ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ
ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО
ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година-потпрограма 32 – Развој на енергетиката, ставка 464 – Разни трансфери, наменети за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2015 година.

II

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен износ од 6.000.000, 00 денари ќе се користат за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска противвредност по домаќинство за 2015 година.

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги распоредува Министерството за економија.

III

Надоместокот на дел од средствата за купени сончеви термални колекторски системи ќе го остварат само лицата кои:

- имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем по денот на објавувањето на Јавниот оглас до завршување на Јавниот оглас од дел IV на оваа програма, што се докажува со документација од став 2 на овој дел,

- го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончеви термални колекторски системи во својот дом врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, што се докажува со документација од став 2 на овој дел.

За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите од став 1 на овој дел се исполнети, барателот до Министерството за економија ги доставува следните документи:

1. пополнет образец за барање (кој во себе содржи изјава дека барателот го нема искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончев термален колекторски систем врз основа на претходните Јавни огласи на Министерството за економија во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 го-

дина). Образецот на барањето може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk,

2. доказ во оригинал дека е извршено купувањето на сончев термален колекторски систем, и тоа:

- фискална сметка, или
- фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на огласот.

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоците за вградувањето на соларниот колектор (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колектори.

Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

IV

За спроведување на транспарентна постапка при добивање надомест на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата, доделувањето на средствата ќе се одвива на следниот начин:

1. Министерството за економија со цел за стимулирање на користењето на сончевата енергија во Република Македонија од сончеви термални колекторски системи, во месец јануари ќе распише јавен оглас во три дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 мај 2015 година.

2. За времетраење на огласот, најмалку два пати ќе има известување за јавноста.

3. На 6 јуни 2015 година ќе се одржи јавно извлекување на лицата кои ќе го остварат правото на надомест на дел од трошоците направени за купен и вграден соларен колектор. За времето и местото на извлекувањето Министерството за економија ќе даде соопштение кое ќе биде објавено во три дневни весници и на национална телевизија со кое сите баратели ќе бидат покани на јавниот настан. Секој барател кој има доставено барање за надоместување на дел од трошоците може доколку сака да присуствува на јавното извлекување.

4. За спроведување на активностите за реализација на оваа програма министерот за економија ќе формира пет комисии кои ќе бидат составени од три члена и нивни заменици. Комисиите по пристигнувањето на сите барања за надомест на дел од трошоците доставени за времетраењето на јавниот оглас односно најдоцна до 31 мај 2015, со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати барања. Пристигнатите коверти во присуство на сите членови на комисиите ќе бидат ставени во унифицирани коверти на Министерството за економија.

5. Извлекувањето од точка 3 на овој дел ќе се одвива на следниот начин:

- извлекувањето ќе биде снимено и за истото Министерството за економија ќе има видеозапис и секој заинтересиран барател може да побара увид во видеозаписот од извлекувањето за што треба да достави писмено барање до Министерството за економија,

- унифицираните коверти во присуство на сите членови на комисиите ќе се стават во посебен сад,
- лицето кое го врши извлекувањето, секој извлечен коверт го предава на една од Комисиите,

- претседателот на секоја одделна комисија го соопштува името на барателот, по што комисијата пристапува кон проверка на документите доставени од страна на барателот и соопштува дали барањето е во согласност односно не е во согласност со условите и барањата од оваа програма,

- за времетраење на извлекувањето ќе се составува листа која ќе содржи податоци за извлечениот барател, за износот на надоместокот и за персоналниот данок на добивка,

- во оној момент кога ќе се извлечат барателите чиј збир на износот на надоместоци и на износот на персоналниот данок ги ангажира средствата наменети за оваа намена, ќе заврши извлекувањето на барателите кои имаат комплетна и уредна документација, по што ќе следи отварање на ковертите и читање на имињата и презимињата на останатите подносителите,

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и комплетна документација за времетраењето на извлекувањето ќе биде достапна на видеобим на местото на извлекувањето,

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и комплетна документација ќе биде објавена на веб-страницата на Министерството за економија најдоцна во рок од десет дена од денот на извлекувањето.

6. Избраните лица кои немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

V

Министерството за економија, пред објавувањето на листата на баратели од дел IV на оваа програма, ги проверува извлечените баратели кои имаат уредна и комплетна документација дали го искористиле правото на поврат на дел од средствата врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 година.

Доколку се констатира дека некои од извлечените баратели кои имаат комплетна и уредна документација веќе го искористиле правото на надомест, истите нема да бидат објавени на листата на баратели од дел IV на оваа програма и нема да може да остварат надомест за 2015 година.

Министерството за економија по објавувањето на листата на баратели од дел IV на оваа програма во рок не подолг од четири месеци од денот на извлекувањето по случаен избор ќе направи увид на лице место во 100 домаќинства и доколку констатира дека соларниот термален колектор не е инсталиран во тој случај извлечениот барател кој има комплетна и уредна документација нема да може да оствари надомест.

Средствата наменети за извлечените баратели кои имаат комплетна и уредна документација за кои по извршената проверка ќе се констатира дека веќе го искористиле правото на надомест во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 година како и средствата за барателите за

кои по извршениот увид на лице место се констатира дека соларниот термален колектор не е инсталиран ќе се вратат во Буџетот на Република Македонија.

По завршувањето на увидот на лице место, Министерството за економија ќе изготви финална листа на баратели кои го остваруваат правото на надомест на дел од средствата за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2015 година, по што ќе следи исплатата на средствата.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.42-10524/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6052.

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2015 – 2016 ГОДИНА

I. ВОВЕД

Со оваа програма се утврдуваат основните цели на политиката за заштита на потрошувачите, мерките и активностите за промоција и информирање на потрошувачите, советување, едукација, како и потребните финансиски средства за реализирање на програмата.

II. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Основната цел на политиката за заштита на потрошувачите утврдена е унапредување и заштитата на правата на потрошувачите.

Согласно Програмата за потрошувачи на Европската унија за периодот 2014 – 2020 година, приоритетите на политиката на заштитата на потрошувачите утврдени во оваа програма, се однесуваат на:

- зголемување на безбедноста на производите преку ефективен надзор на пазарот;

- подобрување на информираноста и едукацијата на потрошувачите, како и подигање на свеста за нивните права;

- остварување на правата на потрошувачите со подобрување на пристапот до алтернативно решавање на спорови и

- зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор во делот на заштитата на потрошувачите.

Приоритети од ставот 2 на овој дел имаат за цел:

1. Обезбедување на повисоко ниво на заштита на здравјето на потрошувачите и безбедноста во однос на производи и услуги кои не претставуваат храна, преку натамошна координација на надзорот на пазарот и активности во врска со безбедноста на производите;

2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите;

3. Натамошна хармонизација на законодавството за заштита на потрошувачите и олеснување на пристапот до алтернативно решавање на спорови и

4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.

III. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 И 2016 ГОДИНА

A. АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Министерството за економија активностите ќе ги реализира во соработка со невладините организации од областа на заштитата на потрошувачите по пат на објавување на Јавен повик за доделување на финансиски средства во висина од 550.000 денари за реализација на програма (проект) и тоа за:

Цел 1. Обезбедувањето на повисоко ниво на заштита на здравјето на потрошувачите и безбедноста во однос на производи и услуги кои не претставуваат храна, преку натамошна координација на надзорот на пазарот и активности во однос на безбедноста на производите.

Планирани активности:

1.1. Информирање на учесниците за координирани активности во надзорот на пазарот од учесниците вклучени во надзорот заради подобрување на безбедноста на производите и услугите на пазарот.

Организирање на регионални семинари во Скопје и Охрид.

Учесници:

Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за труд, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, Агенција за лекови, Царинска управа на Република Македонија, стопанските комори, трговски друштва, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Подготовка и печатење на летоци и брошура за правата на потрошувачите согласно законската регулатива од областа на заштитата на потрошувачите.

Потребни средства: 50.000 денари

2.2. Промоција на летоците од областа на заштитата на потрошувачите на отворени трибини со граѓаните во трговски центри.

Организирање на отворени трибини во трговски центри во Скопје, Битола и Струмица.

Организирање на прес конференција за заштитата на потрошувачите во трговски центри.

Учесници:

Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Биро за развој на образованието, Агенција за електронски комуникации, стопанските комори, трговски друштва, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

2.3. Поддршка на невладините организации за заштитата на потрошувачите за спроведување на следното:

- подигање на потрошувачката свест и култура;
- информирање и советување на потрошувачите во рамки на советите за потрошувачи формирани во локалните самоуправи и локалните, односно националните невладини организации за заштита на потрошувачите;
- правни совети на потрошувачите;
- медиумски кампањи;
- доставување на мислења и иницијативи за доуредување на законската регулатива;
- консултантска поддршка на локалните совети за заштита на потрошувачите и
- други активности согласно Законот за заштита на потрошувачите.

Учесници: Невладините организации за заштитата на потрошувачите.

Потребни средства: 180.000 денари

2.4. Објавување на јавен повик во два весници за финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите.

Потребни средства: 30.000 денари

2.5. Финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите за членарина во Европската организација на потрошувачите - BEUC и Светската потрошувачка организација - Consumers International.

Потребни средства: 80.000 денари

Цел 3. Натамошна хармонизација на законодавството за заштита на потрошувачите и олеснување на пристапот до алтернативно решавање на спорови.

Планирани активности:

3.1. Информирање за алтернативните форми за решавање на потрошувачките спорови (медијација и др.), во случаи на настанати спорови помеѓу трговците и потрошувачите при купувањето на производи или услуги.

Организирање на регионални семинари во Тетово, Кочани и Штип.

Учесници:

Министерство за правда, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, трговски друштва, стопанските комори, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.

Планирани активности:

4.1. Организирање на работна средба со институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и невладиниот сектор за заштита на потрошувачите за унапредување на соработката и координацијата на активностите.

Учесници:

Министерство за правда, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, Биро за развој на образованието и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 0 денари

4.2. Соработка на Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија со Советите за заштита на потрошувачите од поделни општини и градот Скопје заради унапредување на соработката и согледување на степенот на реализацијата на локалните програми за заштита на потрошувачите во согласност со Програмата за заштита на потрошувачите.

Организирање на две работни средби во Скопје и Охрид.

Учесници:

Министерство за финансии, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за правда, Министерство за транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Биро за развој на образованието, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветери-

нарство, Агенција за електронски комуникации, стопанските комори, Организацијата на потрошувачите на Македонија, градот Скопје, општините во Република Македонија и претставници од Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија.

Потребни средства:	30.000 денари
Вкупно потребни средства:	550.000 денари

2. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2.1. Државен санитарен и здравствен инспекторат

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за заштита на правата на пациентите од страна на инспекторите во подрачните одделенија.

Организирање на регионални средби во Кичево, Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Куманово, Крива Паланка и Кратово.

Учесници:

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Министерство за здравство и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 75.000 денари

2.2. Согледувањето на состојбите од областа на заштитата на правата на пациентите, правата и обврските на здравствените установи, здравствените работници и правата и обврските на пациентите.

Организирање на работни средби во Скопје.

Учесници:

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, претставници на здравствените установи, здравствени работници, Лекарска Комора, Македонско лекарско здружение и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 30.000 денари

2.3. Организирање на работни средби на инспекторите во подрачните одделенија со претставници на локалната самоуправа во општините кои се обврзани согласно Законот за заштита на правата на пациентите да формираат Комисија за заштита на правата на пациентите.

Организирање на работни средби во Куманово, Крива Паланка, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Струга, Дебар, Кратово и Пробиштип.

Учесници:

Државен санитарен и здравствен инспекторат, претставници на локалната самоуправа, претставници на здравствените установи, здравствените работници и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

2.4. Активности во врска со имплементирањето на Правилникот за безбедност на детски играчки.

Организирање на работна средба во Скопје.

Учесници:

Министерството за економија, Институтот за јавно здравје, Организацијата на потрошувачите на Македонија и трговски друштва.

Потребни средства: 20.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.

4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по поднесените претставки од страна на пациентите континуирано во текот на годината, како и за редовните инспекциски надзори на шест месеци, согласно Законот за заштита на правата на пациентите.

Потребни средства:	0 денари
Вкупно потребни средства:	185.000 денари

3. Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство активностите ќе ги реализира во соработка со невладиниот сектор/граѓански здруженија кои се активни на полето на потрошувачкото право, со цел јакнење на соработката и поддршка на политиките за заштита на потрошувачите.

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Изготвување на видео спот и емитување на македонска телевизија.

Видео спотот е на тема „Од фарма до виљушка безбедна храна за македонскиот потрошувач“. Спотот ќе трае 20-40 секунди и ќе се емитува на македонска телевизија. Исто така, спотот постојано ќе се емитува на веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Потребни средства: 320.000 денари

2.2. Изготвување, печатење на 5000 примероци и промоција на леток „Традиционални производи“.

Потребни средства:	80.000 денари
Вкупно потребни средства:	400.000 денари

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

4. Биро за развој на образованието

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Стручни посети и работилници во основните училишта за поддршка на наставниците со разработка на модули согласно прирачникот за наставници.

Работилници во основни училишта во Скопје (три), Штип (едно) и Куманово (едно).

Учесници:

Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 0 денари

2.2. Предавања/дебати за актуелни теми за заштита на децата како потрошувачи и корисници на услуги со ангажирање на експерти од Агенцијата за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации и Дирекција за заштита на лични податоци.

Предавањата/дебатите ќе се организираат за наставници, воспитувачи и ученици од најразлични возрастни групи од основното и средното образование во Скопје две предавања, едно во Велес и едно во Прилеп.

Учесници:

Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства:	10.000 денари
Вкупно потребни средства:	10.000 денари

Б. АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

1.МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Министерството за економија активностите ќе ги реализира во соработка со невладините организации од областа на заштитата на потрошувачите по пат на објавување на Јавен повик за доделување на финансиски средства за реализација на програма (проект) и тоа за:

Цел 1. Обезбедувањето на повисоко ниво на заштита на здравјето на потрошувачите и безбедноста во однос на производи и услуги кои не претставуваат храна, преку натамошна координација на надзорот на пазарот и активности во однос на безбедноста на производите.

Планирани активности:

1.1. Организирање трибини за информирање на потрошувачите за безбедноста на производите кои се пуштаат на пазарот и за законските прописи со кои се регулира оваа област.

Трибините ќе се одржат во Скопје и Прилеп.

Учесници:

Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за труд, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, Агенција за лекови, Царинска управа на Република Македонија, стопанските комори, трговски друштва, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

2.1. Информирање на потрошувачите за можности-те за електронско тргување и заштита на нивните права.

Организирање на работни средби во Скопје и Охрид.

Учесници:

Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за електронски комуникации, Агенција за храна и ветеринарство, трговски друштва, стопанските комори, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

2.2. Поддршка на невладините организации за заштитата на потрошувачите за спроведување на следното:

- подигнување на потрошувачката свест и култура;
- информирање и советување на потрошувачите во рамки на советите за потрошувачи формирани во локалните самоуправи и локалните, односно националните невладини организации за заштита на потрошувачите;

- правни совети на потрошувачите;
- медиумски кампањи;
- доставување на мислења и иницијативи за доуредување на законската регулатива;
- консултантска поддршка на локалните совети за заштита на потрошувачите и
- други активности согласно Законот за заштита на потрошувачите.

Учесници:

Невладините организации за заштитата на потрошувачите

Потребни средства: 160.000 денари

2.3. Објавување на јавен повик во два весници за финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите.

Потребни средства: 30.000 денари

2.4. Финансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите за членарина во Европската организација на потрошувачите (BEUC) и Светската потрошувачка организација (Consumers International).

Потребни средства: 80.000 денари

Цел 3. Натамошна хармонизација на законодавството за заштита на потрошувачите и олеснување на пристапот до решенија, вклучувајќи алтернативно решавање на спорови.

3.1. Информирање за новиот Закон за заштита на потрошувачите.

Организирање на трибини и прес конференција во Скопје, Битола и Тетово.

Учесници:

Министерство за правда, Министерство за финансии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Биро за развој на образованието, трговски друштва, стопанските комори, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 90.000 денари

3.2. Подготовка и печатење на две брошури за правата на потрошувачите согласно законската регулатива од областа на заштитата на потрошувачите.

Потребни средства: 60.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.

Планирани активности:

4.1. Соработка на Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата со Советите за заштита на потрошувачите од поделни општини и градот Скопје заради унапредување на соработката и согледување на степенот на реализацијата на локалните програми за заштита на потрошувачите во согласност со Програма-та за заштита на потрошувачите.

Организирање на две работни средби во Скопје.

Учесници:

Министерство за финансии, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за правда, Министерство за транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Биро за развој на образованието, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за електронски комуникации, стопанските комори, Организацијата на потрошувачите на Македонија, градот Скопје, општините во Република Македонија и претставници од Советот за заштита на потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија.

Потребни средства: 10.000 денари

Вкупно потребни средства: 550.000 денари

2. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2.1. Државен санитарен и здравствен инспекторат

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за заштита на правата на пациентите од страна на инспекторите во подрачните одделенија.

Организирање на регионални средби во Кичево, Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Куманово, Крива Паланка и Кратово.

Учесници:

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Министерство за здравство и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 75.000 денари

2.2. Согледувањето на состојбите од областа на заштитата на правата на пациентите, правата и обврските на здравствените установи, здравствените работници и правата и обврските на пациентите.

Организирање на работни средби во Скопје.

Учесници:

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, претставници на здравствените установи, здравствени-те работници, Лекарска комора, Македонско лекарско здружение и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 30.000 денари

2.3. Организирање на работни средби од страна на инспекторите во подрачните одделенија со претставници на локалната самоуправа во општините кои се обврзани согласно Законот за заштита на правата на пациентите да формираат Комисија за заштита на правата на пациентите.

Организирање на работни средби во Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Гевгелија, Дојран, Кичево и Охрид.

Учесници:

Државен санитарен и здравствен инспекторат, претставници на локалната самоуправа, претставници на здравствените установи, здравствените работници и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 60.000 денари

2.4. Активности во врска со имплементирањето на Правилникот за безбедност на детски играчки.

Организирање на работна средба во Скопје.

Учесници:

Министерство за економија, Институт за јавно здравје и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства: 20.000 денари

Цел 4. Координација на активностите за надзор и зајакнување на соработката помеѓу институциите вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка на невладиниот сектор за обезбедување информации и помош за потрошувачите.

4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по поднесените претставки од страна на пациентите континуирано во текот на годината, како и за редовните инспекциски надзори на шест месеци, согласно Законот за заштита на правата на пациентите.

Потребни средства:	0 денари
Вкупно потребни средства:	185.000 денари

3. Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство активностите ќе ги реализира во соработка со невладиниот сектор/граѓански здруженија кои се активни на полето на потрошувачкото право, со цел јакнење на соработката и поддршка на политиките.

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Изготвување, печатење и промоција на летоци во количина од 5.000 примероци од секоја тема и тоа: Опасности во храната, Следливост и Зоонози и нивно објавување во дневните весници.

Летоците ќе бидат промовирани на трибини во Скопје, Битола, Гостивар и Охрид.

Учесници:

Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Биро за развој на образованието, трговски друштва, стопанските комори, здруженија на граѓани и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства:	500.000 денари
--------------------	----------------

Вкупно потребни средства:	500.000 денари
---------------------------	----------------

4.МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

4.1. Биро за развој на образованието

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на информациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедување поддршка за невладините организации на потрошувачите.

Планирани активности:

2.1. Унапредување на процесот за едукација на младата популација од областа на заштита на потрошувачите, од најмала возраст/градинки па се до средношколската младина.

Работилници и предавања ќе се организираат во основни училишта од две општини во Скопје, два ученички дома за средношколска младина во Скопје и еден ученички дом во Велес.

Учесници:

Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

2.2. Стручни посети за поддршка на наставниците во основното образование кои го реализираат наставниот предмет вештини за живеење или слободни ученички активности на таа тема.

Стручните посети ќе се организираат во основно училиште „Вера Циривири“ во општина Карпош и „Гоце Делчев“ во општина Центар.

Учесници:

Биро за развој на образованието, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства:	0 денари
--------------------	----------

2.3. Предавања/дебати, работа на ученички проекти, слободни ученички активности на актуелни теми за заштита на децата како потрошувачи и корисници на услуги за училиштата и ученичките домови.

Предавања/дебати ќе се организираат во две основни училишта во Скопје, едно средно училиште во Скопје и еден ученички дом во Скопје.

Учесници: Министерство за образование и наука - Биро за развој на образованието, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, наставници, ученици и Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Потребни средства:	0 денари
--------------------	----------

Вкупно потребни средства:	10.000 денари
---------------------------	---------------

IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Мерките и активностите од оваа програма ќе се реализираат во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 и 2016 година.

Надлежните министерства и институции поодделните активности од оваа програма ќе ги реализираат од сопствени буџетски средства одобрени за тековната година.

За 2015 година за реализација на активностите од оваа програма потребни се вкупно 1.145.000 денари.

За 2016 година за реализација на активностите од оваа програма потребни се вкупно 1.245.000 денари.

V. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10531/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6053.

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/208, 52/209, 14/209, 124/2010, 23/201, 53/201, 4/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПЕТГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА

I

Во Петгодишната програма за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за периодот од 2013 до 2017 година (Службен весник на Република Македонија број 141/2013), табелата од делот III се менува и гласи:

Приходи/расходи	2013	2014	2015	2016	2017	Вкупно
ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	8.099	12.230	13.759	14.624	18.832	67.544
I. Приходи	4.720	5.320	5.694	5.997	6.231	27.962
I.1. Приходи од работењето	2.688	3.220	3.489	3.595	3.703	16.695
1. Патарина	1.300	1.690	1.859	1.915	1.972	8.736
2. Патна такса	1.200	1.350	1.450	1.500	1.550	7.050
3. Други приходи од работењето	188	180	180	180	181	909
I.2. Останати приходи – дел од акциза од нафтени деривати	2.032	2.100	2.205	2.402	2.528	11.267
II. Приливи	3.379	6.910	8.065	8.627	12.601	39.582
1. Приливи од странски кредити и заеми	3.379	6.910	8.065	8.627	12.601	39.582
ТРОШОЦИ, ИНВЕСТИЦИИ И ОДЛИВИ	8.099	12.230	13.759	14.624	18.832	67.544
I. Трошоци	1.517	1.572	1.711	1.838	2.016	8.654
1. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	58	58	58	58	58	290
2. Трошоци за услуги (поправки и тековно одржување на патишта, договорни услуги)	722	682	682	682	682	3.450
3. Плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените	158	165	165	165	165	818
4. Останати трошоци од работењето (трансфери до ЕЛС, провизии, др. тековни расходи)	377	374	388	397	403,5	1.939,5
5. Финансиски расходи (камати од кредити)	202	293	418	536	707	2.156

II. Инвестиции	5.524	9.367	10.714	11.439	15.604	52.648
II.1.Инвестиции од сопствени средства	2.145	2.457	2.649	2.812	3.003	13.066
1. Градба	1.327	1.597	1.564	1.535	1.783	7.806
2. Инвестиционо одржување на патишта	170	170	170	170	170	850
3. Експропријација	208	200	200	180	180,0	968
4. Проектирање и технички надзор на градежните работи	432	488	713	925	867,5	3.426
5. Опрема и софтвер	8	2	2	2	2	16
II.2.Инвестиции од странски кредити	3.379	6.910	8.065	8.627	12.601	39.582
III. Одливи	1.058	1.291	1.334	1.347	1.213	6.243
1. Одливи за отплата на главница за странски кредити	1.058	1.291	1.334	1.347	1.213	6.243

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-10639/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6054.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 23.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/04, 87/08 и 122/10) во точка 1, потточка б), алинејата 4 се менува и гласи:

„- Вулнет Мурсели, Фонд за здравствено осигурување на Македонија“.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: „- Дијана Василеска, Фонд за здравствено осигурување на Македонија“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11056/2
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**6055.**

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11, 22/11, 13/12, 170/12, 30/13 и 132/13) членот 3 се брише.

Член 2

Во членот 7 став 2 се брише.

Член 3

Во членот 10 став 4 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:
- превозникот бара промена на време на поаѓање на станиците во возниот ред, без додавање на станици во возниот ред и без промена на време на поаѓање на станиците на територија на Република Македонија“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17844/1
19 декември 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014 196